

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на 31 декември 2024
со Извештај на независниот ревизор**

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	4
Извештај за промените во капиталот	8
Извештај за паричните текови	10
Белешки кон финансиските извештаи	12

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на Македонија Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи Македонија Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп ("Друштвото"), како што се прикажани на страните од 1 до 82, кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2024 година, билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината тогаш завршена, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реално прикажување на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Северна Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и проценките на ризиците за материјално значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледаваме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на

адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричните текови за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Нагласување на прашање

Обрнуваме внимание на белешката 2.1 (б) кон финансиските извештаи, која опишува дека присоединувањето помеѓу Друштвото, како друштво-преземач, и Винер – Виена Иншуренс Груп АД Скопје, како преземено друштво, беше завршено на 27 јуни 2024 година, со ефективен датум на присоединувањето на 1 јануари 2024 година. Како резултат на ова, средствата и обврските на преземеното друштво беа признаени од страна на Друштвото со состојба на 1 јануари 2024 година. Нашето мнение не е модификувано во однос на ова прашање.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишните сметки на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишните сметки на Друштвото кои што беа одобрени од Управниот Одбор на Друштвото и за изготвување на годишниот извештај за активностите на Друштвото, којшто беше одобрен од Управниот Одбор на Друштвото.

Скопје, 30 април 2025 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
Срѓан Ранѓеловиќ



КПМГ Ревизија ДОО
Управител
Срѓан Ранѓеловиќ



Финансиски
извештаи

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех

Опис на позиција	Белешка	Износ во илјади денари	
		2024	2023
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		1.905.431	1.015.087
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА	6	1.477.222	753.652
1. Бруто полисирана премија за осигурување		2.284.809	1.136.239
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		21.171	21.030
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		(10.809)	(6.171)
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија		(901.757)	(343.564)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија		23.903	(56.278)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		(3.128)	(1.330)
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување		63.033	3.726
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		110.951	85.978
1. Приходи од подружници. придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		35.529	38.050
2.1 Приходи од наемнини		33.277	29.977
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		2.252	8.073
3. Приходи од камати		74.336	34.678
4. Позитивни курсни разлики		971	1.053
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки. сведување на објективна вредност)		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот- капитална добивка		-	11.697
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	11.697
6.2 Финансиски вложувања за тргување(по објективна вредност)		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања		115	500
III.ПРИХОДИ ПО ОСНОВ ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		199.961	90.187
IV . ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ. НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	7	94.997	61.186
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	8	22.301	24.084

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2024	2023
		1.912.338	971.111
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО			
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	9	727.631	332.623
1. Бруто исплатени штети		981.609	497.417
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		(2.411)	(558)
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		(354.899)	(164.581)
5. Промени во бруто резервите за штети		221.382	(1.982)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		(118.050)	2.327
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ. НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		31.237	-
1. Промени во математичката резерва. нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквализационата резерва. нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви. нето од реосигурување		31.237	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		31.237	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ. НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ. НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		46.966	35.219
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		24.310	14.812
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		22.656	20.407
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	10	959.715	513.249
1. Трошоци за стекнување		602.555	293.948
1.1 Провизија		496.225	241.071
1.2 Бруто плата за вработените во внатрешна продажна мрежа		123.598	54.262
1.3 Останати трошоци за стекнување		18.548	12.105
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		(35.816)	(13.490)
2. Административни трошоци		357.160	219.301
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		33.611	23.972
2.2 Трошоци за вработените		182.527	114.566
2.2.1 Плати и надоместоци		110.125	68.932
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати		17.629	13.853
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		38.882	21.004
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување		707	382
2.2.5 Останати трошоци за вработени		15.184	10.395
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		10.451	6.295
2.4 Останати административни трошоци		130.571	74.468
2.4.1 Трошоци за услуги		85.823	40.730
2.4.2 Материјални трошоци		29.107	24.015
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето		15.641	9.723

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех (продолжува)

Опис на позицијата	
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	
2. Трошоци за камати	
3. Негативни курсни разлики	
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби. сведување на објективна вредност)	
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба	
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	
5.3 Останати финансиски вложувања	
6. Останати трошоци од вложувања	
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ. НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	
1. Трошоци за превентива	
2. Останати осигурително технички трошоци . намалени за реосигурување	
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ. ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	

Белешка	Износ во илјади денари	
	2024	2023
	18.807	18.613
	16.755	17.263
	-	-
	2.052	1.199
	-	-
	-	21
	-	21
	-	-
	-	-
	-	130
11	94.130	42.796
	-	-
	94.130	42.796
	(1.915)	27.178
12	35.766	1.433
	-	43.976
	6.907	-
13	5.270	6.870
	-	-
	-	37.106
	12.177	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба

Опис на позицијата

АКТИВА

A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

1. Гудвил
2. Останати нематеријални средства

Б. ВЛОЖУВАЊА

I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста

- 1.1 Земјиште
- 1.2 Градежни објекти

2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

- 2.1 Земјиште
- 2.2 Градежни објекти
- 2.3 Останати материјални средства

II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници

6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети

III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување

- 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година
- 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година

2. Финансиски вложувања расположливи за продажба

- 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година
- 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година

- 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти
- 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови

3. Финансиски вложувања за тргување

- 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година
- 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година

- 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти
- 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови

4. Депозити, заеми и останати пласмани

- 4.1 Дадени депозити
- 4.2 Заеми обезбедени со хипотека
- 4.3 Останати заеми
- 4.4 Останати пласмани

5. Деривативни финансиски инструменти

Белешка	Износ во илјади денари	
	2024	2023
14	10.170	3.017
	10.170	3.017
	2.713.757	1.759.211
	509.229	538.161
16	216.716	226.195
	11.248	11.248
	205.468	214.947
	292.513	311.966
	1.714	1.714
15	290.799	310.252
	-	-
	28.971	9.144
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	28.971	9.144
17	2.175.557	1.211.906
	255.502	79.813
	48.819	79.813
	206.683	-
	1.093.550	585.544
	-	-
	1.093.294	585.288
	256	256
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	826.505	546.549
	826.104	546.549
	-	-
	-	-
	401	-
	-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)

Опис на позицијата	
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	
1. Одложени даночни средства	
2. Тековни даночни средства	
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	
1. Побарувања од осигуреници	
2. Побарувања од посредници	
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	
3. Останати побарувања	
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	
1. Опрема	
2. Останати материјални средства	
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	
1. Парични средства во банка	
2. Парични средства во благајна	
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	

Белешка	Износ	
	во илјади денари	
	2024	2023
	-	-
	633.267	202.574
	78.556	47.933
	-	-
	554.711	154.641
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	3.427	-
	3.427	-
	860.816	422.512
18	765.593	357.889
	746.440	340.245
	-	-
	19.153	17.644
	30.876	50.053
	8.985	7.265
	21.165	42.325
	726	463
	64.347	14.570
19	34.590	11.291
20	1.774	1.054
21	27.983	2.225
	-	-
	242.482	136.671
	42.246	31.224
16	39.354	28.616
16	2.892	2.608
22	199.182	104.187
	198.474	104.180
	555	7
	-	-
	153	-
	1.054	1.260

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2024	2023
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		355.535	164.265
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		43.446	-
2. Одложени трошоци на стекнување		266.510	116.155
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		45.579	48.110
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)		4.819.454	2.688.250
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА			
ПАСИВА			
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ			
1. Запишан капитал од обични акции		1.135.345	888.308
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		174.419	165.225
1. Материјални средства		159.861	159.861
2. Финансиски вложувања		11.544	5.749
3. Останати ревалоризациони резерви		3.014	(385)
IV. РЕЗЕРВИ		477.860	331.715
1. Законски резерви		469.173	323.028
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5 Останати резерви		8.687	8.687
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		172.570	140.171
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	37.106
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		12.177	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ			
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ		2.155.239	796.860
I. Бруто резерви за преносни премии		996.823	440.118
II. Бруто математичка резерва		-	-
III. Бруто резерви за штети		1.109.282	338.845
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		49.134	17.897
V. Бруто еквилизациона резерва		-	-
VI. Бруто останати технички резерви		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		10.032	5.661
1. Резерви за вработени		9.493	5.661
2. Останати резерви		539	-
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		22.615	20.406
1. Одложени даночни обврски		19.045	18.401
2. Тековни даночни обврски		3.570	2.005
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)


Опис на позицијата	Белешка	Износ	
		во илјади денари	
		2024	2023
Ж. ОБВРСКИ		149.683	110.611
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Обврски спрема осигуреници		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		63.656	66.025
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		57.509	64.338
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		6.147	1.687
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	24	86.027	44.586
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		27.389	16.894
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		7.893	7.534
3. Останати обврски		50.745	20.158
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	25	533.868	192.187
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S		4.819.454	2.688.250
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	27	231.509	14.516

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на 27 Февруари 2024 година, усвоени од Надзорен Одбор на 24 Април 2025 и потпишани во нивно име од:



Г-дин Бошко Андов

Генерален Менаџер



Г-ѓа Маргарета Поповска - Гошева

Менаџер за финансии/Овластен сметководител
(уверение бр. 0100428)

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештајот за промени во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитиран и акции	Резерви					Откупени сопствен и акции	Ревалоризацион а резерва	Нераспределен а добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарн и резерви	Резерви за сопствен и акции	Останат и резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2023 претходната деловна година		888.308	-	309.683	-	-	8.687	318.370	-	169.227	176.619	40.034	1.592.558
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – преправено		888.308	-	309.683	-	-	8.687	318.370	-	169.227	176.619	40.034	1.592.558
Добивка или загуба за претходната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.106	37.106
Добивка или загуба за тековната деловна година Несопственички промени во капиталот Нереализирани добивки/загуби од материјални средства Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба Останати несопственички промени во капиталот Сопственички промени во капиталот Зголемување/намалување на акционерскиот капитал Останати уплати од страна на сопствениците Исплата на дивиденда Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.106	37.106
		-	-	-	-	-	-	-	-	(4.002)	-	-	(4.002)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	8.250	-	-	8.250
		-	-	-	-	-	-	-	-	(12.252)	-	-	(12.252)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	13.345	-	-	-	13.345	-	-	(36.448)	(40.034)	(63.137)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(63.137)	-	(63.137)
		-	-	13.345	-	-	-	13.345	-	-	26.689	(40.034)	-
	Состојба на 31 декември претходна деловна година 2023		888.308	-	323.028	-	-	8.687	331.715	-	165.225	140.171	37.106

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештајот за промени во капиталот (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2024 тековната деловна година		888.308	-	323.028	-	-	8.687	331.715	-	165.225	140.171	37.106	1.562.525
Ефект од спојување		247.037	-	133.033	-	-	-	133.033	-	4.744	31.833	2.230	418.876
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено		1.135.345	-	456.061	-	-	8.687	464.748	-	169.969	172.004	39.336	1.981.401
Добивка или загуба за тековната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.177)	(12.177)
Добивка или загуба за тековната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.177)	(12.177)
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	4.450	-	-	4.450
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	1.051	-	-	1.051
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	3.399	-	-	3.399
Сопственички промени во капиталот		-	-	13.112	-	-	-	13.112	-	-	567	(39.336)	(25.657)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.657)	-	(25.657)
Останата распределба на сопствениците		-	-	13.112	-	-	-	13.112	-	-	26.224	(39.336)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година 2024		1.135.345	-	469.173	-	-	8.687	477.860	-	174.419	172.570	(12.177)	1.948.017

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештајот за паричните текови

ПОЗИЦИЈА

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси
2. Премија за реосигурување и ретроцесија
3. Приливи од учество во надомест на штети
4. Примени камати од работи на осигурување
5. Останати приливи од деловни активности

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија
4. Надоместоци и други лични расходи
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување
6. Платени камати
7. Данок на добивка и останати јавни давачки
8. Останати одливи од редовни активности

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Приливи по основ на нематеријални средства
2. Приливи по основ на материјални средства
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Приливи од камати


Белешка	Износ во илјади денари	
	2024	2023
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	2.938.048	1.379.779
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	2.183.643	1.036.658
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	308.317	167.164
4. Примени камати од работи на осигурување	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	446.088	175.957
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	3.067.323	1.447.253
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	966.362	485.651
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	880.472	343.991
4. Надоместоци и други лични расходи	299.833	172.468
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	491.840	226.937
6. Платени камати	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	44.375	26.118
8. Останати одливи од редовни активности	384.441	192.088
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	129.275	67.474
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	768.529	341.535
1. Приливи по основ на нематеријални средства	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	73	23.388
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	50.776	55.437
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	641.426	232.321
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	500
8. Приливи од камати	76.254	29.889

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2023
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештајот за паричните текови (продолжува)


ПОЗИЦИЈА	Белешка	Износ во илјади денари	
		2024	2023
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		559.179	229.490
1. Одливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Одливи по основ на материјални средства		12.783	12.257
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		1.881	2.396
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		48.819	79.813
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		495.696	135.024
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		209.349	112.044
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		25.657	62.364
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда		25.657	62.364
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		25.657	62.364
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		3.706.577	1.721.314
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		3.652.159	1.739.107
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		54.418	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		-	17.793
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		104.187	121.980
Ефект од присоединување		40.578	-
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	22	199.183	104.187

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на 26 Февруари 2025 година, усвоени од Надзорен Одбор на 24 Април 2025 и потпишани во нивно име од:



Г-дин Бошко Андов

Генерален Менаџер



Г-фа Маргарета Поповска - Гошева

Менаџер за финансии/Овластен сметководител
(уверение бр. 0100428)

1. Општи информации

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија – Скопје Виена Иншуренс Груп (во понатамошниот текст „Друштвото“ или “МАКЕДОНИЈА Осигурување а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп,“) претставува акционерско друштво кое своите активности ги обавува во Република Северна Македонија. Активностите на МАКЕДОНИЈА Осигурување а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп вклучуваат:

- осигурување од последици на несреќен случај (незгода);
- здравствено осигурување;
- осигурување на моторни возила (каска);
- осигурување на шински возила;
- осигурување на воздухоплови;
- осигурување на пловни објекти;
- осигурување на стока во превоз;
- осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- други осигурувања на имот;
- осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- осигурување од одговорност;
- осигурување на кредити;
- осигурување на гаранции;
- осигурување од финансиска загуба;
- осигурување од правна заштита
- и осигурување на туристичка помош.

Друштвото ја врши својата дејност преку Генерална дирекција и 75 експозитури во земјата. Друштвото своите активности со состојба на ден 31 декември 2024 година ги извршува со 150 вработени во администрација и 144 вработени во продажба (2023: 172 вработени во администрација и 139 вработени во продажба). Адресата на седиштето е следната:

бул.“11 Октомври” бр. 25
1000 - Скопје
Република Северна Македонија

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје на потсегментот Задолжителна котација – обични акции, регистрирани под ИСИН: „MKKJUB101010“.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ 28/2004 99/2022). Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РМ 27/02.....173/22), Сметководствените Стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ 159/2009, 164/2010 и 107/2011 важечки од 1 Јануари 2012), Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси Службен весник на РМ 169/2010.... 107/2020 и Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување. (Службен весник на РМ 5/2011.... 188/22),Правилникот за контен план 148/2010... 303/2021 и други позитивни законски прописи.

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на 26 Февруари 2025 година, усвоени од Надзорен Одбор на 24 Април 2025.

(б) Присоединување со Винер – Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Договорот за присоединување со Винер – Виена Иншуренс Груп АД Скопје („Преземено Друштво“) беше потпишан на 20 декември 2023 година. По добивањето на потребната согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, постапката за присоединување на Винер – Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон Македонија Осигурување-Скопје Виена Иншуренс Груп („Друштво преземач“) беше официјално завршена на 27 јуни 2024 година, по извршена регистрација во Централниот регистар, со ефективен датум 1 јануари 2024 година.

Средствата и обврските на Преземеното Друштво беа пренесени на Друштвото преземач преку универзален пренос, во согласност со одредбите на Договорот за присоединување и во согласност со важечката законска регулатива.

Сметководственото евидентирање на присоединувањето е извршено во согласност со Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за изготвување на финансиски извештаи – Службен весник на Република Македонија бр. 83/17, како и согласно дополнителните насоки дадени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Врз основа на горенаведеното, споредбените финансиски информации заклучно со 31 декември 2023 година се однесуваат исклучиво на трансакциите на Преземачкото Друштвото преземач. Средствата и обврските на Преземеното Друштво се признаени во финансиските извештаи на Друштвото преземач за тековната година, со состојба на 1 јануари 2024 година. Дополнително, при евидентирањето на ефектите од присоединување во финансиските извештаи на Друштвото-преземач е применет методот на евидентирање по сметководствена вредност.

Како дел од Договорот за присоединување, страните договорија сооднос на замена на акции за утврдување на начинот на конверзија на акциите во сопственост на акционерот на Преземеното Друштво во акции на Друштвото преземач. Договорениот сооднос за замена е 2:1, при што акционерот на Преземеното Друштво добива 1 акција во Друштвото- преземач за секои 2 акции кои ги поседувал во Преземеното Друштво.

Износите на главните категории на средства, обврски и капитал пренесени од Преземеното Друштво на Друштвото преземач, со состојба на 1 јануари 2024 година, се како што следува:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на 1 Јануари 2024

	Износи во илјади денари
АКТИВА	
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	14,364
Б. ВЛОЖУВАЊА	1,089,166
I. ЗЕМЈИШТЕ. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	799
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ. ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	24,528
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	1,063,839
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	518,320
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	1,957
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	345,686
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	55,448
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	114,538
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	-
С. ВКУПНА АКТИВА	2,139,479
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	170,453
	Износи во илјади денари
ПАСИВА	
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	418,876
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	1,129,665
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	7,106
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	1,019
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-
Ж. ОБВРСКИ	138,866
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	443,947
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	-
И. ВКУПНА ПАСИВА	2,139,479
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	170,453

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(в) Основа за мерење

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на историска вредност, освен средствата класифицирани како расположиви за продажба кои се обелоденети по објективна вредност.

(г) Функционална и известувачка валута

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД којашто е функционална и известувачка валута на Друштвото искажани во илјади денари.

(д) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин.

Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(ѓ) Усогласеност со законска регулатива

На 31 декември 2024 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото поседува доволно средства за покривање на техничките резерви и покривање на капиталот во целост.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(е) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се прикажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето.

Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута и кои се мерат по објективна вредност се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата. Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Девизните курсеви користени за период од 31 декември 2024 и 2023 година беа како што следува:

	2024 МКД	2023 МКД
УСД	58.88	55.65
ЕУР	61.50	61.50

3. Значајни сметководствени политики

Значајните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година се применети конзистентно за сите периоди прикажани во финансиските извештаи и се следните:

3.1 Договори за осигурување и реосигурување

(i) Осигурување

Договорот за осигурување е договор според кој едната странка (осигурителот) прифаќа значителен ризик од осигурување од друга странка (имателот на полисата) со согласување да му обезбеди надомест на имателот на полисата доколку одреден неизвесен настан (осигурителен настан) има негативно влијание на имателот на полисата.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кои произлегуваат од договорите за осигурување.

На датумот на стекнување превземените обврски по осигурување и стекнатите средства на осигурување друштвото ќе ги мери според објективна вредност.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ќе овозможат:

- Да се процени природата и степенот на ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување, целите, политиките и процесите на управување со ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување и методите кои се користат за управување со тие ризици како кредитен ризик, ликвидносен и пазарен ризик.

Осигурителот ги обелоденува информациите преку анализа на чувствителност која покажува како би било влијанието на добивката или загубата и главнината кога би дошло до промена на релевантната променлива на ризикот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

(ii) Реосигурување

Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување издаден од еден Осигурувач (Реосигурувач) за да ги надомести загубите на друг Осигурувач (цедент) настанати врз основа на еден или повеќе договори издадени од цедентот.

Реосигурител е странката која има обврска според договорот за реосигурување да му надомести на цедентот ако се случи осигурен настан.

Цедираната премија се препознава како трошок во билансот на успех во согласност со склучените договори за реосигурување. Повратоците по реосигурување се евидентираат како приход во билансот на успех. Доколку средството за реосигурување е намалено поради обезвреднување цедентот ќе ја намали неговата сметководствена вредност и ќе ја признае загубата поради обезвреднување во добивка или загуба. Вредноста на средството е намалена поради обезвреднување кога има објективен доказ дека цедентот може да не ги прими сите износи кои му следат според договорот за реосигурување.

Бидејќи Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурувањето истото е изложено на пазарен ризик поврзан со флукуација на девизните курсеви. Друштвото не употребува финансиски инструменти за да ги намали овие ризици.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

3.1.1 Признавање и мерење

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии. Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обезвреднување врз основа на моделот на преземени ризици. Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста приходот по основа на полисирана премија.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година пресметан за секој поодделен договор за осигурување користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Штетите ги вклучуваат трошоците за надомест на осигурениците кои настанале во пресметковниот период трошоци за извид и проценка на штети направени од надворешни проценители заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година, но не ги вклучуваат трошоците за увид и проценка на настанатите штети направени од страна на проценителите вработени во Друштвото.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите како и соодветната маржа за внимателност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

3.1.1 Признавање и мерење (продолжува)

Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни.

Доколку се идентификува дека резервите не се доволни во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година.

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување а не во резервите по договорите за осигурување.

3.2 Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

3.2.1 Резултат од основната дејност

Резултатот од основната дејност е утврден на база на период од една календарска година.

Запишаните премии се искажуваат како приход во годината во која настануваат.

Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.2 Приходи (продолжува)

3.2.2 Приходи од вложувања

Приходите по основ на камата за сите каматоносни финансиски инструменти, освен за оние што се класифицирани за тргување или оние кои се вреднуваат по фер вредност преку билансот на успех се признати како „приход од камати“ во билансот на успех, користејќи ја методата на ефективна камата.

Методата на ефективна камата е метода на мерење на финансиските средства според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

3.2.3 Приходи од надоместоци и провизии

Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

3.3 Расходи

Во политиката за признавање расходи Друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.3 Расходи (продолжува)

3.3.1 Одложени трошоци за стекнување ("DAC")

Трошоците направени при стекнување на договори за осигурување се одложуваат до степен до кој тие можат да се повратат од идните профитни маргини. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци, како што се провизии на брокери, продажна мрежа и други директни трошоци.

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат во текот на периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните профитни маргини на приходите од поврзаните договори. Стапката на амортизација е во согласност со моделот на појава на такви маргини.

Согласно начинот за пресметување на одложените трошоци за стекнување врз основа на измените на подзаконскиот акт објавен во Службен весник 170/2019, Дополнителниот прирачник за сметковниот план на Друштвото за осигурување (Службен весник 303/2021) и Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (Службен весник 303/2021), Агенцијата за супервизија на осигурувањето пропиша начин за пресметување на одложените трошоци за стекнување кој се примени проспективно започнувајќи од 1 јануари 2022 година.

Метод за пресметка на DAC вклучува разјаснување на видовите трошоци што може да се користат за да се пресмета. Компанијата ја признава провизијата на договорна основа во согласност со договорената бруто полисирана премија. Друштвото ја усогласува обврската за провизија сразмерно на признатиот износ на бруто полисираната премија, како и за износот што не би се наплатил според договорите што Друштвото ги има склучено со посредниците (агенти, брокери и сл.) со кои провизијата се плаќа по основ на наплатена премија.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.4 Користи за вработените (продолжува)

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат. Покрај придонесите за пензиско осигурување се плаќаат и: придонес за здравство, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување во случај на невработеност и придонес за стаж на осигурување со зголемено траење.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита).

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни месечни нето плати по работник исплатени во РСМ во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор.

Согласно стандардите (МСС 19) отпремнините за пензионирање претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина.

3.5 Даноци

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековен данок

Тековниот данок на добивка се пресметува во согласност со законот за данокот на добивка кој е на сила на денот на известување. Менаџментот периодично ја разгледува пријавата за данок на добивка од аспект на позициите кои се предмет на оданочување. Во согласност со законот за данок на добивка, даночната основа се состои од финансискиот резултат за извештајниот период зголемен/намален за даночно признати/непризнати расходи применувајќи ја важечката даночна стапка од 10%. Во согласност со овој закон, данокот на добивка за годината беше пресметан и евидентиран во Биланс на успех.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки (и закони) кои се усвоени или суштински усвоени до датумот на билансот на состојба и се очекува да се применуваат кога ќе се реализира поврзаното одложено даночно средство или се подмири одложената обврска за данок на добивка. Одложените средства за данок на добивка се признаваат само до тој степен до кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложените средства и обврски за данок на добивка се пребиваат кога постои законско право за тоа и кога одложените даночни средства и обврски се онесуваат на даноци на добивка, наметнати од истиот даночен орган на истиот даночен обврзник, или, различни даночни субјекти каде има намера да се подмируваат салда на нето основа.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Глобален минимален данок

На 3.1.2025 година е објавен Законот за минимален глобален данок на добивка, со примена за фискалната година која започнува на 1 јануари 2024 година. Со законот се врши усогласување со Директивата на Советот на (ЕУ) 2022/2523 од 14 декември 2022 година и имплементирање на модел-правилата на ОЕЦД против намалување на даночната основа, односно обезбедување на глобално минимално ниво на оданочување за групи на мултинационални компании (МНК) и големи домашни групи на Унијата.

Минималното ефективно оданочување на добивката на МНК се обезбедува со примена на следниве правила за плаќање на дополнителен данок:

1. Правило за утврдување на квалификуван домашен дополнителен данок (Qualified Domestic Top-up Tax-QDMTT);
2. Правило за вклучување на добивката (Income Inclusion Rule-IRR);
3. Правило за помалку оданочена добивка (Undertaxed Payment Rule-UTPR).

Со примената на правилата се утврдува висината на минималниот глобален данок, со што се обезбедува ефективното оданочување на добивката да изнесува најмалку 15 %.

Бидејќи Друштвото во 2024 оствари загуба нема евидентирано глобален данок на добивка.

3.6 Нематеријални средства

а) Класификација

Нематеријалните средства ги опфаќаат лиценците за софтвер.

б) Почетно признавање

Нематеријалното средство се признава само ако е веројатно дека идните економски користи кои му се припишуваат на средството ќе бидат прилив кон Друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање настанатиот издоток треба да се признае како расход кога ќе настане.

Издатоците за истражување и развој не може да се третираат како средство.

Софтвер - трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер како и останатите долгорочни права се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтверот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци за одржување кои се сметаат за расходи во тековниот период.

Основа за вреднување на нематеријалните средства е: 1) начинот на нивното стекнување; 2) очекуваниот период за добивање на економска корист и 3) можноста да се продадат. Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

в) Мерење по почетно признавање

По почетното признавање нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и соодветната загуба од обезвреднување доколку има.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.6 Нематеријални средства (продолжува)

а) Корисен век на употреба

Нематеријалните средства се амортизираат според очекуваната употреба односно во периодите во кои се очекуваат економските користи но не подолго од 5 години.

Нематеријалните средства се отпишуваат од деловните книги во момент на оттуѓување или кога трајно се повлекуваат од употреба а од нивното отпишување не се очекува никаква идна економска корист.

Добивките или загубите кои настануваат со повлекување на средството од употреба се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход за периодот во кој се настанати.

3.7 Материјални средства

а) Класификација

Земјиштето и градежните објекти во сопственост на Друштвото се признаваат според вредноста на стекнување. Друштвото не врши вреднување на земјиштето по почетно признавање и за земјиштето не се пресметува амортизација.

Материјалните средства се состојат од недвижен имот, постројки и опрема, мебел, транспортните средства, инвестиции во тек и останати материјални средства.

Материјалните средства се средства коишто:

- Се чуваат за обезбедување на производи и услуги или за административни цели;
- Се очекува да бидат користени во текот на повеќе од еден период.

б) Почетно признавање и корисен век на употреба

На датумот на стекнување материјалните средства се признаваат по набавна вредност под услов истата да може сигурно да се измери и доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото. Трошокот на набавка односно набавната вредност на материјалното средство кој се распоредува за време на корисниот век на употреба е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства за да се стекне едно материјално средство во моментот на неговото стекнување или изградба. Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведување на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до куповната цена.

Трошоците за одржување на средствата не се признаваат во сметководствената вредност на средството, но како расход во билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Материјални средства (продолжува)

в) Вреднување по почетното признавање на недвижности

Согласно со Правилникот донесен од Агенцијата за супервизија на осигурувањето и добиените појаснувања во врска со вреднувањето на материјалните средства почнувајќи од 2019 година Друштвото ја призна ревалоризираната вредност на градежните објекти како нивна нова набвна вредност (т.е. ревалоризираната вредност стана нова бруто сметководствена вредност). Последователно, материјалните средства се мерат според нивната бруто сметководствена вредност намалена за акумулирана амортизација и акумулирана загуба за обезвреднување.

Друштвото на крајот на секој период треба да изврши расудувања дали постојат индикации на обезвреднување. Доколку постојат индикации за обезвреднување треба да изврши проценка на надоместливиот износ односно проценка на средствата.

Друштвото признава загуба поради оштетување во случај кога проценетата објективна вредност добиена од независниот специјалист за вреднување е пониска од нејзината сметководствена вредност. Доколку Друштвото има позитивна ревалоризациска резерва што произлегува од претходниот модел на ревалоризација, загубата поради оштетување се признава во останатата сеопфатна добивка. Секое последователно оштетување се признава во билансот на успех.

Во случај кога проценетата вредност добиена од независен специјалист за вреднување е повисока од сметководствената вредност, компанијата ја обелоденува проценетата објективна вредност во Белешка 16.

За останатите материјални средства (мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила) при последователното вреднување се користи трошочен модел, имено средството се евидентира по набавна вредност минус акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Материјални средства (продолжува)

Инвестициите во тек се евидентираат по трошокот за изградба вклучувајќи ги и трошоците кон трети лица. На инвестициите во тек за време на изградбата не се пресметува амортизација (депрецијација). На крајот од процесот сите акумулирани трошоци се пренесуваат на соодветните материјални средства и опрема и подлежат на соодветна стапка на амортизација.

Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамки на амортизационите групи, според годишни стапки на амортизација, се додека вредноста на средствата не е целосно амортизирана. Применетите годишни стапки на амортизација се следните:

Градежни објекти	2,5%	(40 години)
Мебел и опрема	5-20%	(5-20 години)
Компјутери	25%	(4 години)
Патнички возила	25%	(4 години)

Кога ќе се амортизира вредноста која е основа за пресметување на амортизацијата, истата престанува да се пресметува. Тоа важи и доколку средствата се користат за понатамошно вршење на дејноста.

Пресметувањето на амортизацијата престанува кога ставката на недвижност, постројка или опрема ќе се отпише, како и кога ќе се рекласифицира како средство наменето за продажба.

а) Вложувања во туѓи недвижности, постројки и опрема

Вложувањата кои се вршат во туѓи недвижности, постројки и опрема - кои се земени под закуп се признаваат како посебни ставки на нетековни средства, во случај кога таквите вложувања се извршени во сопствено име и за сопствена цел а се во согласност со договорот за закуп кој е направен со сопственикот на закупеното средство. Амортизацијата на вложувањата се вршат по систематска основа според проценетиот корисен век на употреба кој може да биде еднаков или пократок од периодот на траење на договорот за закуп.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.8 Вложувања во недвижности

Вложувања во недвижности се недвижности (земјиште или зграда или дел од зграда или и двете заедно) кои се чуваат од страна на Друштвото со цел заработување на наемнини или за зголемување на капиталот или и за двете заедно. Во оваа категорија не влегуваат недвижности кои се користат од страна на Друштвото за вршење на редовниот тек на работењето.

Поради промената во регулативата, почнувајќи од август 2019 година, и согласно со измените од страна на Агенција за супервизија на осигурување, градежните објекти, без разлика дали се за вршење на дејност или не, се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулирана амортизација и акумулирани загуби поради обезвреднување. Последователно вложувањата во недвижности се признаваат по бруто сегашна вредност намалена за акумулирана амортизација и акумулирани загуби поради обезвреднување.

Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува со користење на праволиниски метод и со одредените стапки на амортизација.

Векот на употреба на градежни објекти се проценува на 40 години со годишна стапка на амортизација 2,5%.

Вложувањата во недвижности создаваат парични приливи независно од другите средства коишто ги поседува Друштвото.

Вложувањата во недвижности престануваат да се признаваат при оттуѓување или кога вложувањето перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од неговото оттуѓување. Критериум за разликување на вложувањата во недвижности кои се користат за вршење на дејноста и недвижности кои не се користат за вршење на дејноста се зема поделбата на нето корисна површина на недвижностите според просторот на користење и расположивиот простор за издавање. Ревидирање на процентите се врши еднаш годишно.

Друштвото согласно регулативата од Агенција за супервизија на осигурување, може да ангажира независен проценител со цел да се утврди проценетата објективна вредност на вложувањето во недвижност.

Друштвото на крајот на секој период треба да изврши процени дали постојат индикации за обезвреднување. Доколку постојат индикации за обезвреднување, треба да изврши проценка на надоместивиот износ. Друштвото ангажира независен проценител со цел да се утврди проценетата објективна вредност на вложувањето во недвижност за утврдување на надоместливиот износ на вложувањето во недвижност како и за цели на обелоденување.

Друштвото признава загуба поради оштетување во случај кога проценетата објективна вредност добиена од независниот специјалист за вреднување е пониска од нејзината сметководствена вредност. Во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, до степен до кој Друштвото има позитивна ревалоризациска резерва што произлегува од нејзиниот претходен модел на ревалоризација на материјалните средства, загубата поради оштетување се признава во останатата сеопфатна добивка. Секое последователно оштетување се признава во билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања

Друштвото ги класификува своите финансиски вложувања во средства кои се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и депозити, заеми и останати пласмани.

а) Средства кои се чуваат до достасување

Друштвото ги класификува во средства кои се чуваат до доспевање:

- средства кои имаат фиксни или утврдени плаќања;
- средства кои имаат фиксен датум на доспевање;
- средства за кои Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува до доспевање;
- средства кои при почетното признавање Друштвото не ги назначува како средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- средства кои Друштвото не ги назначува како средства расположливи за продажба;
- средства кои не ја исполнуваат дефиницијата за заеми и побарувања.

Средствата кои се чуваат до достасување се состојат од државни записи и обврзници издадени од Министерство за финансии.

Друштвото ги признава средствата кои се чуваат до достасување во билансот на состојба на датумот на стекнување. Почетното вреднување на финансиските средства кои се чуваат до достасување се врши според нивната набавна вредност којашто е објективната вредност на дадениот надоместок за истите во која се вклучени и трошоците на трансакцијата кои се директно поврзани со набавката на средството.

Последователно, вложувањата кои се чуваат до достасување се мерат според амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

Добивката или загубата од последователното мерење се признава во нето добивката или загубата само кога средствата се обезвреднети или се депризнаени.

б) Средства расположливи за продажба

Друштвото ги класификува како средства расположливи за продажба:

- не-деривативни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба;
- средства кои не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- било кое финансиско средство класификувано во оваа категорија при почетното признавање.

Како средства расположливи за продажба кои Друштвото иницијално ги признава во билансот на состојба на датумот на тргување по нивната набавна вредност којашто е еднаква на објективната вредност зголемена за трансакциските трошоци кои се директно поврзани со набавката на средството се класификувани сопственички инструменти (вложувања во акции и удели).

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

б) Средства расположливи за продажба (продолжува)

По почетното признавање најдоцна при секое составување на Извештајот за финансиската состојба Друштвото ги вреднува финансиските средства по нивната објективна вредност без намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при продажба или оттуѓување.

Добивките и загубите коишто се јавуваат од промената во објективната вредност на средствата расположливи за продажба, се признаваат во капиталот во „Ревалоризациони резерви“.

Во моментот на депризнавање на финансиските средства расположливи за продажба акумулираната добивка или загуба претходно признаена во капиталот како и разликата помеѓу сметководствената вредност и надоместот добиен за средството се признава во билансот на успех.

За утврдување на објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активен пазар се користи тековната куповна цена освен кај сопственичките инструменти кои немаат определена пазарна цена и чијашто објективна вредност не може со сигурност да се измери се мерат според набавната вредност намалени за загуби поради безвреднувања.

Друштвото ги вреднува вложувањата во хартии од вредност кои не котираат на организирани пазари и чија доспеаност не е значајна по пат на поединечна проценка на финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност.

Финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност се определува врз основа на следните критериуми чија важност се намалува последователно:

- Солвентност на издавачот на хартиите од вредност;
- Ликвидност на издавачот на хартиите од вредност;
- Парични текови во претходниот период и очекувани идни парични текови
- Профитабилност на издавачот на хартиите од вредност;
- Општи пазарни услови и идни перспективи на издавачот на хартиите од вредност како и негова позиција на пазарот;
- Соодветност и навременост во исполнување на обврските и
- Квалитет и експертиза на раководството.

Друштвото треба да отпише финансиско средство кога и само кога:

- а) истекуваат договорните права на паричните текови од финансиското средство;
- б) го пренесува финансиското средство.

Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба издадени од Република Северна Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар Друштвото ги вреднува со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба чија објективна вредност не може објективно да се утврди се евидентираат по нивната набавна вредност согласно регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

в) Депозити, заеми и останати пласмани

Депозити, заеми и останати пласмани се прикажани во билансот на состојба во износ на неотпишана главница и камата намалени за направената исправка по основ на сомнителни и спорни побарувања. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови.

г) Загуби поради обезвреднување

(i) Средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност

На секој датум на билансот на состојба Друштвото проценува дали постојат објективни докази за обезвреднетост на финансиските средства или група на финансиски средства кои не се мерат според објективна вредност. Финансиските средства се обезвреднети кога објективни докази покажуваат дека обезвреднувањето настанало по почетното признавање на средството и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Објективен доказ дека финансиските средства се обезвреднети може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на побарувањето од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност или други воочливи информации за група на средства како што се: негативни промени во платежната способност на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските во групата.

Загубата поради обезвреднување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани со иницијалната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметките за исправка на вредноста на заемите, исправка на вредноста на побарувањата по основ на осигурување и останати побарувања.

Доколку во наредниот период износот на загубата поради обезвреднување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

г) Загуби поради обезвреднување (продолжува)

(ii) Средства класифицирани како расположливи за продажба

На секој датум на билансот на состојба Друштвото прави проценка дали постои објективен доказ за исправка на вредноста на финансиското средство или група на финансиски средства.

Во тој случај кај средствата расположливи за продажба кои се водат според објективната вредност преку капиталот кумулативната загуба која е измерена како разлика помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност намалена за било која загуба поради обезвреднување на тие финансиски средства претходно признаени во капиталот (во ревалоризациона вредност) претставува исправка на вредност се отстранува од капиталот и се признава во билансот на успех. За должнички инструменти класификувани како расположливи за продажба, доколку во последователниот период, објективната вредност се зголемува, и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случил откако загубата поради обезвреднување била признаена во билансот на успех, загубата поради обезвреднување се ослободува преку билансот на успех.

Кај сопственичките вложувања класифицирани како расположливи за продажба, значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност на хартијата од вредност под нејзината набавна вредност се зема во предвид при утврдување дали средствата се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување признаена во билансот на успех за сопственичките вложувања последователно не може да се ослободи/анулира преку билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

д) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој дел од пренесените финансиски средства кои што Друштвото ќе го задржи се признава како посебно средство или обврска. Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3.10 Краткорочни побарувања

Побарувањата, побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

3.11 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност која вообичаено е еднаква со нивната номинална вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од:

- Пари на жиро сметки (тековни сметки) во денари и девизи кај деловните банки;
- Пари во благајна (денарска и девизна).

Паричните текови се прилив и одлив на пари и парични еквиваленти.

Друштвото известува за паричните текови за оперативни активности по директна метода.

3.12 Активни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.13 Капитал и резерви

а) Капитал

Капиталот на друштво за осигурување се состои од основен и дополнителен капитал.

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот. Стекнатите сопствени акции не го намалуваат бројот на издадени акции, туку влијаат на намалување на бројот на акциите во оптек.

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на остварена разлика помеѓу номиналната вредност на акциите и износите по кои се продадени (премии на акции);
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва. (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка /акумулирани загуби од претходни години.

б) Резерви

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува резерви на сигурност. Резерви на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку 1/3 од остварената добивка искажана по финансиските извештаи ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години. Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка не е должно да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

На друштвата за осигурување не се применува членот 485 од Законот за трговски друштва што се однесува на општата задолжителна резерва.

Во ревалоризационата резерва се евидентираат добивките и загубите од промените во објективната вредност за средствата расположливи за продажба и нетековни средства која резултира во зголемување или намалување на главнината (освен за загубите поради обезвреднување и добивките и загубите од курсните разлики кои се признаваат во билансот на успех).

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.13 Капитал и резерви (продолжува)

б) Резерви (продолжува)

(i) Пренос на ревалоризационата резерва во задржана добивка

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижност се пренесува во акумулирана добивка за годината во која таа ставка е оттуѓена. Пренос на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува на акумулирана добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметан на ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност. Поради регулативата која стапи на сила во август 2019 ревалоризационата резерва не се пренесува во акумулираната добивка, Друштвото го применува методот на набавна вредност на недвижности, постројки и опрема. Секоја загуба поради оштетување на вредноста на недвижностите, постројките и опремата е повторно вклучена во ревалоризациона резерва согласно сметководствената политика 3.7 и 3.8 наведена погоре.

в) Добивка или загуба

Добивката или загубата во тековната година се утврдува согласно законските прописи. Остварената нето добивка од тековната година се пренесува и распоредува наредната година согласно одлуката на Собранието на акционерите на Друштвото.

(i) Признавање на задржана (акумулирана) добивка / загуба

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на Органите на управување а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со статутот да ја покриваат загубата со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на Собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

(ii) Признавање на добивката или загубата во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во билансот се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

При определување на нето добивката или загубата треба да бидат вклучени сите ставки на приходи и расходи признаени во периодот. Исклучок може да бидат исправка на грешки и ефектот од промена на сметководствени политики.

Добивката односно загубата од работењето се презентираат од редовни активности и вонредни ставки.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања

3.14.1 Технички резерви

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, друштвото за осигурување формира технички резерви кои се состојат од:

- 1) резерви за преносни премии;
- 2) резерви за бонуси и попусти;
- 3) резерви за штети
- 4) други технички резерви.

(i) Резерви за преносни премии

Резерви за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од премијата што се пренесува во идниот пресметковен период во сразмер меѓу истечениот осигурителен период и стекот на договорот за осигурување. Преносната премија е пресметана врз база на про рата темпорис (pro rata temporis) за календарската година сметано 360 дена. Дополнително, Друштвото издвојува резерва за неистечени ризици доколку се процени дека очекуваниот износ на штети и трошоци кои не се настанати во извештајниот период го надминуваат износот на преносна премија.

(i) Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на:

- 1) Право на учество во добивката како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси);
- 2) Право на делумно намалување на премиите (попусти);
- 3) Право на враќање на еден дел од премијата која се однесува на неискористениот период на осигурување кој се должи на прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

(ii) Резерви за штети

Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои друштвото за осигурување е должно да ги подмири врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненавременото извршување на обврските на друштвата за осигурување по комплетирање отштетени барања.

Резервите за штети покрај проценетите обврски за пријавени, а сеуште неликвидирани штети, ги вклучуваат и проценетите обврски за настанати, а непријавени штети.

Резервата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

(iii) Други технички резерви

Друштвото треба да издвојува други технички резерви за неистечени ризици.

Пресметката на други технички резерви ќе се врши согласно одредбите од Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања (продолжува)

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност)

Поради реално оценување на вредноста на побарувањата по премија за осигурување и камата по премија и побарувања по основ на регрес и проценка на ризикот од ненаплатливост на истите Друштвото формира посебна резерва.

Посебната резерва се формира врз основа на доспеани ненаплатени побарувања по премија и камата и репрограмирани побарувања. Под рок на доспеаност се подразбира последниот ден на кој клиентот бил должен да плати одреден износ на пари, согласно со склучениот договор за осигурување (полиса) со друштвото. Во моментот на достасување на побарувањето достасаниот дел влегува во пресметката за посебна резерва.

Исправката на побарувањата од премија од осигурување е врз основа на Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Репрограмираните побарувања во договор со нов должник се класифицираат спрема датум на доспевање на новиот договор.

Побарувањата од клиенти во стечај или ликвидација задолжително се резервираат 100%.

Посебната резерва се утврдува во согласност со класификацијата на достасаните ненаплатени побарувања категоризирани во ризични пондери од:

- Категорија А - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 0 до 30 дена ;
- Категорија Б - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 31 до 60 дена
- Категорија В - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 61 до 120 дена
- Категорија Г - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 121 до 270 дена.
- Категорија Д - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 270 до 365 дена
- Категорија Ѓ - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност повеќе од 365 дена

Посебна резерва на побарувањата класифицирани од премија за осигурување, камата по премија и побарувања по основ на регрес, се формира на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%(10%)
В	од 61 до 120 дена	31%-50%(31%)
Г	од 121 до 270 дена	51%-70%(51%)
Д	од 271 до 365 дена	71%-90%(71%)
Ѓ	подолго од 365 дена	100%

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања(продолжува)

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност) (продолжува)

Утврдената посебна резерва која произлегува од достасаните ненаплатени побарувања по премија и камата се признава преку билансот на успех, а се прикажува во билансот на состојба на посебна сметка.

Сите останати достасани ненаплатени побарувања се резервираат согласно Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Утврдениот износ на резервирања се признаваат преку билансот на успех.

Отпис на побарувањата

Друштвото за осигурување согласно корпоративните политики врши траен отпис на побарувањата постари од 36 месеци за кој претходно е извршена 100% исправка на вредноста и за кој се превземени сите правни мерки за наплата на истите.

Отпишаните побарувања ќе останат во вонбилансната евиденција на Друштвото, со тоа што и сите започнати активности во врска со наплата на побарувањата кои се отпишуваат продолжуваат да течат.

3.15 Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

3.16 Споредби

Со цел да се одржи конзистентност во презентацијата на тековната година, одредени ставки можеби се прекласифицирани за компаративни цели. Материјалните промени во обелоденувањата, доколку ги има, се детално опишани во соодветните белешки

4. Сметководствени проценки

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврдат техничките резерви по договори за осигурување кои се доволни за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на непријавени штети и пријавени а неисплатени штети постои можност да исплатениот износ по штета се разликува од иницијално утврдената обврска за истата.

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум без оглед дали се пријавени или не вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Проценката на настанатите но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети за кои што Друштвото располага со повеќе информации.

ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Резервите за штети вклучуваат:

- проценети обврски за настанати и пријавени но сеуште не решени штети;
- проценети обврски за настанати но непријавени штети;
- проценети обврски за трошоци за обработка на штети.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(a) Резерва за настанати и пријавени, но сепак не решени штети ('RBNS'- Reported but not settled)

Износот на резервацијата за настанати и пријавени но се уште нерешени штети се утврдува според висината на очекуваната исплата за секоја штета посебно на денот на исплатата, а врз основа на прибраната документација во штетата.

Резервата на штети се врши перманентно со попис за сите штети кои по било кој основ на осигурување се остварени од дејностите на Друштвото.

При утврдувањето на износите за резервациите на штетите се користат следниве пресметки за висина на штети од:

- Проценителите на штети по видови на осигурување и
- Кога се работи за нематеријална штета ликвидаторот на штета ја утврдува резервацијата на штетата врз основа на расположливата медицинска документација а доколку истата не е доволна се бара мислење од лекар или друго стручно лице чии овластувања произлегуваат од природата на работата а се во корелација со осигурителната и судската пракса.

При утврдување на износите за резервации на останатите материјални штети кои произлегуваат од нематеријални штети (ренти, изгубена заработувачка, надоместоци за социјално осигурување и слично) се користат мислењата на лекари, правници, актуари и други лица кои се стручни во доменот кој е потребен да се утврди висината на резервираната штета.

Износот на пријавените, настанати, но се уште нерешени штети кои ќе се исплатуваат во облик на рента се резервираат и капитализираат во следните износи:

- сегашна вредност и
- процена на исплатата за идните ренти

За пресметување на износите на резервациите на штети за рента задолжително се користат таблиците за утврдување на обврските за резервирање на ренти, а можат да се користат за пресметување на резервација на рентите.

Пресметувањето на резервираниот износ за секоја рента се врши на тој начин што се утврдува годишниот износ на рента, кој се множи со соодветниот фактор од Таблицата со фактори за утврдување на резервацијата и обврската за соодветниот пол и припадна старост за време додека важат условите за исплата на рента.

Штетите кои биле пријавени и резервирани на крајот на тековната година а во наредната година не се ликвидирани или потполно ликвидирани остануваат во резервација за неисплатениот дел на начин утврден во претходниот став.

Начинот на утврдување на износот на резервациите за штети се врши по следните основи:

1. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на деловната година;
2. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на пресметковниот период пократок од една година.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(б) Резервација за настанати, но непријавени штети ('IBNR'- Incurred but not reported)

Резервација за настанати, но непријавени штети се пресметува врз основа на статистички податоци за број и износ на настанати и пријавени односно ликвидирани штети, технологијата на обработка и исплата на штети, како и на останатите расположливи податоци.

Во зависност од карактеристиките на класата на осигурување и осигурителното портфолио, резервите за настанати, но непријавени штети ќе се пресметуваат со користење на еден или комбинација на следните актуарските методи:

- Триангулација на штети (Основен Chain Ladder);
- Триангулација на штети прилагодена за инфлација (Chain Ladder прилагоден за инфлација);
- Метод на просечен износ на штета - резервите по овој метод се пресметуваат како производ од проектираниот просечен износ на штета и проектираниот очекуван број на штети;
- Метод на очекуван коефициент на штета - очекуваниот коефициент на штета се утврдува од страна на Агенцијата;
- Bornhuetter - Ferguson-ова метода; и
- Други актуарски методи

Друштвото при пресметката на резервите за настанати но непријавени штети, првенствено го применува методот на триангулација на штети (основен или прилагоден на инфлација), освен во случаи кога нема доволно потребни историски податоци.

Под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени, односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните пет години.

По исклучок, за ризици што не се со долга опашка под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните три години.

(в) Резервација за трошоци за обработка на штети

Резервацијата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се интегрален дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно за настанати, но непријавени штети.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се формираат заради покрите на трошоци за обработка на штети во случај на престанок на работењето на друштвото.

Минимален коефициент за нејзино пресметување е 1,1% 2024 (1,5% 2023) од збирот на резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати, но не пријавени штети и резервите за директни трошоци.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Сметководствени проценки (продолжува)

г) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година се презентирани во табелата подолу.

31 Декември 2024	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капитал	-	1.948.017	243.413	800%	-
Принос од вложувања (+100 п.п.)	11.095	1.959.112	243.413	805%	5%
Принос од вложувања (-100 п.п.)	(11.095)	1.936.922	243.413	796%	(5%)
10% зголемување на останати расходи-неживот	(3.577)	1.944.440	243.413	799%	(1%)
10% намалување на останати расходи-неживот	3.577	1.951.594	243.413	802%	1%
10% зголемување на настанати штети неживот	(72.763)	1.875.254	243.413	770%	(30%)
10% намалување на настанати штети неживот	72.763	2.020.780	243.413	830%	30%
31 Декември 2023	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капитал	37.106	1.562.525	132.127	1183%	-
Принос од вложувања (+100 п.п.)	45.704	1.571.123	132.127	1189%	7%
Принос од вложувања (-100 п.п.)	28.509	1.553.927	132.127	1176%	(7%)
10% зголемување на останати расходи-неживот	36.963	1.562.382	132.127	1182%	0%
10% намалување на останати расходи-неживот	37.250	1.562.668	132.127	1183%	0%
10% зголемување на настанати штети неживот	3.844	1.529.263	132.127	1157%	(25%)
10% намалување на настанати штети неживот	70.369	1.595.787	132.127	1208%	25%

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици

Активностите на Друштвото подлежат на повеќе видови ризици. Друштвото склучува договори кои носат ризик од осигурување или финансиски ризик или двата ризици. Пристапот на Друштвото во поглед на управувањето со ризикот е фокусиран на непредвидливоста на финансискиот пазар и тежнее да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот е во согласност со политиките одобрени од Управниот одбор.

5.1 Управување со ризик од осигурување

Ризикот кој произлегува од еден договор за осигурување претставува можност за настанување на осигурениот настан, како и неизвесноста на износот на надомест на штета. По самата природа на договорите за осигурување, овој ризик е случаен и според тоа тешко предвидлив.

За портфолио на договори за осигурување, каде се применува теорија на веројатност, се со цел да се одреди соодветно ниво на резерва, основниот ризик со кој се соочува Друштвото е да реалната штета и надоместот за истата ја надмине сметководствената вредност на обврската по осигурување. Ова може да настане бидејќи фреквентноста и озбиленоста на штетата и надоместот за истата се поголеми од проценката за истите. Осигурителните настани се различни и реалниот број и износ на штети и надомест за истите варираат од година во година, од нивото воспоставено со употреба на статистички техники. Искуството покажува дека колку е поголемо портфолиото на слични договори за осигурување, толку е помала релативната варијабилност за очекуваниот исход. Во продолжение, колку е по диверзифицирано портфолиото толку е помалку веројатно да биде негативно погодено од промените во опаѓањето на истото. Друштвото има развиено стратегија за запишување на премии по диверзифицирани видови на осигурителни ризици, со цел да се намали варијабилноста на очекуваниот настан. Фактори кои влијаат на зголемување на ризикот од осигурување вклучуваат недостаток на диверзификација на ризикот во поглед на видови на осигурителни ризични настани, како и географска и секторска концентрација.

Цел на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Со оваа контрола се обезбедува ефикасно менаџирање на приемот во осигурување и обезбедување на адекватно ниво на премија. Преку формализирани процедури со кои се запознаени сите вработени се обезбедува преземање во осигурување на клиенти со кои ќе се обезбеди одржување на профитабилноста на бизнисот. Во исто време потребно е во работењето да се обезбеди квалитетна услуга за продажбата.

Контролата на овој ризик се овозможува преку постоење на соодветни процедури и упатства за прием во осигурување. Исто така, постојат соодветни нивоа на овластувања за сите вработени во Секторот за прием во осигурување и агентите. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите кои можат да влијаат на влошување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоци се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно.

Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија по одделните видови производи кои ќе дадат задоволителни резултати согласно политиките на Друштвото. Во рамките на тековните активности се врши анализа и промена на постоечките услови и тарифи за осигурување.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.1 Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Стратегија за реосигурување

Со цел да ја контролира својата изложеност кон загуби од настанати штети, како и да ги заштити изворите на капитал, Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи, со претходно посебно одобрување.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат не настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

5.1.1 Концентрација на ризик од осигурување

Ризикот од концентрација на осигурување може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали кои се поврзани, кои доколку настанат штетни настани може да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Според тоа друштвото води посебна грижа во управување на ризикот од концентрација со тоа што прави диверзификација на портфолиото во поглед на концентрација на типови и видови на осигурителни штетни настани, географска и секторска концентрација.

Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(а) Географска и секторска концентрација

Најголемиот дел на ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Северна Македонија, меѓутоа постои диверзифицираност во поглед на градовите низ Македонија и типовите на осигурителни настани. Друштвото внимателно ги следи ризиците кои произлегуваат од географската концентрираност и навремено реагира со соодветна стратегија на склучување или не склучување на договори за осигурување онаму каде што е помал ризикот, односно поголем, респективно.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(б) Концентрација од многу сериозни ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото води посебна стратегија за осигурување и реосигурување од овие ризици, според која за склучување на договор за осигурување и реосигурување, меѓу другите процедури потребно е посебно одобрување од раководството. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување како и трошоците и користите од истата.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа: ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5.2.1 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на Друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот.

Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Македонија Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премия и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Македонија Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2024	2023
Финансиски средства		
-Должнички хартии од вредност чувани до достасување	255.502	79.813
-Должнички хартии од вредност расположливи за продажба	1.093.294	585.288
-Орочени депозити	826.505	546.549
Средства од реосигурување	633.267	202.574
Побарување по основ на осигурување	796.469	407.942
Останати побарувања	64.347	14.570
Парични средства и паричен еквиваленти	199.182	104.187
Вкупно	3.868.566	1.940.923

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2024 и 2023 година без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. Со 31.12.2024 Друштвото нема колатерал (2023: нула). За билансните позиции изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата 20,59% (2023: 21,02% од максималната кредитна изложеност се однесуваат на побарувања по основ на осигурување од неживотно осигурување 21,36% (2023: 28,16%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположливи за продажба и должнички хартии од вредност расположливи за продажба - државни обврзници издадени од Република Северна Македонија и должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во износ од 608.279 илјади МКД во големи банки а 218.226 илјади МКД во средни банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Standard and Poor's Кредитен рејтинг агенцијата.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии поврат на штети и депозити во банки. Структурата на доспеаноста на Побарувања по основ на премии и регреси презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	440.743	-	440.743	0%
0-30 дена	127.963	-	127.963	0%
31-60 дена	76.273	7.627	68.646	10%
61-120 дена	69.374	21.506	47.868	31%
121-270 дена	141.445	72.137	69.308	51%
271-365 дена	38.156	27.091	11.065	71%
Над 365 дена	85.614	85.614	-	100%
Регреси*	60.207	60.207	-	100%
31 Декември 2024	1.039.775	274.182	765.593	26,37%
31 Декември 2023	502.778	144.889	357.889	28,82%

*Сите регреси се над 365 дена.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Побарување по основ на поврат на штети - реосигурувачи

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во 2024 Друштвото има побарување по основ на штети од VIG Holding / VIG. VIG Re zajistovna a.s. и WSTV WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG Group има кредитен рејтинг A+ од S&P на 31 декември 2024 година.

5.2.2 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од промена на пазарните цени, како што се промена на каматните стапки, цена на капиталот, промена на девизните курсеви кој ќе влијае врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се контролира кредитната изложеност во прифатливи рамки, за оптимизирање на повратот од ризик.

5.2.2.1 Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на финансиски вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни обврзници и депозити).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Неживотно осигурување

31 декември 2024	Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	не каматоносни
Средства							
Финансиски вложувања							
-кои се чуваат до достасување	255.502	19.996	-	48.819	-	186.687	-
-расположиви за продажба	1.093.550	-	-	33.625	105.037	954.632	256
Орочени депозити	826.505	72.825	160.000	265.000	328.279	-	401
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	633.267	-	-	-	-	-	633.267
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	796.469	-	-	-	-	-	796.469
Останати побарувања	64.347	-	-	-	-	-	64.347
Парични средства и парични еквиваленти	199.182	199.182	-	-	-	-	-
Обврски							
Бруто технички резерви	(2.155.239)	-	-	-	-	-	(2.155.239)
Обврски по основ на реосигурување	(60.026)	-	-	-	-	-	(60.026)
Обврски по основ на соосигурување	(3.630)	-	-	-	-	-	(3.630)
Останати обврски	(86.027)	-	-	-	-	-	(86.027)
Неусогласеност на средствата и обврските	1.563.900	292.003	160.000	347.444	433.316	1.141.319	(810.182)

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

31 декември 2023	Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	не каматоносни
Средства							
Финансиски вложувања							
-кои се чуваат до достасување	79.813	9.665	19.293	50.855	-	-	-
-расположиви за продажба	585.544	-	-	92	60.382	524.814	256
Орочени депозити	546.549	66.270	30.000	90.000	360.279	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	202.574	-	-	-	-	-	202.574
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	407.942	-	-	-	-	-	407.942
Останати побарувања	14.570	-	-	-	-	-	14.570
Парични средства и парични еквиваленти	104.187	104.187	-	-	-	-	-
Обврски							
Бруто технички резерви	(796.860)	-	-	-	-	-	(796.860)
Обврски по основ на реосигурување	(62.939)	-	-	-	-	-	(62.939)
Обврски спрема осигуреници	(3.086)	-	-	-	-	-	(3.086)
Останати обврски	(44.586)	-	-	-	-	-	(44.586)
Неусогласеност на средствата и обврските	1.033.708	180.122	49.293	140.947	420.661	524.814	(282.129)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Сензитивна анализа на промени на каматните стапки

На 31 декември 2024 Друштвото има каматоносни депозити во износ од МКД 826.505 илјади (2023: МКД 546.549 илјади), државни обврзници расположливи за продажба МКД 1.093.549 илјади (2023: МКД 585.544 илјади) и државни обврзници чувани до доспевање МКД 255.502 илјади (2023: МКД 79.813 илјади). Останатите позиции од билансот на состојба се некаматоносни.

Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на изложеноста на каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на известување доколку каматните стапки на депозитите се се поголеми/помали за 0.5% а останатите променливи останат непроменети добивката на Друштвото заклучно со 31 декември 2024 ќе се зголеми/намали за МКД 3.851 илјади (2023: добивката ќе се зголеми/намали за МКД 1.929 илјади).

5.2.2.2 Девизен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви Друштвото го дисперзира ризикот со средства и обврски во евра и американски долари. Најголем дел од средствата и обврските се во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција за 2024 од страна на НБРСМ е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските по валути.

31 Декември 2024	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се:				
-чуваат до доспевање	48.819	206.683	-	255.502
-расположливи за продажба	653.477	440.073	-	1.093.550
Орочени депозити	826.505	-	-	826.505
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	633.267	-	-	633.267
Побарување по основ на осигурување	775.304	21.165	-	796.469
Останати побарувања	57.655	5.998	694	64.347
Парични средства и парични еквиваленти	190.827	7.857	498	199.182
Вкупно средства	3.185.854	681.775	1.192	3.868.822
Бруто технички резерви	2.155.239	-	-	2.155.239
Обврски по основ на реосигурување	393	51.938	7.695	60.026
Обврски по основ на соосигурување	3.630	-	-	3.630
Останати обврски	72.954	13.073	-	86.027
Вкупно обврски	2.232.216	65.011	7.695	2.304.922
Нето вредност	953.638	616.764	(6.502)	1.563.900

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.2 Девизен ризик (продолжува)

31 Декември 2023	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се:				
-чуваат до доспевање	79.813	-	-	79.813
-расположливи за продажба	301.555	283.989	-	585.544
Орочени депозити	546.549	-	-	546.549
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	202.574	-	-	202.574
Побарување по основ на осигурување	365.617	42.325	-	407.942
Останати побарувања	9.156	5.264	150	14.570
Парични средства и парични еквиваленти	96.730	7.014	443	104.187
Вкупно средства	1.601.994	338.592	593	1.941.179
Бруто технички резерви	796.860	-	-	796.860
Обврски по основ на реосигурување	303	58.953	3.683	62.939
Обврски по основ на соосигурување	3.086	-	-	3.086
Останати обврски	43.005	1.581	-	44.586
Вкупно обврски	843.254	60.534	3.683	907.471
Нето вредност	758.740	278.058	(3.090)	1.033.708

Функционална валута за Друштвото е македонскиот денар. Друштвото има побарувања и обврски во странски валути претежно во ЕУР и УСД. Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување и со матичната компанија. Поради тоа Друштвото е изложено на ризик поврзан со флуктуациите на девизните курсеви.

Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот.

На 31 декември 2024 доколку дојде до 0.5% зголемување/намалување на курсот на ЕУР во однос на МКД добивката пред оданочување за дванаесет месечен период ќе се намали/зголеми за МКД 3.084 илјади (2023: МКД 1.389 илјади).

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.3 Ризик на цената на капиталот

Ризик на цената на капиталот е можност дека цената на капиталот ќе флукутира под влијание на фер вредноста на капиталните вложувања и другите инструменти чија вредност произлегува од одредено капитално вложување или индекс на капитална цена. Примарната изложеност на капиталната цена произлегува од капиталните вложувања кои не се за тргување. Друштвото има капитални вложувања кои не се за тргување и кои подлежат на ризик на цената на капиталот.

Друштвото го управува ризикот на цената на капиталот преку одржување на диверзифицирано портфолио на капитални вложувања.

5.2.4 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основа на која капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ. Друштвото редовно ја следи ликвидноста до една година. Ликвидноста може да се подобри и со инвестициите кои се со договорна рочност над една година, но за целите на ликвидноста може да се користат и за пократок период засновани врз целите на управувањето на ликвидноста.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи. Додека договорната достасаност на бруто техничките резерви се смета дека е до една година, Друштвото ги презентира Бруто техничките резерви во табелата подолу користејќи го датумот на очекуваната достасаност:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според ликвидноста - Неживотно осигурување

31 декември 2024	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3-12 месеци	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања						
-кои се чуваат до достасување	19.996	-	48.819	-	186.687	255.502
-расположиви за продажба	-	-	33.625	105.037	954.888	1.093.550
Орочени депозити	73.226	160.000	265.000	328.279	-	826.505
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	36.069	71.137	302.056	201.159	22.846	633.267
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	597.769	116.515	81.188	997	-	796.469
Останати побарувања	36.451	3.367	13.448	10.241	840	64.347
Парични средства и парични еквиваленти	199.182	-	-	-	-	199.182
	962.693	351.019	744.136	645.713	1.165.261	3.868.822
Обврски						
Бруто технички резерви	99.148	185.584	1.372.201	432.303	66.003	2.155.239
Обврски по основ на реосигурување	17.153	9.947	32.926	-	-	60.026
Обврски по основ на соосигурување	-	-	3.630	-	-	3.630
Останати обврски	73.370	2.666	2.456	2.600	4.935	86.027
	189.671	198.197	1.411.213	434.903	70.938	2.304.922
Нето ликвидност	772.022	152.822	(667.077)	210.810	1.094.323	1.563.900

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5 Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според ликвидноста - Неживотно осигурување

31 декември 2023	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3-12 месеци	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања						
-кои се чуваат до достасување	9.665	19.293	50.855	-	-	79.813
-расположиви за продажба	-	-	92	60.382	525.070	585.544
Орочени депозити	66.270	30.000	90.000	360.279	-	546.549
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	11.571	23.545	106.333	57.591	3.534	202.574
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	291.809	85.380	30.753	-	-	407.942
Останати побарувања	8.232	2.511	1.534	905	1.388	14.570
Парични средства и парични еквиваленти	104.187	-	-	-	-	104.187
	491.734	160.729	279.567	479.157	529.992	1.941.179
Обврски						
Бруто технички резерви	39.440	69.214	539.949	136.644	11.613	796.860
Обврски по основ на реосигурување	42.089	5.608	15.242	-	-	62.939
Обврски по основ на соосигурување	-	-	3.086	-	-	3.086
Останати обврски	33.343	-	4.258	6.985	-	44.586
	114.872	74.822	562.535	143.629	11.613	907.471
Нето ликвидност	376.862	85.907	(282.968)	335.528	518.379	1.033.708

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.5 Објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој едно средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови. Во услови кога не постојат достапни пазарни цени кои би послужиле за вреднување на средствата и обврските на Друштвото, објективната вредност се базира на проценката од страна на менаџментот на Друштвото.

Објективната вредност на долгорочните финансиски вложувања се темели на пазарната вредност со исклучок на дел од хартиите од вредност кои не котираат на пазарот на хартии од вредност, во кој случај таа се утврдува врз основа на техники на вреднување кои вклучуваат анализа на расположливи финансиски извештаи. Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба издадени од Република Северна Македонија кој немаат котирана пазарна цена на активен пазар Друштвото ги вреднува со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Побарувањата по основ на премии и аванси во книговодството се изразени во сегашна вредност коригирани за исправка на вредноста. Проценетата реална вредност на побарувањата по основ на премии, дадени кредити и аванси ја претставува наплатливата вредност која што е утврдена со анализа и оценка на сервисирањето на долговите како и тековната финансиска состојба и статус на должниците.

Објективната вредност по основ на премии, дадени кредити и аванси, како и вложувањата во акции и други хартии од вредност е приближна со нивната книговодствена вредност намалена за направената исправка на вредност.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.5 Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

	Заеми и побарувања	Чувани-до-достасаност	Расположиви за продажба	Амортизирана набавна вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2024						
Финансиски вложувања					255.502	255.502
- Кои се чуваат до достасување	-	255.502	-	-		
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	1.093.294	-	1.093.294	1.093.294
- Сопственички инструменти расположливи за продажба	-	-	256	-	256	256
- Орочени депозити	-	-	-	826.505	826.505	826.505
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	633.267	-	-	-	633.267	633.267
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	796.469	-	-	-	796.469	796.469
Останати побарувања	64.347	-	-	-	64.347	64.347
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	199.182	199.182	199.182
	1.494.083	255.502	1.093.550	1.025.687	3.868.822	3.868.822
Бруто технички резерви	-	-	-	2.155.239	2.155.239	2.155.239
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	60.026	60.026	60.026
Обврски по основ на соосигурување	-	-	-	3.630	3.630	3.630
Останати обврски	-	-	-	86.027	86.027	86.027
	-	-	-	2.304.922	2.304.922	2.304.922
31 декември 2023						
Финансиски средства					79.813	79.813
- Кои се чуваат до достасување	-	79.813	-	-		
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	585.288	-	585.288	585.288
- Сопственички инструменти расположливи за продажба	-	-	256	-	256	256
- Орочени депозити	-	-	-	546.549	546.549	546.549
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	202.574	-	-	-	202.574	202.574
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	407.942	-	-	-	407.942	407.942
Останати побарувања	14.570	-	-	-	14.570	14.570
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	104.187	104.187	104.187
	625.086	79.813	585.544	650.736	1.941.179	1.941.179
Бруто технички резерви	-	-	-	796.860	796.860	796.860
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	62.939	62.939	62.939
Обврски по основ на соосигурување	-	-	-	3.086	3.086	3.086
Останати обврски	-	-	-	44.586	44.586	44.586
	-	-	-	907.471	907.471	907.471

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива;
- Да се заштити способноста на Друштвото да обезбеди дивиденда за акционерите;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото е во согласност со законската регулатива ако, капиталот е адекватен на маргината на солвентност. Маргината на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива и истата се известува на тримесечна основа.

Сопствените средства на Друштвото се составени од основниот капитал кој вклучува: обични акции, резерви на сигурност, ревалоризациони резерви и задржана добивка или акумулирана загуба.

Согласно законската регулатива, акционерскиот капитал на друштвото треба најмалку да биде во висина на гарантниот фонд.

Согласно пресметките за маргина на солвентност заклучно со 31 декември 2024 минимален капитал кој треба да го поседува Македонија Осигурување е следниот:

Маргина на солвентност	2024	2023
Маргина на солвентност	243.413	132.127
Износ на гарантен капитал	276.728	276.728

Маргината на солвентност на друштвото за осигурување се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот - стапка на штети во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

- Според методот на стапка на премија се зема вкупниот износ на бруто полисирани премии за осигурување и реосигурување во последната деловна година, се намалува за износот на сторнираните односно отпишаните износи на премија во таа деловна година, истиот се множи со дадени коефициенти
- Според методот на стапка на штети вкупниот износ на бруто исплатени штети за осигурување и реосигурување во последните три деловни години, зголемен за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на крајот на последната деловна година од периодот и намален за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на почетокот на тој период, се дели со три и се множи со дадени коефициенти.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот (продолжува)

5.2.6 А Потребно ниво на маргина на солвентност

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување во '000 МКД	
		2024	2023
Бруто полисирана премија	1	2.305.980	1.157.270
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.691	110.691
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	270.565	86.771
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4	-	-
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5	-	-
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	381.256	197.462
Бруто исплатени штети	7	981.609	497.417
Нето исплатени штети	8	626.709	332.835
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50. доколку е помал)	9	0,64	0,67
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	243.413	132.127
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	2.701.921	1.263.750
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	1.109.282	338.845
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	794.282	356.857
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	1.005.640	415.246
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0.26	16	111.921	107.964
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0.23	17	132.290	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18	-	-
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19	-	-
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	244.211	107.964
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	155.917	72.242
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10].[21]))	22	243.413	132.127

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото, односно лимити до кои може да се вложуваат средствата кои служат за покривање на техничките резерви.

Друштвото управува со својата финансиска позиција така што балансира со квалитетот, ликвидноста и повратот на вложувањата земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Во табелата се презентирани техничките резерви на Друштвото и вкупните расположливи финансиски средства кои служат за покривање на техничките резерви и капиталот:

	2024	2023
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	199.182	104.187
Хартии од вредност издадени до РСМ или НБРСМ	255.502	79.813
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РСМ	1.093.294	585.288
Акции	256	256
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРСМ	826.505	546.549
	2.374.739	1.316.093
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	2.155.239	796.860
Дел за реосигурителот	(633.267)	(202.574)
Вкупно нето технички резерви	1.521.972	594.286

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

		2024	2023
Основен капитал. чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12)	I	1.767.763	1.358.300
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	1.135.345	888.308
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	477.860	331.715
Пренесена нераспределена добивка	I4	172.570	140.171
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	10.170	3.017
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	6.907	-
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположиви за продажба	I9	291	(291)
Нереализирана загуба од вреднување на финансиски средства расположиви за продажба	I10	935	(833)
Нето негативни ревалоризациски резерви и остаати разлики од вреднување кои што произлегуваат од вложувања во придружени друштва или заеднички вложувања коишто се вреднуваат со користење на методот на главнина	I11	-	-
Останати одбивни ставки поради непочитување на ограничувањата при вложување на средствата од капиталот. предвидени во членот 73-а од ЗСО	I12	-	-
Дополнителен капитал. чл. 71 (II1+II2+II3+II4). доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	253	6.009
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неодреден рок на доспевање	II4	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризација на сопственички инструменти кои што се расположиви за продажба и мерени по објективна вредност	II5	-	-
Нереализирана добивка ревалоризација на должнички инструменти расположиви за продажба. мерени по објективна вредност	II6	253	6.009
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	1.768.016	1.364.309
Одбивни ставки. чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	1.768.016	1.364.309
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	243.413	132.127
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	-	-
Капитал	VI3	1.768.016	1.364.309
Гарантен фонд*	VI4	276.728	276.728
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	1.491.288	1.087.583
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	1.524.602	1.232.182
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	-	-

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви

Согласно Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои служат за покривање на техничките и математичката резерва како и деталното пласирање и ограничување на тие вложувања. Друштвото средствата со кои располага на 31.12.2024 година ги има пласирани како што следи:

Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2024	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Видови дозволени вложувања			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3%	18.674	1,2%
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРСМ	60%	747.000	49,1%
Хартии од вредност издадени од НБРСМ	80%	-	0,0%
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РСМ	80%	756.042	49,7%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РСМ	25%	256	0,0%
Вкупно дозволени вложувања на средства		1.521.972	
Вкупно нето технички резерви		1.521.972	
Резерви за преносни премии		918.267	
Резерви за бонуси и попусти		49.134	
Резерви за штети		554.572	
Други технички резерви		-	
Еквализациона резерва		-	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви)		-	
Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2023	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Видови дозволени вложувања			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3%	10.761	1,8%
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРСМ	60%	339.000	57,0%
Хартии од вредност издадени од НБРСМ	80%	-	0,0%
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РСМ	80%	244.269	41,1%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РСМ	25%	256	0,0%
Вкупно дозволени вложувања на средства		594.286	
Вкупно нето технички резерви		594.286	
Резерви за преносни премии		392.185	
Резерви за бонуси и попусти		17.897	
Резерви за штети		184.204	
Други технички резерви		-	
Еквализациона резерва		-	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви)		-	

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработена премија (нето приходи од премија)
31 декември 2024 година

класа на осигурување	бруто полисирана премија	премија предадена во реосигурување	промени во бруто резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување	заработена премија
незгода	114.382	(1.733)	2.779	-	115.428
здравство	250.866	-	(36.749)	-	214.117
моторни возила	187.582	(28.346)	8.672	(12.544)	155.364
воздухоплови	166	-	8.931	-	9.097
пловни објекти	181	(1.456)	50	-	(1.225)
карга	23.015	(3.032)	537	1	20.521
имоти од пожар	228.309	(98.341)	(22.127)	(929)	106.912
имоти останато	439.517	(152.226)	10.595	(43.476)	254.410
одговорност од употреба на моторни возила	930.707	(568.698)	44.519	115.562	522.090
одговорност од употреба на воздухоплови	5.685	(5.570)	11.467	-	11.582
одговорност од употреба на пловни објекти	734	(641)	28	-	121
Општа одговорност	61.092	(26.889)	1.650	1.185	37.038
Кредити	17.927	(8.214)	(9.132)	3.397	3.978
Гаранции	-	-	2	-	2
финансиски загуби	10.497	(6.611)	(504)	(163)	3.219
туристичка помош	24.511	-	57	-	24.568
Вкупно	2.295.171	(901.757)	20.775	63.033	1.477.222

Во износ на бруто полисирана премија од МКД 2.295.171 илјади се вклучени: бруто полисирана премија во износ од МКД 2.284.809 илјади, соосигурување во износ од МКД 21.171 илјади и бруто полисирана премија предадена во соосигурување во износ од МКД (10.809) илјади. Во износот на промени во бруто резервата за преносна премија од МКД 20.772 илјади се вклучени: промени во бруто резервата за преносна премија во износ од МКД 23.903 илјади и промени во бруто резервата за преносна премија дел за соосигурување во износ од МКД (3.128) илјади.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработена премија (нето приходи од премија) (продолжува)

31 декември 2023 година

класа на осигурување	бруто полисиран а премија	премија предадена во реосигурување	промени во бруто резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување	заработен а премија
незгода	64.448	(610)	(722)	-	63.116
здравство	151.547	-	(33.919)	-	117.628
моторни возила	72.215	(244)	(4.833)	-	67.138
пловни објекти	9	-	-	-	9
карго	22.923	(3.164)	(257)	21	19.523
имоти од пожар	165.830	(72.146)	(8.905)	3.646	88.425
имоти останато	320.176	(100.375)	(11.443)	2.483	210.841
одговорност од употреба на моторни возила	284.834	(132.050)	4.267	(2.136)	154.915
одговорност од употреба на пловни објекти	316	-	(72)	-	244
Општа одговорност	45.005	(22.054)	(2.131)	(403)	20.417
Кредити	2.430	(2.225)	-	-	205
Гаранции	3	-	-	-	3
Финансиски загуби	9.244	(10.696)	684	115	(653)
туристичка помош	12.118	-	(277)	-	11.841
Вкупно	1.151.098	(343.564)	(57.608)	3.726	753.652

Во износ на бруто полисирана премија од МКД 1.151.098 илјади се вклучени: бруто полисирана премија во износ од МКД 1.136.239 илјади.соосигурување во износ од МКД 21.030 илјади и бруто полисирана премија предадена во соосигурување во износ од МКД (6.171) илјади. Во износот на промени во бруто резервата за преносна премија од МКД (57.608) илјади се вклучени: промени во бруто резервата за преносна премија во износ од МКД (56.278) илјади и промени во бруто резервата за преносна премија дел за соосигурување во износ од МКД (1.330) илјади.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Останати осигурително технички приходи намалени за реосигурување

	2024	2023
Наплатени отпишани побарувања	4.776	36.973
Усогласување на обврската за провизија	35.324	-
Ослободување на обврски за провизија	21.592	14.192
Надомест за исплатени штети	17.341	1.476
Приходи од гарантен фонд за регреси	6.920	1.841
Провизија по услужни штети	3.480	-
Регреси од минати години	3.112	6.526
Отпис на обврски	1.972	-
Останато	480	178
Вкупно	94.997	61.186

8. Останати приходи

	2024	2023
Приходи од ИТ услуги	9.069	17.338
Приходи од закупнина	5.375	6.016
Приходи од продажба на матрејални средства	3.145	188
Приходи по основ отпис на обврски - против пожарен	2.469	-
Останато	2.243	542
Вкупно	22.301	24.085

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Настанати штети (нето трошоци за штети)

	2024		2023	
	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети
Незгода	53.844	6.986	35.513	(204)
Здравствено осигурување	181.411	5.016	112.196	8.455
Моторни возила	120.673	21.464	36.393	2.048
Воздухоплови	-	-	-	-
Пловни објекти	-	-	-	-
Карго	247	288	668	(559)
Имоти од пожар	31.129	64.269	62.913	(54.553)
Имоти останато	90.827	65.503	106.882	33.318
Одговорност од употреба на моторни возила	487.639	40.867	132.976	5.908
Одговорност од употреба на воздухоплови	-	-	-	-
Одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	-
Општа одговорност	9.240	15.755	6.526	3.748
Кредити	487	162	9	-
Гаранции	-	-	-	-
Финансиски загуби	69	657	95	-
Туристичка помош	6.043	415	3.246	(143)
Штети од активно реосигурување				
Вкупно	981.609	221.382	497.417	(1.982)
Намалување за приход од регреси	(2.411)		(558)	
Бруто исплатени штети дел за реосигурување и промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување	(472.949)	-	(162.254)	-
Нето трошоци за штети	727.631	-	332.623	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Настанати штети (нето трошоци за штети) - продолжува

Податоци за коефициент на штети - коефициент на трошоци и комбиниран коефициент

Класа на осигурување	2024 Коефициент			2023 Коефициент		
	Штети	Трошоци	Комбиниран	Штети	Трошоци	Комбиниран
Незгода	51%	41%	92%	56%	49%	105%
Здравство	87%	37%	124%	103%	46%	149%
Каско	64%	52%	117%	57%	49%	106%
Пловни објекти	0%	(10%)	(10%)	0%	96%	96%
Карго	3%	36%	39%	1%	48%	48%
Имоти пожар	50%	62%	111%	10%	60%	70%
Имоти останато	12%	51%	62%	21%	66%	88%
Авто одговорност	51%	67%	118%	47%	80%	127%
Одговорност пловни објекти	0%	286%	286%	0%	47%	47%
Општа одговорност	64%	61%	125%	46%	71%	117%
Кредити	1%	101%	101%	(179%)	117%	(62%)
Гаранции	0%	(2160%)	(2160%)	0%	86%	86%
Финансиска загуба	19%	27%	45%	(15%)	11%	(4%)
Туристичка помош	26%	53%	80%	26%	73%	100%
Вкупно	49%	54%	103%	44%	62%	106%

10. Нето трошоци за спроведување на осигурување

	2024	2023
Провизија	496.225	241.071
Плати - администрации и агенти	306.126	168.828
Амортизација	33.610	23.972
Останати административни трошоци	30.581	17.128
Потрошена топлотна и ел.енергија	19.387	18.422
Трошоци за наем на деловен простор	15.651	1.774
Тековно и инвестиционо одржување	13.344	8.403
Репрезентација	11.997	5.905
Консултантски услуги	11.871	5.892
Маркетинг	11.032	7.508
Комунални трошоци	10.461	7.407
Трошоци за услуги на физички лица	10.451	6.295
Административни судски трошоци	7.724	2.460
Мобилна телефонија и интернет	6.198	3.440
Обезбедување	4.891	4.409
Поштенски трошоци	3.531	1.842
Премија за осигурување	2.450	1.983
Промени во одложени трошоци за стекнување	(35.816)	(13.490)
Вкупно	959.715	513.249

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

11. Останати осигурително технички трошоци намалени за реосигурување

	2024	2023
Правни такси	25.780	16.365
Противпожарен придонес	25.531	10.135
Трошоци за супервизорски орган	15.888	7.262
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурани возила	10.467	4.015
Придонес за здравство	8.827	2.719
Финансирање на Национално биро	7.637	2.300
Вкупно	94.130	42.796

12. Останати расходи вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2024	2023
Оштетување на останати побарувања	12.575	-
Оштетување на побарувања за услужни штети	7.710	(80)
Трошоци за присоединување	7.562	-
Казни/ пенали	4.246	-
Судски трошоци	1.911	-
Оштетување на нематеријални средства	1.645	-
Останати расходи	947	2.690
Вредносно усогласување на регресни побарувања	(829)	(1.177)
Вкупно	35.766	1.433

13. Данок на добивка

	2024	2023
Тековен данок/ признаен во биланс на успех	5.270	6.870
Вкупно	5.270	6.870

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

13. Данок на добивка (продолжува)

Усогласување со применетата даночна стапка

	%	2024	%	2023
Добивка/(загуба) пред оданочување		(6.907)		43.976
Данок пресметан по даночна стапка	10,0%	(691)	10,0%	4.398
Расходи непризнаени за даночни цели	(86,3%)	5.961	5,7%	2.522
Намалување на даночната основица	0,0%	-	0,1%	(50)
Данок на добивка односно загуба	(76,3%)	5.270	15,6%	6.870

14. Вложувања во нематеријални средства

	Нематеријални средства
Набавна вредност	
На 1 јануари 2023	40.309
Зголемување	182
Намалување	(6.511)
На 31 декември 2023	33.980
На 1 јануари 2024	33.980
Ефект од присоединување	33.746
Зголемување	1.487
Намалување (отпис)	(2.193)
На 31 декември 2024	67.020
Амортизација	
На 1 јануари 2023	33.446
Амортизација за годината	4.028
Намалување	(6.511)
На 31 декември 2023	30.963
На 1 јануари 2024	30.963
Ефект од присоединување	19.381
Амортизација за годината	6.506
На 31 декември 2024	56.850
Сметководствена вредност	
На 31 декември 2023	3.017
На 31 декември 2024	10.170

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

15. Вложувања во недвижности – Градежни објекти

	2024	2023
Набавна вредност	678.035	702.418
Акумулирана амортизација	(367.783)	(363.692)
Нето книговодствена вредност на 1 Јануари	310.252	338.726
Почетна нето книговодствена вредност	310.252	338.726
Набавна вредност - Ефект од присоединување	1.107	-
Акумулирана амортизација - Ефект од присоединување	(308)	-
Зголемување	2.936	2.396
Инвестиции во тек	-	-
Отуѓувања и отписи	(11.798)	(26.779)
Ефект од расходувања и оттуѓувања - акумулирана амортизација	5.366	13.172
Амортизација за годината	(16.755)	(17.263)
Крајна нето книговодствена вредност на 31 декември	290.800	310.252
Набавна вредност	670.280	678.035
Акумулирана амортизација	(379.480)	(367.783)
Нето книговодствена вредност на 31 декември	290.800	310.252

Проценетата вредност на градежни објекти кој не служат за вршење на дејноста изнесува 763.857 илјади МКД (2023: 731.749 илјади МКД).

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2023
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

16. Материјални вложувања

	Градежни објекти	Земјиште	Компјутери	Мебел и опрема	Моторни возила	Инвестиции во тек опрема	Останато	Вкупно
Набавна вредност на 1 Јануари 2023	517.756	11.248	28.395	80.144	11.297	692	2.608	652.140
Акумулирана амортизација	(302.809)	-	(22.395)	(61.664)	(7.853)	-	-	(394.721)
Нето книговодствена вредност 31 декември 2023	214.945	11.248	6.000	18.480	3.444	692	2.608	257.418
1 Јануари 2024	214.945	11.248	6.000	18.480	3.444	692	2.608	257.418
Набавна вредност - Ефект од присоединување	-	-	31.740	36.249	34.402	-	284	102.676
Акумулирана амортизација - Ефект од присоединување	-	-	(29.114)	(34.859)	(23.834)	-	-	(87.807)
Зголемување	3.507	-	3.282	5.348	1.093	-	-	13.230
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	107	-	(107)	-	-
Расходувања и отуѓувања	-	-	(233)	(23.743)	(5.300)	-	-	(29.276)
Акумулирана амортизација – расходувања и отуѓувања	-	-	233	23.743	5.300	-	-	29.276
Амортизација за годината	(12.986)	-	(3.697)	(3.486)	(6.387)	-	-	(26.556)
Нето книговодствена вредност на 31 декември 2024	205.466	11.248	8.210	21.840	8.719	585	2.892	258.961
Набавна вредност	521.263	11.248	63.184	98.105	41.492	585	2.892	738.769
Акумулирана амортизација	(315.795)	-	(54.973)	(76.265)	(32.774)	-	-	(479.808)
Нето книговодствена вредност на 31 декември 2024	205.466	11.248	8.210	21.840	8.719	585	2.892	258.961

Проценетата вредност на градежните објекти кој служат за вршење на дејноста изнесува 354.211 илјади МКД (2023: 335.576 илјади МКД)

*Ставките компјутери, мебел и опрема, моторни возила и инвестиции во тек – опрема се претставени збирно во Билансот на состојба во ставката Опрема.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Останати финансиски вложувања

	2024	2023
Финансиски вложувања расположливи за продажба	1.093.550	585.544
Депозити	826.505	546.549
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	255.502	79.813
Вкупно	2.175.557	1.211.906

На 31 декември 2024 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 12 до 60 месеци (2023: од 24 до 60 месеци) и каматни стапки од 1,5% до 4% (2023: од 1,2% до 4%).

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

	2024	2023
Државни обврзници	1.093.294	585.288
Акции	256	256
Вкупно	1.093.550	585.544
Некотирани - обврзници	843.141	399.642
Котирани - обврзници	250.153	185.646
Котирани - акции	256	256
Вкупно	1.093.550	585.544

На 31 декември 2024 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи за продажба во државни обврзници со рок на доспевање од 2 до 30 години (2023: од 3 до 30 години) и каматни стапки од 2% до 5,9% (2023: 2% до 5,9%).

Должнички хартии од вредност чувани-до-достасување

	2024	2023
Државни записи	48.819	79.813
Државни обврзници	206.683	0
Вкупно	255.502	79.813
Некотирани	255.502	79.813
Вкупно	255.502	79.813

На 31 декември 2024 година Друштвото има финансиски вложувања чувани до достасување во државни записи и обврзници со рок на доспевање од 1 до 15 години (2023: 1 година) и каматна стапка од 3.5% до 4% (2023: 3.5% до 4,25%).

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2023
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

18. Побарувања од непосредни работи на осигурување

	2024	2023
Побарувања од осигуреници	939.817	440.857
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	39.749	37.941
Вкупно	979.566	478.798
Исправка на вредност	(213.973)	(120.909)
Нето побарувања	765.593	357.889

Движење на исправката на вредност

	2024	2023
Состојба на 1 јануари	120.909	103.188
Ефект од присоединување	80.820	-
Дополнителна исправка на вредност	107.645	44.280
Ослободување на исправка на вредност	(32.592)	(17.540)
Отпис	(62.808)	(9.019)
Состојба на 31 декември	213.973	120.909

19. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

	2024	2023
Побарувања по основ на регрес	60.207	23.980
Побарувања од Национално биро	19.981	3.398
Побарувања по основ на услужно исплатени штети	19.160	5.068
Побарувања за дадени аванси	5.415	5.415
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	3.111	4.363
Побарувања по основ штети	17	17
Вкупно побарувања	107.891	42.241
Исправка на вредност	(73.301)	(30.950)
Нето вредност на побарувања	34.590	11.291

Движење на исправката на вредност

	2024	2023
Состојба на 1 јануари	30.950	31.879
Ефект од присоединување	37.056	-
Зголемување на исправка на вредноста на ZK UG	7.710	680
Отпис на ZK UG	(1.586)	(431)
Ослободување на исправка на вредност регреси	(829)	(1.178)
Состојба на 31 декември	73.301	30.950

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

20. Побарувања по основ финансиски вложувања

	2024	2023
Побарување на закуп	737	1.035
Побарувања од камата	1.040	213
Вкупно	1.777	1.248
Исправка на вредност	(3)	(194)
Нето вредност на побарувања	1.774	1.054

21. Останати побарувања

	2024	2023
Побарувања за депозити и аванси	34.842	-
Побарувања од купувачи останато	3.575	1.044
Останати побарувања	1.814	2.168
Побарувања од вработени	1.275	27
Вкупно	41.506	3.239
Исправка на вредност	(13.523)	(1.014)
Нето вредност на побарувања	27.983	2.225

Движење на исправката на вредност

	2024	2023
Состојба на 1 Јануари	1.014	1.342
Исправка на вредност	12.509	(328)
Состојба на 31 Декември	13.523	1.014

22. Парични средства и останати парични еквиваленти

	2024	2023
Парични средства во банка		
- во денари	190.118	96.723
- во девизи	8.356	7.457
Парични средства во благајна	555	7
Останати парични средства и парични еквиваленти	153	-
Вкупно	199.182	104.187

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2023
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

23. Технички резерви

	2024	2023
Бруто резерва за преносна премија	996.823	440.118
Резервации за настанати пријавени штети	708.531	181.875
Резервации за не настанати непријавени штети	388.682	151.962
Резерви за бонуси и попусти	49.134	17.897
Останати технички резерви	12.069	5.008
Бруто технички резерви	2.155.239	796.860

Класи	Преносна премија		Резерва за настанати и пријавени. но сеуште не решени штети		Резерви за настанати. но сеуште не пријавени штети		Резерви за бонуси и попусти		Други резерви	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Незгода	52.403	29.949	12.712	2.654	25.716	16.217	2.910	3.508	423	283
Здравство	113.954	67.636	3.551	2.021	14.190	9.115	-	-	195	167
Моторно возило	96.909	37.688	45.654	9.245	14.515	3.693	1.262	152	662	194
Останато	62.578	31.796	28.579	3.868	9.187	4.816	652	83	415	130
Имот – пожар	85.346	53.312	77.944	17.945	3.510	5.172	14.107	5.437	896	347
Имот - останато	146.851	86.033	164.993	69.429	26.079	19.599	30.203	8.717	2.102	1.335
Обврски кон трети страни	438.782	133.704	375.098	76.713	295.485	93.352	-	-	7.376	2.551
Вкупно	996.823	440.118	708.531	181.875	388.682	151.962	49.134	17.897	12.069	5.008

24. Останати обврски

	2024	2023
Обврски спрема вработени	26.835	15.523
Обврски кон ВИГ	13.073	1.581
Провизии на агенти	11.534	9.436
Примени аванси по основ осигурување	9.788	3.139
Обврски за дивиденда	7.893	7.534
Останати обврски	5.897	516
Обврски за придонеси и членарини	5.773	1.844
Добавувачи за обртни средства	3.812	2.285
Добавувачи за материјални вложувања	1.128	2.430
Обврски кон Национално биро	294	298
Вкупно	86.027	44.586

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

25. Пасивни временски разграничувања

	2024	2023
Пресметани обврски за реосигурување	346.765	96.763
Пресметана бруто полисирана провизија	212.615	112.343
Останато	8.169	3.354
Обврски за противпожарен придонес	6.572	3.548
Исправка на ПВР за бруто провизија	(40.253)	(23.821)
Вкупно	533.868	192.187

26. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	2024	2023
На 1 јануари - целосно платени	717.462	717.462
Издадени во текот на годината	-	-
Ефект од присоединување	201.700	-
На 31 декември - целосно платени	919.162	717.462

На 31 декември 2024 година акционерскиот капитал се состои од 919.162 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20.084 по акција (2023: 717.462 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20.084 по акција). Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната односно ликвидационата маса. Сите издадени акции се целосно платени.

Пресметката на основната/разводната добивка по акција на 31 декември 2024 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД (12.177) илјади (2023: МКД 37.106 илјади) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2024 година од 919.162 (2023: 717.462), пресметано како што следува:

	2024	2023
Добивка расположива на имателите на обични акции		
Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	(12.177)	37.106
Пондериран просечен број на обични акции		
Број на акции	919.162	717.462
Издадени акции на 1 јануари		
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	919.162	717.462
Основна/разводенета (загуба)/добивка по акција	(13,25)	51,72

На 27.06.2024 беше направена пријава за упис на основна главнина во Централниот регистар во износ од 201.700 акции, како резултат на присоединувањето обелоденето во Белешка 2 (б).

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2023
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Капиталот на Друштвото се состои од 919.162 акции со номинална вредност по една акција од 20,084 ЕУР. Вкупниот капитал на Друштвото изнесува 18.460.416 ЕУР.

26. Капитал и резерви (продолжение)

Акционерската структура на 31.12.2024 на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Grup VIG)	95,71%
Останати правни и физички лица	4,29%

Дивиденди

Во 2024, Собранието на акционери на 31 мај 2024 усвои одлука за исплата на дивиденда за деловната 2023 за Друштвото Македонија Осигурување во износ од 24.394 илјади денари. На 29 мај 2024 Собранието на акционери на Друштвото ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје усвои одлука за исплата на дивиденда за деловната 2023 во износ од 1.263 илјади денари.

Надзорниот одбор на Друштвото на 24.04.2025 на Собранието на акционери му предложи исплата на дивиденда за 2024 во износ од 90.078 илјади однодно 98 мкд вредност по акција.

27. Вонбилансна евиденција

Согласно усвоеното Упатство за евидентирање на работењето помеѓу Националното биро и осигурителните друштва, Друштвото вонбилансно евидентира резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила. На 31.12.2024 износот на резервирани штети изнесува МКД 45.491 илјади и МКД 31.713 илјади гаранции (2023: износот на резервирани штети изнесува МКД 10.201 илјади и МКД 4.315 илјади гаранции).

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

28. Трансакции со поврзани лица

Матично и основно матично друштво

Друштвото е во доминантна сопственост на Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) кое е и основно матично претпријатие.

Трансакции со Матичното друштво

На крајот на 31.12.2024 година, салдата од трансакциите со матичното друштво реосигурување беа следните:

	2024	2023
Побарувања		
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	455	478
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	1.879	4.020
Обврски		
Обврски по основ на премија за реосигурување	20.601	18.016
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	331.501	85.053
Останати обврски	6.147	1.687
Резерви		
Резерва за преносна премија – дел зареосигурување	12.634	14.465
Резерва за штети – дел за реосигурување	338.405	85.829
Трошоци и приходи		
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	574.171	152.188
Промена во резерва за пренесена премија – дел зареосигурување	110.693	2.523
Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување	161.072	54.395
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	246.963	68.871
Промена во резерва за штети – дел зареосигурување	16.959	6.047
Трошоци за камати по депозитна премија	21.872	4.904

28. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Трансакции со останати поврзани страни

Трансакциите со 31.12.2024 со останатите поврзани друштва во Групацијата – кои произлегуваат од реосигурување се дадени како што следи:

	2024	2023
Побарувања		
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	20.710	41.847
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	1.233	343
Обврски		
Обврски по основ на премија за реосигурување	25.127	35.514
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	15.265	11.710
Резерви		
Резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	52.405	20.361
Резерва за штети – дел за реосигурување	216.306	68.812
Трошоци и приходи		
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	311.428	175.375
Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	(48.164)	1.791
Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување	60.630	40.614
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	107.936	95.711
Промена во резерва за штети – дел за реосигурување	101.091	(8.374)

Останати трансакции кои не се поврзани со реосигурување поврзани страни на кој матична компанија е Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) се дадени како што следи:

Винер животно осигурување (Winner Life)

	2024	2023
Побарувања	796	1.089
Приходи	3.777	3.289

Сигма Интералбаниан ВИГ (Sigma Interalkanian VIG)

	2024	2023
Побарувања	3.577	1.045
Приходи	7.630	5.490

Трансакции со Матичното друштво

	2024	2023
ВИГ услуги - обврски	13.084	1.591

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести по сите основи на членовите на Надзорниот одбор. Управниот одбор и Раководниот тим на Друштвото вклучени во Административни трошоци се како што следува:

	2024	2023
Вкупни надомести	72.570	50.984
	72.570	50.984

29. Превземени и потенцијални обврски

Судски спорови

Во рамките на тековните активности постои можност да се добијат тужби против Друштвото. Врз основа на сопствени проценки како и интерни и екстерни консултанти раководството на Друштвото смета дека тужбите нема да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена резервација во овие финансиски извештаи. Судските спорови настануваат најчесто во случај кога тужителот не е задоволен од проценката на штетата дадена од Друштвото. Менаџментот врши проценка на штетите користејќи внатрешна и надворешна експертиза вклучително и правно мислење. Менаџментот верува дека проценките се соодветни но сепак потврдува дека крајната разрешница може да има повисок/понизок износ од направената проценка. Со 31.12.2024 резервацијата за судски спорови беше евидентирана во делот за Резерви за настанати пријавени штети во износ од МКД 211.056 илјади (2023: 36.361 илјади). Периодот за решавање на овие спорови е неизвесен. Судските спорови се однесуваат воглавно на штети во делот на авто одговорност и незгода.

До датумот на изготвување на финансиските извештаи, Друштвото нема преземени обврски.

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години од поднесување на даночната пријава за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски коишто во оваа фаза не може да бидат утврдени со разумна точност. Сепак, раководството на Друштвото смета дека не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат материјално значајни обврски по овој основ.

30. Оперативни сегменти

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од осигурување на имот, осигурување од пожар, незгоди, здравствено осигурување, осигурување на моторни возила, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства. Во овие области Друштвото нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Друштвото нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и информатички услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

	Република С.Македонија	Остатокот од Европа	Вкупно
2024			
Приходи од бруто премија од осигурување	2.305.980	-	2.305.980
Приходи од вложувања	110.951	-	110.951
Приходи од провизија од реосигурување	-	199.961	199.961
Останати приходи	117.298	-	117.298
Вкупни средства	4.163.397	656.056	4.819.454
Вкупни обврски	2.451.562	419.875	2.871.436
2023			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.157.269	-	1.157.269
Приходи од вложувања	85.978	-	85.978
Приходи од провизија од реосигурување	-	90.187	90.187
Останати приходи	85.270	-	85.270
Вкупни средства	2.688.250	-	2.688.250
Вкупни обврски	1.125.725	-	1.125.725

31. Последователни настани

Во Службен весник, бр. 75/24, од 3 април 2024 година е објавен нов Правилник за начинот на водење сметководство. Новиот Правилник влезе во сила од 4 април 2024 година, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 година, со исклучок на меѓународните стандарди за финансиско известување 17 - Договори за осигурување и меѓународниот стандард за финансиско известување и 9 - Финансиски инструменти, кои ќе се применуваат од 1 јануари 2028 година. Со денот на отпочнувањето на примената на овој Правилник 1 јануари 2025 година, престанува да важи актуелниот Правилник за водење сметководство („Службен весник“, бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Друштвото е во процес на проценка на влијанието на новиот Правилник за водење сметководство врз финансиските извештаи, но не се очекуваат значителни ефекти врз финансиските извештаи.

На 24.04.2025 година г-дин Климе Попоски, поднесе оставка од функцијата член и потпретседател на Управниот одбор на Друштвото, со важност од 01.06.2025 година.

Освен како што е наведено погоре, по датумот на Извештајот за финансиската состојба, а до датумот на потпишување на финансиските извештаи не се случиле други материјални настани кои треба да бидат обелоденети.

Годишен
извештај за
работењето

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ
МАКЕДОНИЈА – ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП**



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2024

Скопје, 2025

1. Обраќање на претседателот на Управниот одбор

Македонија осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп 2024 година ја заврши со негативен финансиски резултат, односно загуба пред оданочување во износ од 6.9 милиони денари и по оданочување во износ од 12,2 милиони денари. Резултатот од работењето го оствари во услови присоединување на Друштвото АД ВИНЕР осигурување, член на Виена Иншуренс Груп кон нашето Друштво.

Врз основа на Решението за издавање дозвола за статутна измена – присоединување на Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје кон Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп од 22.04.2024 на Агенција за Супервизија на Осигурување, Решението за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност од 06.06.2024 на Комисијата за хартии од вредност и Решението за издавање на согласност за измена на Статут од 18.06.2024 на Агенцијата за супервизија на осигурување на 27.06.2024 се изврши уписот на статусната промена – присоединување и официјално заврши процесот на присоединувањето на Винер – Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон Македонија осигурување - Виена Иншуренс Груп АД Скопје. Со ова интегрираната Македонија осигурување АД – Скопје стана друштво за осигурување со највисока вкупна полисирана премија на пазарот на неживотно осигурување во земјата.

Во коментарот и извештаите во прилог се содржани податоците за двете друштва вкупно, односно за Македонија осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп како и присоединетото друштво ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје, членка член на Виена Иншуренс Груп.

Клучни показатели на финансиско работење на Друштвото се следните.

Бруто-полисираната премија во 2024 година бележи пад во однос на минатата година од само 0,5%, односно 11,2 милиони денари, од кои намалување од 75 милиони денари кај осигурувањето од автомобилска одговорност заради намалената продажба преку брокерските друштва во втората половина на годината, односно по присоединувањето најмногу заради намалената стапка на провизија за оваа класа на осигурување. Кај останатите класи обемот на продажба е стабилен, со одреден мал пораст во однос на портфелот во текот на 2023 година.

Настанатите нето штети бележат зголемување од 24,8% или во апсолутен износ 144 милиони денари и тоа најмногу во осигурувањата од автомобилска одговорност и доброволно здравствено осигурување.

Трошоците за спроведување на осигурувањето, во структурата на расходите, се најголема позиција во нашата дејност. Дополнително, во апсолутна вредност трошоците за спроведување на осигурувањето, се незначително намалени од лани, односно 1,8% или во вкупен износ за 17,9 милиони денари. Додека, движењето на трошоците за стекнување, иако треба да го прати развојот на бруто полисираната премија, има зголемување споредено со минатата година 5,5% или во вкупен износ за 31,2 милиони денари.

По присоединувањето на АД ВИНЕР, - Виена Иншуренс Груп, во осигурителното портфолио на Друштвото најголемо учество има осигурувањето од автоодговорност со 40,4%, следува имотното осигурување со 29,4%, потоа здравственото осигурување со 10,9%, каско на моторни возила со 8,1% и осигурувањето од незгода од 5,2%. Сите други видови осигурување учествуваат заедно со 6%.

Комбинираниот резултат на Друштвото во 2024 година изнесува 103,16% (подобрен во однос на 2023 кога изнесуваше 107,7%). Комбинираниот резултат е главниот показател за работењето од основната дејност на Друштвото.

Друштвото во текот на 2024 година прими 1.111 приговори, што е зголемување за 8,39% во споредба со минатата година (1.025). Зголемувањето на бројот на приговори се должи на зголемување на бројот на штети во споредба со минатата година, како резултат на присоединувањето на Винер-Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон Македонија осигурување АД Скопје- Виена Иншуренс Груп, како и резултат на зголемена продажба на полиси за доброволно здравствено осигурување. По сите приговори без исклучок е постапено во законски пропишаниот рок.

Нето - инвестицискиот приход во текот на 2024 година е намален за 6,4% заради намалениот ефект на инвестицискиот приход од намалените приходи од продажба на земјиште и градежни објекти во износ од 2,5 милиони.

Според податоците за движењето на основните показатели на осигурителниот пазар во Република Македонија, покажуваат зголемување на вкупната бруто полисирана премија од околу 1,217 милиони денари или 10,3% кај неживотното осигурување во однос на 2023-та година со најголемо зголемување кај осигурувањето од автодоговорност и здравственото осигурување, класи на осигурување кај кои профитабилност за жал не се остварува.

За 2024 планот за бруто полисираната премија е остварен, но остварените штети го надминаа планот и тоа заради ревидирање на судските штети на присоединетото друштво, што доведе до повисоко резервирање на штетите и последователно до мала загуба на крајот на годината, која за среќа не се должи на тековното работење на Македонија осигурување.

Во 2025 година Друштвото ќе продолжи во насока на остварување на планираните задачи и нема да има проблеми со ликвидноста и солвентноста, како и со навременото исполнување на обврските.

Како и секоја година, повторуваме дека основната цел во оперативната дејност на нашата компанија е непроменета, а тоа е да се задржат квалитетните осигуреници, но и да дојдеме до зголемување на нивниот број, секако во оние видови осигурување што ни овозможуваат профитабилен резултат.

Сакам да искажам голема благодарност до менаџерскиот тим и до сите други колеги за нивното залагање и придонес во остварувањето на стратегиските цели на компанијата.

Секако, голема благодарност и кон двете друштва за застапување во осигурувањето и до сите нивни вработени, како и до нивните надворешни соработници. Без нив, како и без успешната соработка со брокерските друштва и деловните банки со кои имаме склучено договори за деловна соработка, секако дека немаше да имаме успешна деловна година.

2. Општо економско опкружување

Во текот на 2024 година останаа присутни ризиците и неизвесноста од економското заздравување условено од (во првиот дел од годината) високиот пораст на цените на енергенсите и инфлаторните притисоци. Војната во Украина продолжи со несмалена жестина и најверојатно без некое намалување на интензитетот во текот на 2025 година. Воедно се појави и ново сериозно жариште во Израел кое има капацитет да ги зголеми цените на артиклите, поготово за широка потрошувачка, кои со бродски транспорт доаѓаат од Азија.

Со промената на власта во САД, се очекуваат и промени во економската политика на најголемата светска економија, што секако ќе има влијание на остатокот на Светот. Најавени се значителни зголемувања на царинските давачки за увоз на стоки во САД, што веројатно во одредена мерка ќе доведе и до возвратни давачки кон САД. Република Северна Македонија секако ќе биде негативно погодена.

Ние како стопанство сме многу зависни и од увозот и од извозот на стоки, многу вработени во фирми со странски капитал ќе имаат проблеми со намалено производство што може за жал да го намали и бројот на вработени во тие фирми. Исто така, многу наши државјани работат во странство и може да се случи да се влошат условите за нивно вработување надвор од земјата и последователно и намалени дознаки или инвестирања кон Македонија.

Секако, со новонастанатите состојби во светската трговија, барем за првиот период, за очекување е да имаме релативно висока инфлација која би ги задржала и каматите на некое релативно високо ниво, поготово на кредитите, а помалку кај депозитите. Не би требало да очекуваме некое драматично намалување на приносот на државните хартии од вредност. Депозитите и државните хартии од вредност се главните инвестирања на техничките резерви на осигурителната индустрија од неживот.

На крајот на 2024 година се избра и нов состав на регулаторот на осигурителната дејност - Агенцијата за Супервизија на Осигурувањето со што сме оптимисти дека ќе дојде и до подобрување на односите на регулаторот со осигурителната индустрија. Во 2025 очекуваме повторна профитабилност на Друштвото и зголемена бруто полисирана премија во скоро сите класи на осигурување освен кај задолжителното осигурување од автомобилска одговорност заради ниската профитабилност на таа класа, најмногу заради високите трошоци за стекнување.

Состојба на пазарот на осигурување

Осигурителниот сектор во Република Северна Македонија забележа раст на бруто-полисираната премија (БПП) од 10.3% на неживотното осигурување како последица на закрепнување на економското опкружување во текот на 2024 година.

Бројот на осигурителни друштва, во 2024 година на пазарот на осигурување на Република Северна Македонија се зголеми по едно друштво во живот и неживот односно вкупно 17 друштва за осигурување, од кои 11 работат во доменот на неживотните осигурувања, а 6 друштва во доменот на животните осигурувања. Нашето Друштво, Македонија осигурување АД Скопје – ВИГ е единственото друштво на пазарот што поседува лиценца за работи на реосигурување.

Анализата на сопственичката структура на друштвата покажува дека најголем процент на сопственост отпаѓа на странски правни лица од финансискиот сектор.

Бројот на брокерски друштва за посредување во осигурувањето на крај на 2024 година изнесува 44. Активни Друштва за застапување во осигурувањето се 20, а деловните банки што дејствуваат како активни застапници во осигурувањето се 8.

Најголема класа на неживотно осигурување и во 2024 година со вкупно учество од 45,2% во бруто-полисираната премија по неживотно осигурување е задолжителното осигурување од автомобилска одговорност, следено од имотните осигурувања со 19,3% и каско-осигурување на моторни возила со 10,4%. За одбележување е што осигурувањата на моторните возила и во 2024 година учествуваат со околу 55,4% од вкупната полисирана бруто-премија на

неживотното осигурување. Најголем пораст на бруто-полисираната премија кај неживотното осигурување во 2024 година освен кај задолжителното осигурување од автомобилска одговорност има и кај здравственото осигурување и тоа 32%.

Кај настанатите штетите има пораст за 12,7% во текот на 2024 година или 47,7% отпаѓаат на класата на задолжителното осигурување од автомобилска одговорност. Но, во текот на разгледуваниот период најголем пораст кај штетите освен кај задолжителното осигурување од автомобилска одговорност е кај здравствено осигурување за 54,7%.

Основни прописи за работењето на осигурителните друштва се: Закон за супервизија на осигурување, Закон за задолжително осигурување во сообраќајот, Закон за трговски друштва, Закон за облигационите односи, Закон за доброволно здравствено осигурување и подзаконската регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Во однос на регулативата во 2024 година, која директно или индиректно има влијание на работењето на Друштвото се издвојуваат: Законот за изменување на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, Законот за престанување на важење на законот за основање на државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, Законот за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Законот за изменување и дополнување на законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на конкуренцијата, Закон за изменување и дополнување на законот за управната инспекција, Закон за изменување и дополнување на законот за постапување по претставки и предлози.

Како подзаконски акти од влијание за работењето на Друштвото се и Правилникот за начинот на водење сметководство, Правилникот за безбедност на обработката на личните податоци, Правилникот за дополнување на правилникот за начинот на известување за нарушување на безбедноста на личните податоци, Правилникот за дополнување на правилникот за начинот на водење сметководство, Одлуката за утврдување на листата на стоки и технологии со двојна употреба, Одлуките за воведување на рестриктивни мерки, Одлуката за разрешување на членови на советот на експерти на агенцијата за супервизија на осигурување донесена од собранието на РСМ на седницата одржана на 12.12.2024 година, Одлуката за именување на претседател и членови на советот на експерти на агенцијата за супервизија на осигурување.

Влијание врз работењето на Друштвото имаа и Одлуките од Уставниот суд на Република Северна Македонија и тоа Одлуката на Уставниот суд на Република Северна Македонија од 25 септември 2024 година во однос на Закон за изменување и дополнување на законот за облигационите односи, Одлуката на уставниот суд на Република Северна Македонија во однос на закон за управните спорови како и Одлуката на Уставниот суд на Република Северна Македонија со која се укинува Правилникот за начин и постапка за добивање на уверение за сметководител и овластен сметководител и упис во регистар кој според судот е донесен без законски основ, и истиот е незаконит, односно спротивен на Уставот.

Во 2024 година беа донесени и Тарифата за изменување и дополнување на тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица како и Тарифникот за дополнување на тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата како и Упатство за изменување и дополнување на упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство.

3. Профил на Друштвото

МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп е во самите темели на сигурноста, довербата и финансиската стабилност на дејноста осигурување во државата. Првата осигурителна куќа со искуство од 80 години и локална експертиза, со две и пол децении интернационално влијание, е финансиски стабилна компанија во рамките на моќна австриска групација **ВИГ (VIG)**.

Друштвото е водечко во покритија на ризици од класата на осигурување неживот за правни и физички лица. Понудата е достапна преку широко распространета сопствена продажна мрежа, брокери за осигурување, агенции за застапување во осигурување и банки.

Друштвото има големо осигурително портфолио и развиена база на податоци, а со дигитализацијата клиентите можат да одберат да ги добијат услугите плаќање премија и процесирање на штети онлајн или во директен контакт. Вработените се докажани експерти од прием во осигурување, продажба, процена и ликвидација на штети и друг искусен кадар што го одликуваат силни корпоративски вредности како одговорност, блискост со клиентите и почитување на различностите.

Посебно внимание Друштвото посветува на општествената одговорност во сите сфери на своето работење како и грижа за ресурсите, финансиска едукација од областа на дејноста, како и помагање на проекти за подигање на општествената свест. Во континуитет, преку опцијата Social Active Day вработените во Друштвото реализираат активности од социјален и општествено корисен карактер, со посветеност кон транспарентна комуникација и споделување на културата на Друштвото преку позитивни примери на општествено влијание.

Политиките на следење на современите текови во дејноста и бескомпромисната финансиска стабилност и солвентност како и довербата од клиентите се аргументи за натамошен напредок.

3.1 Правен статус, седиште и датум на основање

Фирма	Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје – Виена Иншуренс Груп
Скратен назив	МАКЕДОНИЈА осигурување а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп
Адреса	ул. „11 Октомври“ број 25, 1000 Скопје
Интернет-страница	www.insumak.mk

Опис на дејноста

Дејноста на Друштвото е осигурување, односно сите видови неживотни осигурувања и реосигурување.

Податоци за големината на субјектот

Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп спаѓа во големи деловни субјекти.

3.2 Листа на класи на осигурување

Друштвото има дозвола за работа во следните класи на осигурување:

1. Осигурување од последици на несреќен случај (незгода);
2. Здравствено осигурување;
3. Осигурување на моторни возила (каско);
4. Осигурување на шински возила (каско);
5. Осигурување на воздухоплови (каско);
6. Осигурување на пловни објекти (каско);
7. Осигурување на стока во превоз (карго);
8. Осигурување на имот од пожар и од природни непогоди;
9. Други осигурувања на имот;
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
12. Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
13. Општо осигурување од одговорност;
14. Осигурување на кредити;
15. Осигурување на гаранции;
16. Осигурување од финансиски загуби;
17. Осигурување на правна заштита;
18. Осигурување на туристичка помош;

Листа на договори за осигурување во 2024


Листа на осигурителни договори	Класа
Колективно осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)	01
Индивидуално осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на раководители од последици на несреќен случај (незгода)	01
Осигурување членови на спортски организации од последици од несреќен случај (незгода)	01
Задолжително осигурување на патници во јавниот превоз од последици на несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на возачи, патници и работници од последици од несреќен случај (незгода) за време на управување и возење на моторни и други возила	01
Доброволно осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на гости во хотели, мотели, кампови, бунгалови, капаишта, лекувалишта и слично од последици од несреќен случај (незгода)	01

Осигурување на посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби од последици од несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на ученици и студенти од последици од несреќен случај (незгода)	01
Доброволно колективно здравствено осигурување за случај на тешки болести	02
Доброволно колективно здравствено осигурување за случај на операции	02
Приватно здравствено осигурување за вонболничко и болничко лекување	02
Каско-осигурување на моторни возила	01, 03
Каско-осигурување на патнички моторни возила	01, 03
Осигурување од одговорност на превозниците во патниот сообраќај во домашен и во меѓународен транспорт	10
Осигурување од одговорност на превозниците во патниот сообраќај во домашен и во меѓународен транспорт со организатор на превоз	10
Осигурување на пратки во домашен транспорт	07
Осигурување на пратки по генерална полиса	07
Осигурување на стока во меѓународен транспорт	07
Осигурување на транспорт на пари и други вредносни пратки во земјата	07
Осигурување од пожар и од некои други опасности	08, 09
Осигурување на машини од кршење и од некои други опасности	09
Осигурување од провална кражба и разбојништво	08, 09
Осигурување на стакло од кршење	08, 09
Осигурување на домаќинство	08, 09, 13
Осигурување на објекти во градба	08, 09, 13
Осигурување на објекти во монтажа	08, 09, 13
Осигурување на нисконапонска електронска опрема, електронски сметачи, процесори и слични уреди	08, 09
Осигурување на имот – мастер полиса	08, 09, 16
Осигурување на имотот на електростопанските претпријатија	08, 09
Комбинирано осигурување на семејствата (семеен пакет)	01, 03, 08, 09
Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности	07, 08, 09, 13
Комбинирано осигурување на непроизводни дејности – комерцијална полиса	07, 08, 09, 13, 16

Осигурување од автомобилска одговорност	01, 03, 10
Осигурување на сопствениците, односно корисниците на бродови и на чамци на моторен погон од одговорност за штети причинети на трети лица	12
Осигурување од општа одговорност	13
Осигурување од одговорност на нотари	13
Осигурување од одговорност на стечајни управници	13
Осигурување од одговорност од грешка на здравствени работници	13
Осигурување од професионална одговорност	13
Осигурување од одговорност на друштва за ревизија	13
Осигурување од одговорност на брокери	13
Осигурување од одговорност на адвокати	13
Осигурување од професионална одговорност на сметководители	13
Осигурување од одговорност на архитекти и инженери	13
Осигурување од одговорност на работодавецот спрема работниците - вработените	13
Осигурување од одговорност на директори и раководни лица	13
Осигурување на гаранции за ТИР карнети	15
Осигурување на ризикот фалсификат на странски средства за плаќање	16
Осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожар и некои други опасности	16
Патничко осигурување со дополнително осигурување од незгода и осигурување од спортска незгода	18
Осигурување на побарувања кај продажба на стоки или услуги со одложено плаќање	14

3.3 Организациона структура (1.7.2024)

МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп
- организациона шема -



1

3.4 Акционерски капитал и акционери

Назив на издавачот	МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп			
ЕМБС на издавачот	4067037			
ЕДБ	4030974258740			
Број на издадени акции	919162			
Номинална вредност	20,08 ЕУР			
Номинален капитал	18 460 449, 608 ЕУР			
Род на акции	Обични акции			
Котација	Задолжителна котација / МБХВ АД Скопје			
СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА НИВО НА ЕМИСИЈА				
Тип на акционери		Број на акции	Бр. на акционери	Процент од емисијата
Домашни	Правни лица	14 416	43	1.57%

	Физички лица	23 615	350	2.57%
Странски	Правни лица	879797	4	95.72%
	Физички лица	1334	17	0.15%
Вкупно		919162	414	100,0 %
ДОМИНАНТЕН АКЦИОНЕР				
Назив на акционер		VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSIICHERUNG GRUPPE		
Седиште на акционер		Виена, Република Австрија		
Адреса на седиште		Шотеринг 30, 1010 Виена, Австрија		
ЕМБС		ФН 75687 ф (Регистар на трговски друштва на Австрија)		
Број на акции во сопственост		879 707		
Вкупна номинална вредност на акции		17.668.335,035 ЕУР		
% во акционерски капитал		95.71%		
ВТОР АКЦИОНЕР ПО БРОЈ АКЦИИ ВО СОПСТВЕНОСТ				
Назив на акционер		МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје		
Седиште на акционер		Скопје, Р Македонија		
Адреса на седиште		Кеј „13 Ноември“ бр. 6		
ЕМБС		5168660		
ЕДБ:		4030997339640		
Број на акции во сопственост		2 994		
Вкупна номинална вредност на акции		60 131,5 ЕУР		
% во акционерски капитал		0,42 %		
ТРЕТ АКЦИОНЕР ПО БРОЈ НА АКЦИИ ВО СОПСТВЕНОСТ				
Назив на акционер		ТИМ ИНЖИЊЕРИНГ ДООЕЛ Скопје		
Седиште на акционер		Скопје, Р Македонија		
Адреса на седиште		ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 72/45		
ЕМБС		4638948		
ЕДБ:		4030993159515		
Број на акции во сопственост		2 880		
Вкупна номинална вредност на акции		57,841.920 ЕУР		
% во акционерски капитал		0,40 %		

3.5 Дел од Виена Иншуренс Груп

ДЕЛ ОД VIENNA INSURANCE GROUP ПОРТРЕТ НА КОМПАНИЈАТА

» Продолжуваме да ја зајакнуваме нашата водечка позиција на пазарот во Централна и Источна Европа, фокусирајќи се на тесна соработка и соработка во рамките на Групацијата. Во исто време, ние сме сигурен и издржлив партнер за нашите засегнати страни. «

Хартвиг Логер, извршен директор на Виена Иншуренс Груп

Vienna Insurance Group (VIG), со седиште во Виена, е водечка осигурителна групација низ Централна и Источна Европа (ЦИЕ). Повеќе од 50 осигурителни компании и пензиски фондови во 30 земји формираат групација со долготрајна традиција, силни брендови и блиски односи со клиентите. Околу 30.000 вработени во ВИГ се грижат за секојдневните потреби на околу 32 милиони клиенти.

ОД ПРВ ДВИГАТЕЛ ДО ЛИДЕР НА ПАЗАРОТ ВО ЦИЕ

ВИГ беше една од првите европски осигурителни групи што се прошири на пазарите во регионот на ЦИЕ по падот на Железната завеса во 1989 година. Чекор по чекор, Групацијата се етаблира на нови пазари и стана број 1 во регионот. Виена Иншуренс Груп става акцент на Централна и Источна Европа како свој домашен пазар и спроведува долгорочна деловна стратегија на своите пазари која е фокусирана на одржлива профитабилност и континуиран раст на заработката. Повеќе од половина од вкупниот обем на бизнис и профит се генерирани во овој регион.

ЕКСПЕРТИЗА СО ЛОКАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Виена Иншуренс Груп е синоним за стабилност и нуди широк спектар на решенија за заштита од ризик и пензиско осигурување. Големо значење се придава на локалната политика за повеќе брендови со регионално воспоставени брендови и локално претприемништво. На крајот на краиштата, индивидуалните јаки страни на овие брендови и локалната експертиза се тие што овозможуваат близина на клиентите и ја прават Групацијата успешна.

СИЛНИ ФИНАНСИИ И КРЕДИТЕН РЕЈТИНГ

Виена Иншуренс Груп доби оценка A+ со стабилна перспектива од меѓународно признатата рејтинг агенција Стандард и Пурс. Акциите на VIG котираат на берзите во Виена, Прага и Будимпешта. Wiener Städtische Versicherungsverein – стабилниот главен акционер со долгорочен фокус – поседува 72% од акциите на ВИГ. Останатите акции се во слободен промет.

3.6 Односи со акционерите

За финансиските односи со поврзаните субјекти податоците се вклучени во белешките кон завршната сметка.

3.7 Структура на деловната мрежа

Друштвото својата дејност ја врши преку следните организациски делови: Дирекција и 75 Подружници Експозитури распоредени низ државата.

	Назив на подружница	Адреса
	МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп Експозитура	
1.	Скопје	Ул. 11-ТИ Октомври Бр.25 Скопје – Центар
2.	Берово 1	Ул.Маршал Тито бр.22, Берово
3.	Битола	Ул. Булевар 1-ви Мај Бр.268, Битола
4.	Битола 2	Ул.Димитар Илиевски Мурато бр.10 локал 7, Битола
5.	Битола 3	Ул.Новачки пат бр.4, Битола
6.	Битола 4	Ул.Солунска бр.151, Битола
7.	Битола 5	Ул.Јорго Османо бр.10 в, Битола
8.	Битола 6	Ул. Никола Тесла број 34, згр 1/2 кат ПР-2, Битола
9.	Велес	Ул. Димитар Влахов Бр.27, Велес
10.	Велес 2	Ул.АСНОМ бр.7, Велес
11.	Велес 3	Ул.Алексо Демниевски-Бауман бр.3/1, Велес
12.	Велешта 1	Ул. Населено место без уличен систем број 1/А, Велешта, Струга
13.	Гевгелија	Ул.Димитар Влахов бр.7, Гевгелија
14.	Гевгелија 2	Ул.Маршал Тито бр.101/8, Гевгелија
15.	Гостивар	Ул. Борис Кидрич Бр.115, Гостивар
16.	Гостивар 2	Ул.Илинденска бр.193, Гостивар
17.	Гостивар 3	Ул.Гоце Делчев бр.3, Гостивар
18.	Гостивар 4	Ул.Беличица бр.6, Гостивар
19.	Дебар 1	Ул.Атанасие Илиќ, ТЦ Мимоза, влез 1, ПР, ДП-7, Дебар
20.	Демир Хисар 1	Ул.Битолска бр.46, Демир Хисар
21.	Кавадарци	Ул. Илинденска Бр.11, Кавадарци
22.	Кавадарци 2	Ул.4-ти Јули бр.14 , Кавадарци
23.	Кавадарци 3	Ул.29-ти Ноември бр.36, Кавадарци
24.	Кичево 1	Бул.Ослободување бр.44, Кичево
25.	Кочани	Ул. ВМРО Бр.47 кат/приземје-влез 24Б, Кочани
26.	Кочани 2	Ул.Маршал Тито бр.1, влез 2, кат 1, Кочани
27.	Кочани 3	Ул.29 Ноември бр.1/3, кат ПР, Кочани
28.	Крива Паланка 1	Ул.Св.Јоаким Осоговски бр.45, Крива Паланка
29.	Крушево 1	Ул.Никола Ѓурковиќ бр.1 Крушево
30.	Куманово	Ул. Димитар Влахов Бр.52 локал 3, Куманово
31.	Куманово 3	Ул. 11 Октомври бр.286, Бедиње, Куманово
32.	Куманово 2	Ул.ЈНА бр.6, Куманово
33.	Македонски Брод 1	Ул.Маршал Тито бр.49, Македонски Брод
34.	Неготино 1	Ул.Јане Сандански бр.1, Неготино
35.	Охрид	Ул. Димитар Влахов Бр.14 ,Охрид
36.	Охрид 2	Ул.БулеварТуристичка бр.56 А, Охрид
37.	Охрид 3	Ул. Булевар Туристичка бр.2/1, кат ПР, Охрид

38.	Прилеп	Ул. Булевар Маршал Тито Бр.36, Прилеп
39.	Прилеп 2	Ул.11-ти Октомври бр.2/1 ПР- 8 Прилеп
40.	Пробиштип 2	Ул.Јаким Стојковски бр.7 А Пробиштип
41.	Пробиштип 1	Ул. Миро Барага бр.7 Пробиштип
42.	Радовиш 2	Ул. Партизанска бр.32/2, кат ПР Радовиш
43.	Радовиш 1	Бул.Александар Македонски бр.19А/1-3 Радовиш
44.	Радовиш 3	Бул. Александар Македонски бр.9В Радовиш
45.	Радовиш 4	Ул. 22-ри Октомври бр.1/3 кат ПР, Радовиш
46.	Радовиш 5	Ул.22-ри Октомври бр.1-4, Радовиш
47.	Ресен	Ул.29-ти Ноември бр.176/1, кат 01-32 Ресен
48.	Ресен 2	Ул. 29-ти Ноември бр.1/1 кат ПР бр.1 Ресен
49.	Свети Николе	Ул. Плоштад Илинден Бр.19 Свети Николе
50.	Скопје 2	Ул.Бојмија бр.1 локал 19 Скопје Аеродром
51.	Скопје 3	Ул.Александар Македонски бр.9 лок 40, Скопје, Гази Баба
52.	Скопје 4	Ул. Бул. Партизански Одреди Бр.46 А , бр.1 , влез 1,лок.3, Скопје, Центар
53.	Скопје 5	Ул.Бихаќка бр.3/Лок.15 Скопје,Кисела Вода
54.	Скопје 6	Ул. Втора Македонска Бригада Бр.1/1, кат ПР Скопје,Чаир
55.	Скопје 7	Ул. Втора Македонска Бригада Бр.2/5 кат ПР,Скопје,Чаир
56.	Скопје 8	Ул. Беласица бр.1/1 кат ПР-1 Скопје, Центар
57.	Скопје 9	Ул.Димитрие Чуповски бр. 68 згр.1/1-1, Скопје, Центар
58.	Скопје 10	Ул. Стив Наумов бр.19/2 -ДП 5 Скопје, Центар
59.	Скопје 11	Ул. Балзакова Бр.32 бр.1/1-4 Скопје, Кисела Вода
60.	Скопје 12	Ул.Бутелска бр.17А Скопје, Бутел
61.	Скопје 13	Ул.Рудо 33 Г, Скопје, Бутел
62.	Скопје 14	ул. 3-та Македонска Бригада 1 бр. 31 зграда 1/1, приземје, Скопје, Аеродром
63.	Скопје 15	Ул. Наум Наумовски Борче бр.40/1-2 Скопје, Центар
64.	Скопје 16	Бул.Видое Смилевски Бато бр.51/2, кат ПР-15, Скопје Аеродром
65.	Струга 1	ул. Ј.Сандански бр. 1, влез 1, кат ПР, Мислешево, Струга
66.	Струга 2	Ул. Пролетерски Бригади бр.1/1 кат ПР, Струга
67.	Струмица 1	Ул.Ленинова бр.74, Струмица
68.	Струмица 2	Ул.Климент Охридски бр.62, Струмица
69.	Струмица 3	Ул. Братство Единство бр.51 ,Струмица
70.	Тетово	Ул.Илирија бр.36, Тетово
71.	Тетово 2	Ул.Видое Смилевски Бато бр.1, Тетово
72.	Тетово 3	Ул. Маршал Тито бр.58, Тетово
73.	Тетово 4	Ул.Борис Кидрич бр.91, Тетово
74.	Штип	ул. Тошо Арсов бр.56, Штип
75.	Штип 3	Ул. Борис Крајгер бр.14, Штип

Во рамките на овие организациски делови функционираат повеќе сектори и служби, кои ги извршуваат клучните и другите деловни функции на Друштвото.

4. Управување со ризици

Друштвото континуирано ги идентификува, ги проценува и ги контролира ризиците на кои е изложено во текот на својата работа и управува со тие ризици на начин што ќе обезбеди трајно одржување на степенот на изложеност, кој нема да ги загрози имотот и работењето на Друштвото, односно ќе обезбеди заштита на интересите на акционерите, осигурениците, оштетените трети лица и на други доверители на Друштвото во согласност со позитивните прописи. Управувањето со ризици на Друштвото е дефинирано во посебна програма, која се одобрува годишно од органот на управување и од органот на надзор.

Програмата редовно се доставува до регулаторот. При изготвување на програмата се почитувани принципите од вториот дел на Солвентност 2 Директивата на Европската Унија (EU Solvency II Directive, pillar II) за управување во согласност и насоките на Виена Иншуренс Груп што важат за земји што не се членки на ЕУ.

Друштвото во однос на својата дејност е изложено на повеќе ризици. Тука спаѓаат: стандардните ризици од дејноста осигурување, ризиците за неживотно и здравствено осигурување, како и ризиците од инвестициите (пазарниот ризик), некои општи ризици како кредитниот ризик и оперативниот ризик. Освен овие, Друштвото е подложно и на стандардните ризици на кои се подложни сите трговски друштва, како што се: репутациски и стратегиски ризик.

Друштвото за осигурување работи на начин што обезбедува ризиците на кои е изложено при вршење на работи на осигурување да не ги надминат ограничувањата предвидени со Законот за супервизија на осигурувањето.

За Друштвото културата на управување со ризиците е составен дел од секојдневната работа и ја опфаќа општата свесност за ризиците на секое ниво. Тоа се постигнува со континуирано подигнување на свесноста на секој вработен за потребата и нужноста за управување со ризиците, првенствено со нивно активно вклучување во процесите на управување со ризиците, со јасно одредување на улоги и одговорности на секој вработен во рамките на системот за управување со ризици, обезбедување на непречен тек на информации од Управниот одбор до нивото на оперативниот извршител и обратно.

Друштвото има имплементирано Систем за управување со ризици, кој се состои од организациски единици за управување со ризици и процеси за управување со ризици. Организациски единици за управување со ризици се сите сектори/служби на Друштвото и органи за донесување одлуки што се вклучени во Системот за управување со ризици на Друштвото. Свкупната одговорност за функционирањето на Системот за управување со ризици во Друштвото ја носи Управниот одбор.

За понатамошно зајакнување на културата за управување со ризици во рамките на Друштвото и за интегрирање на носителите на ризици во процесите за управување со ризици, во 2024 формиран е Сектор за управување со ризици. Во организациските единици за управување со ризици се вградени процеси за управување со ризиците.

Процесите за управување со ризиците се состојат од 6 важни делови или фази:

- идентификација на ризикот;
- мерење на ризикот;
- анализа на ризикот;
- мерки за управување со ризикот;
- набљудување на ризикот;
- известување за ризикот.

Во текот на 2024 година, во Друштвото се спроведени три процеси врз основа на системот за управување со ризици на групацијата, систем на интерни контроли, каталог на ризици и проценка на сопствениот ризик и солвентност.

Системот на интерни контроли е континуиран процес на управување со оперативните ризици и не само што обезбедува ефективни контроли од аспект на усогласување со позитивните прописи туку е и важна алатка за правилно деловно одлучување.

Каталогот на ризици е имплементиран како поддршка на Друштвото во идентификацијата и процената на севкупните ризици и обезбедува информации за целосниот профил на ризици на Друштвото и на носителите на ризици. На тој начин го поддржува раководството во донесување оптимални одлуки во согласност со планот на работење на Друштвото.

Проценка на сопствениот ризик и солвентност се спроведува врз база на резултатите од севкупниот процес на управување со ризици. Во смисла на претходното, при неговото спроведување во предвид се земаат каталогот на ризици, системот на интерни контроли, сите континуирани процеси во Друштвото кои се поврзани со управувањето на ризици, планот за работа, стратегиската поставеност на Друштвото, како и релевантни пресметки за солвентноста, тековни и очекувани.

Процените на ризиците се базираат на квалитативен пристап по табела за фреквенција и големина или експертска проценка.

При процесот на евалуација на системот за интерни контроли се идентификувани 287 ризици, каде што ефикасноста на контролните механизми е 981%.

Со каталогот на ризици се идентификувани и категоризирани сите ризици на Друштвото во девет категории на ризици, вклучувајќи ги и нивните подризици, како што следува:

1. Пазарен ризик

- 1.1. Каматен ризик
- 1.2. Ризик од промена на пазарните цени на хартиите од вредност
- 1.3. Ризик од промена на цената на имотот
- 1.4. Ризик од промена на вредноста како резултат на отстапување на кредитниот ризик од очекуваниот кредитен ризик.
- 1.5. Ризик од концентрација
- 1.6. Девизен ризик

2. Ризик поврзан со неживотно осигурување

- 2.1. Ризици што се однесуваат на премии/резерви
- 2.2. Ризици што се однесуваат на прекини
- 2.3. Ризик од изложеност на катастрофи
- 2.4. Ризик од концентрација на осигурувања

3. Ризик поврзан со здравствено осигурување

- 3.1. Ризици што се однесуваат на премии/резерви
- 3.2. Ризици што се однесуваат на прекини
- 3.3. Ризик од изложеност на катастрофи

4. Ризик на нематеријални средства

5. Ризик од неисполнување на обврските од другата страна

- 5.1. **Тип 1** - Ризик загуба/промена на вредност како резултат на неисполнување на обврските на спротивната страна што не се покриени со спред ризик
- 5.1.1.1. Ризик од неисполнување на обврските на реосигурувачот
 - 5.1.1.2. Ризик од неисполнување на обврските на финансиски компании
 - 5.1.1.3. Ризик од неисполнување на обврските од трета страна
- 5.2. **Тип 2** - Ризик што произлегува од неисполнување на обврските на спротивната страна, кој е диверзифициран, а не е опфатен со ризик од неисполнување на обврските на спротивната страна тип 1 и спред ризик

6. Ликвидносен ризик

7. Оперативен ризик

- 7.1. Ризик од прекин на работа
- 7.2. Ризик од концентрација на знаење
- 7.3. Ризик од недостиг на човечки ресурси
- 7.4. Ризик од хардвер и инфраструктура
- 7.5. Ризик од софтвер и информатичка безбедност
- 7.6. Ризик што се однесува на модели и квалитет на податоци
- 7.7. Ризик на развој на ИТ
- 7.8. Проектен ризик
- 7.9. Ризици поврзани со регулативата и усогласување со неа
- 7.10. Ризици поврзани со надвршен криминал
- 7.11. Ризик од недостиг или неуспешни процеси
- 7.12. Ризик од човечка грешка

8. Стратегиски ризик

9. Репутациски ризик

Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од потенцијална загуба што Друштвото би ја претрпело поради промена на вредноста на билансните позиции како резултат на промената на финансиските фактори на пазарот (движење на каматни стапки, девизен курс, цени на имот, цени на акции и сл.).

Друштвото настојува да биде во состојба соодветно, навремено и во целост да одговори на обврските по договорите за осигурување. Вложувањето на средствата се врши така што се има предвид усогласеноста на роковите на вложувањата со доспевањето на обврските. При инвестирањето се важни диверзификацијата на субјектите и финансиските инструменти во кои се вложуваат средствата. Претходното е со цел соодветен поврат од вложувањата. За пласирање на средствата на осигурување, каматните стапки се усогласуваат со движењето на стапките на пазарот за пари и капитал за да обезбедуваат зачувување и зголемување на реалните вредности на пласираните средства. Најголем дел од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Се следи пазарот на хартии од вредност и во согласност со промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност. Се врши анализа на промената на економската вредност на портфолиото на финансиските инструменти и портфолиото на недвижности.

Во врска со договорите за осигурување кај кои обврските се изразени во странски валути се следат и флукуациите на девизниот курс. Принципот на управување на Друштвото со девизниот ризик е да се оствари и да се одржува усогласеност на побарувањата во странска валута во однос на обврските во странска валута. Исто така, овој однос се одржува и од перспектива на доспеаноста на обврските и побарувањата во странска валута. Методите за мерење на девизниот ризик вклучуваат: следење и анализа на ризикот по позиции и збирно, валутна структура на билансот на состојба, валутна структура на девизните средства, сензитивна анализа и други методи. Најголем дел од средствата и обврските се во евра. Курсот на денарот и неговата стабилност, девизните резерви на Централната банка и нејзините можности за интервенција, монетарната политика на Централната банка се фактори што имаат посредно или непосредно влијание и ги определуваат нивото и изложеноста на девизен ризик на Друштвото.

Групите на средствата што се дозволени и начинот на нивното вложување поблиску се пропишани со Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото тековно врши приспособување на вложувањата што се однесуваат на средствата што ги покриваат техничките резерви, а кои се изложени на ризик од потенцијални загуби поради промена на каматните стапки, флукуации на девизниот курс и други пазарни ризици, со обврските што произлегуваат од договорите за осигурување врз кои влијаат овие промени.

Средствата за покривање на техничките резерви се пласираат во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Во Друштвото се обезбедува книговодствена и оперативна евиденција, која овозможува увид во состојбата на пласманите од сите средства по корисници и услови за користење.

Ризик поврзан со неживотно осигурување

Ризикот поврзан со неживотно осигурување е ризик што произлегува од обврските за неживотно осигурување и реосигурување, во однос на прифатените ризици и процесите при работењето. Овој ризик е ризик дека идните исплати на штети нема да бидат покриени со приходот од премија или дека техничките резерви не се доволни бидејќи идните трошоци и штети се разликуваат од претпоставките користени при утврдување на резервите.

Правилното управување и доброто познавање на овој ризик се клучни за Друштвото, чие портфолио се состои од речиси сите видови неживотно осигурување.

Управувањето со овој ризик се остварува преку спроведување соодветни акти за прием во осигурувањето. Воспоставени се соодветни нивоа на овластувања за сите вработени што работат на прием во осигурувањето и продажба. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите што може да влијаат врз вложување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоците, се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно. Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија за одделните видови производи, кои ќе генерираат позитивни резултати.

Друштвото континуирано врши анализа и измена или дополнување на постојните услови и тарифи за осигурување, како и подготовка на нови производи.

Со обезбедување на повеќе реосигурителни договори, вклучително и реосигурително покритее за природни катастрофи со широк опсег, Друштвото дел од својот ризик го пренесува на реосигурувачот, со цел да се ограничи нето-потенцијалната загуба низ диверзификација на ризикот.

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, се формираат технички резерви. Квартално до регулаторот се доставува информација за износот на техничките резерви, со мислење на овластениот актуар и тековна анализа на користените претпоставки и тестирање на адекватноста на издвоените резерви.

Управување со ризикот од резервирање

Друштвото има конзистентна политика за управување со ризикот од резервирање т.е има воспоставено редовен актуарски циклус за проценка на техничките резерви, вклучувајќи анализа на моделите, податоците, методите и претпоставките кои се дел од нив, бруто и нето од реосигурување. На редовна основа се спроведува тестирање на проценките на резервите од претходните периоди и доколку има потреба се корегираат моделите.

Во текот на 2024 година, поради процесот на припојување на Винер осигурување кон Македонија осигурување, анализата на техничките резерви е изработена за портфолијата на двете друштва, со цел прилагодување на моделите за проценка во процесот на припојување и различната динамика на развој на портфолијата во досегашната пракса.

Друштвото нема значителна промена во користените модели за проценка на техничките резерви во споредба со претходната година. Со крајот на 2024 позначително отстапување се забележува кај проценетите резерви за штети, дел од големи пријавени специфични штети, дел од повторно отворени штети и ревизија на судските штети во процесот на припојување. Друштвото континуирано ги следи динамичните промени во економското опкружување, пред се значителниот пораст на инфлацијата, кој последователно носи зголемени ризици во однос на сите процеси за управување со ризици.

Како одговор на влијанието на високата инфлација на обврските за штети на Друштвото, во моделите за проценка на резервите за штети претпоставката за инфлација е внесена имплицитно во податоците за проценка.

Во производите на Друштвото, каде што има потреба и можност, внесена е опција за корекција за сумите на осигурување и премијата.

Во рамките на своите редовни процеси на работа, како резултат на соодветните анализи и контроли, назначениот актуар на Друштвото со крајот на 2024 процени и потврди дека техничките резерви се на ниво со кое Друштвото може редовно и долгорочно да ги исполнува сите свои обврски по договорите за осигурување и евентуалните загуби поради ризиците кои произлегуваат од работите на осигурување кои ги извршува. Друштвото има внимателен пристап на резервирање подолг период, со посебен акцент во класите со долг опаш каде е определена позначителна маргина за неповолни отстапувања, имајќи ги во предвид природата на развојот на штетите во тоа портфолио.

Определеното ниво на техничките резерви на Друштвото обезбедува сигурност на извршување на обврските кон осигурениците и заштита на капиталот на долг рок.

Со крајот на 2024 направени се анализа на сензитивност и стрес тест на определени претпоставки, кои произлегуваат од реални сценарија, релевантни за портфолиото на Друштвото. При тестирањето е утврдено дека само значителни промени на претпоставките и шокови предизвикани од големи штети во комбинација со природни непогоди во текот на една година би имале значително влијание на капиталот на Друштвото и остварувањето на неговата бизнис стратегија. Поради припојувањето и значителното зголемување на изложеноста на друштвото во автомобилската одговорност, со стрес тест и сензитивна анализа на развојните фактори и претпоставки за идна инфлација, се утврдува дека движењето во резервите за штети во ова портфолио би имало значително влијание на

капиталот на Друштвото. Со цел да се намали влијанието на промената на резервите за штети на профитабилноста на друштвото, континуирано се следи нивото на резервите за штети во ова осигурување и остварување на позитивен РанОф резултат.

Ризик од неисполнување на обврските на спротивната страна

Овој ризик претставува загуба или неповолна промена во вредноста на средствата и финансиските инструменти поради неможност договорните страни или должниците да ги подмират своите обврски во договорениот износ и рокови.

Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува нивната наплатливост. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основа на премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување нивна наплата.

Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основа на вложувања на средствата што ги покриваат техничките резерви и капиталот, Друштвото, со цел дисперзија на ризикот, ги пласира средствата во депозити кај голем број банки и во хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија или од Народната Банка на Република Северна Македонија.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположиви за продажба и должнички хартии од вредност, кои се чуваат до доставувањето, т.е. државни записи издадени од Република Северна Македонија.

Со цел да се намали ризикот од неможност реосигурувачите да ги исплатат своите обврски, Друштвото има воспоставено правила за избор на реосигурувачи/брокери преку следење на нивнот рејтинг од официјални рејтинг-агенции (S&P, AM Best, Moody's), како и стратегијата на групацијата.

Друштвото соработува со локални осигурителни брокери и друштва за застапување што ги исполнуваат условите за работење во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето и се овластени за работење од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Пред потпишувањето договор за деловна соработка, Друштвото се уверува дека дистрибутивниот канал е финансиски стабилен и дека има воспоставено адекватни процеси на работа и на продажба што одговараат на начинот и на политиките на работа на Друштвото.

Ликвидносен ризик

Ризикот на неликвидност претставува ризик дека Друштвото нема да може да обезбеди доволно парични средства за подмирување на своите обврски во моментот на нивното достасување или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.

Друштвото управува со ризикот од неликвидност преку управување со активата и пасивата на начин што ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или во вонредни услови на работење. Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е преку редовна контрола на ликвидноста и усвојување мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност. На 31.12.2024 година коефициентот на ликвидност на Друштвото изнесува 10.81. Во текот на 2024 година, и порај околностите во врска со процесот на припојување и економското опкружување, Друштвото имаше стабилна тековна ликвидносна позиција, ги одржуваше стапките на ликвидност над минималното пропишано ниво и усогласени со интерните лимити.

Оперативен ризик

Оперативниот ризик е ризик од потенцијална загуба предизвикана од неадекватни и неуспешни внатрешни процеси и контроли, предизвикани од вработените, системот или неповолни надворешни настани. Оперативниот ризик го вклучува правниот ризик, но ги исклучува стратегискиот и репутацискиот ризик.

Во процена на оперативниот ризик, како и во неговата контрола, се вклучени сите носители на ризик бидејќи неговото појавување е можно во сите сегменти од работењето. Процената се врши со квалитативна метода и сите подризичи (дефинирани во каталогот на ризици) заедно со носителот на ризик, методите на процена, добиените резултати, имплементираниите контроли и нивната корисност, се документираат во матрицата на системот за интерни контроли, а агрегираниот резултат на процената за цел оперативен ризик се документира во матрицата на каталогот на ризици.

Друштвото управува со овој ризик на тој начин што воспоставува значаен број контроли за секој подризик одделно со имплементација на сигурносни контроли, пишани политики, правилници и упатства.

Континуирано се вршат управување со работењето на вработените, нивна едукација, делегирање на работните активности и задачи, како и мерење на извршувањето на вработените со цел да се обезбедат непречено спроведување на финансиско-материјалното работење и правилна примена на законските прописи при постигнување на стратегиските цели на Друштвото.

Друштвото има воспоставено план за обезбедување континуираност во работењето (Business Continuity Plan). Планот воспоставува менаџерски тим што има право, должност и одговорност за обезбедување континуираност на Друштвото во ситуации, состојби и инциденти што не може да се предвидат, а кои би можеле да имаат значително негативно влијание врз работењето на Друштвото. Посебна одговорност во планот претставува обезбедувањето сигурност на информатичкиот систем на Друштвото, во смисла на обезбедување на податоците и на информациите на Друштвото што се круцијални за работењето.

Со цел да се поддржат главните активности на Друштвото во смисла на навремено и точно обезбедување на податоците, креирани се високоефективни оперативни ИТ-системи, кои се однесуваат на прием во осигурувањето, реосигурувањето и штетите. Покрај претходно споменатите, креирани се системи што се однесуваат на човечките ресурси, на финансиите и на другите области од оперативното работење на Друштвото. Безбедноста на претходно споменатите системи се обезбедува преку поставена хардверска опрема, политики и процедури на безбедност, како и високообучен кадар.

Контролата на ИТ-системот се остварува преку политики и процедури, лиценци за користење на информатички оперативни системи и обезбедување сигурносни, резервни и заштитни копии. Со обезбедувањето висока контрола на пристап до информатичкиот систем се обезбедува сигурност од неовластен пристап до информациите и до податоците за деловното работење на Друштвото.

Друштвото има усвоено посебни акти за усогласување со прописите, како контрола на исполнувањето на обврските на Друштвото што произлегуваат од позитивните прописи. Контролата се спроведува преку имплементирање задолженија предвидени во – посебна исправа за остварување на функцијата усогласување со прописи. Преку соодветни и навремени консултации се обезбедува вработените да ги извршуваат своите секојдневни работни задачи во согласност со позитивните прописи.

Согласно измените во регулативата, во 2024 година се изврши ажурирање на постојните и донесување на нови интерни акти на Друштвото со цел законските обврски како и обврските на Групациско ниво да се имплементираат во интерни акти со цел работењето на Друштвото да биде целосно усогласено од регулаторен аспект.

Со цел подобрување на корпоративното управување на Друштвото, беа ревидирани и Кодексот на деловна етика, интерните и ВИГ Групациските акти за управување со документи, реосигурување, за следење и постапување во случај на меѓународни санкции, за спречување на злоупотреба на пазарот, за аутсорсинг, за усогласување со регулатива, за информатичка технологија, за реосигурување, заштита на личните податоци, регулатива за човечки ресурси – оценување на квалификуваноста и подобноста на клучните лица, наградување, регулатива за работата на внатрешната ревизија и други.

Во текот на 2024 година, беше вршена континуирана контрола и соодветна анализа на сите промени во законската и подзаконската регулатива, како и контрола на донесените меѓународните санкции и континуирано следење на имплементираните измени и дополнувања на листите на санкции на Обединетите Нации (ОН), Соединетите Американски Држави (САД), Европската Унија (ЕУ) и Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска (ОК) особено (Канцеларија за контрола на странски средства) OFAC листата на кои се лица и ентитети, државјани на Република Северна Македонија, а кои во моментот на воведување на санкциите се клиенти на Друштвото односно се јавуваат како потенцијални клиенти за во иднина.

Во текот на 2024 година се вршеше континуирана анализа со цел да се идентификуваат, проценат и документираат можни ризици од неусогласеноста со регулативата. Во Друштвото се воспоставени адекватни механизми за контрола на овие ризици.

Предмет на анализата беа основните полиња со ризици за неусогласеност, утврдени во Планот за усогласеност со прописите : осигурување; заштита на потрошувачи; корпоративно управување; превенција од злоупотреба на пазарот; заштита на конкуренцијата; финансиски криминал: регулатива поврзана со поткуп, проневера, измама и слично; заштита на лични податоци и приватност; работни односи; економски санкции и ембарга; Кодекс за деловна етика на VIENNA INSURANCE GROUP; Политики/Упатства на VIENNA INSURANCE GROUP кои се задолжителни за сите членки на групацијата.

Вработените континуирано беа информирани за сите измени, дополнувања и донесување на нови законски, подзаконски прописи и интерни односно прописи на Групациско ниво кои се од интерес и имаат влијание на нивното оперативно работење. Преку соработка и комуникација со институциите на системот и со инспекциските служби што се дел од нив, се обезбедува навремено исполнување на сите обврски на Друштвото и избегнување на прекршочни санкции.

Согласно измените во регулативата, во 2024 година се изврши ажурирање на постојните и донесување на нови интерни акти на Друштвото со цел законските обврски како и обврските на Групациско ниво да се имплементираат во интерни акти и регулативи со цел работењето на Друштвото да биде целосно усогласено од регулаторен аспект.

Во однос на законските и подзаконските прописи донесени во текот на 2024 година кои го регулираат осигурувањето, се постапува од страна на надлежните сектори во Друштвото, секој во својот домен, со цел новините односно измените и дополнувањата утврдени во

истите доколку е потребно да се транспонираат во интерните прописи на Друштвото заради целосно усогласување со законските и подзаконските барања.

Резултатот од процесот на попишување на ризиците што се однесуваат на усогласување со прописите спроведен во 2024 година истакна дека Друштвото има воспоставено адекватни механизми за контрола на овие ризици. Друштвото соодветно ги контролира сите ризици што се поврзани со усогласувањето со прописи. Профилот на предметните ризици на Друштвото е низок.

Соодветни извештаи за идентификација на ризиците поврзани со усогласеноста со регулативата се доставени до органот на управување на друштвото и организациската единица за усогласеност на мнозинскиот акционер.

Од другите ризици треба да се споменат и:

Стратегискиот ризик – кој е ризик од неповолно работење што се однесува на несоодветни деловни и инвестициски одлуки, на неадекватна комуникација и остварување на целите или на недоволен капацитет за приспособување на промените во економското опкружување.

Контролата на овој ризик пред сè се остварува преку подготовка и примена на повеќегодишен деловен план одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото. Друштвото е насочено кон креирање актуелна бизнис-стратегија, развој на нови производи, усовршување на каналите на продажба и аквизиции, при што се зема предвид влијанието на целокупното пазарно опкружување. Бизнис-стратегииите главно се изготвуваат со цел да се насочат активностите кон профитабилност, избегнување на финансиски загуби и оптимизација на процесите на функционирање.

Воспоставената бизнис-стратегија се следи континуирано со преглед на реализираната состојба според она што е планирано, вклучувајќи ги разгледувањето на достигнатото ниво на премија, промената во премиските стапки, техничкиот резултат, трошоците, како и целокупната профитабилност на секоја класа на осигурување одделно. Тековно се набљудува и осигурителниот циклус на пазарот преку промените на премиски стапки, кои се следат со промената на премија, франшизите и условите на осигурување. Воедно се разгледува и однесувањето на другите конкуренти на пазарот со цел да не ја нарушат планираната бизнис-стратегија во однос на новите производи и на продажната мрежа.

Основна цел на Друштвото е да го задржи својот статус на доверливо друштво за осигурување со урамнотежен однос на преземени ризици и остварен профит.

Репутацискиот ризик е ризик од неповолен развој на работењето поврзан со наштетување на репутацијата на Друштвото. Губењето на репутацијата може да ја наруши довербата на клиентите, на инвеститорите или на вработените во Друштвото и на тој начин да доведе до финансиска штета.

Друштвото во секој дел од своето работење се стреми за одржување култура на добро деловно однесување, транспарентност на пазарот, понуда на производи со прецизно дефинирани услови на осигурување и тарифи, фокусираност кон клиентите и зголемување на квалитетот на услугите и учество во општествениот живот преку низа проекти што имаат социјален импакт на заедницата.

Во текот на оваа година, направена проценка на ризикот на одржливост во рамките на редовните процеси за управување со ризици, врз основа на постоечката матрица на ризици со која е утврдено дека истиот нема значително неповолно влијание на профилот на ризици на Друштвото.

Од аспект на управувањето со ризици, и оваа година посебно е важна активност на Друштвото во изработка на финансиските извештаи во однос на новиот сметководствен стандард МФСИ17/МФСИ9 за потребите на финансиското известување кон Групацијата. Ризиците кои произлегуваат од имплементацијата на новите стандарди се воглавно од областа на оперативниот ризик.

Со сите процеси за управување со ризици во текот на 2024 година, анализирана е целокупната работа на Друштвото во услови на динамично опкружување и генерирани се резултати врз основ на кои е утврдено дека процесите во Друштвото во текот на 2024 генерално се изведуваат непречено, со соодветни мерки и активности за подобрување на работата на Друштвото. Друштвото успешно ги менаџира тековните и ново појавените ризици кои ги наметнуваат пазарните промени, со задржување на нивото на стабилност во однос на солвентноста и ликвидноста на Друштвото.

Управување со капиталот

Друштвото ги утврдува сопствените средства и адекватноста на капиталот во согласност со пропишаната регулатива од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамките на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при нивното извршување.

Пресметката на маргината на солвентност е во согласност со членот 75, став 1 (како барање врз основа на Солвентност 1 директивата), а гарантниот фонд е дефиниран со член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето.

во 000 ден.	2024	2023
Маргина на солвентност	243,413	226,146
Гарантен капитал	276,728	276,728

Маргината на солвентност, пресметана по метод на премија е во пораст во однос на истиот период од минатата година поради зголемување на коефициент нето/бруто ликвидирани штети во годишниот период на разгледување, иако во споредбените периоди има намалување на бруто полисираната премија.

5. Извештај за корпоративно управување

Системот за корпоративно управување во Друштвото е поставен во согласност со стандардите на позитивните прописи на Република Северна Македонија. Во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурувањето, подзаконските акти на Агенцијата за супервизија на осигурување, Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирали на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, како и одредбите од Статутот, во Друштвото е воспоставен двостепен систем на управување.

Карактеристика на системот на корпоративно управување во Друштвото е постојана интеракцијата со регулаторот во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето. Управувањето и надзорот во Друштвото се детално регулирани со посебни акти на Друштвото, каде што со одлука на органот на надзор е извршена и детална поделба на надлежностите, одговорностите и функциите на членовите на Управниот одбор.

Транспарентноста и спречувањето на судирот на интереси се посебна вредност на системот на корпоративно управување на Друштвото. Управниот одбор е посветен на адекватно и навремено информирање на сите заинтересирани страни. Преку системот за електронски информации за котираните друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје се објавуваат сите информации што се значајни за работењето на Друштвото. Информации за работењето на Друштвото дополнително се објавуваат и на официјалната интернет-страница на Друштвото.

Постапката за именување и разрешување, нивните квалификации, критериумите за независност, дефинирањето на материјалниот интерес и деловниот однос со Друштвото на членовите на органот на надзор и членовите на органот на управување се определени со позитивните прописи на Република Северна Македонија.

5.1 Надзорен одбор

Во согласност со одредбите од Статутот, Надзорниот одбор на Друштвото е составен од 6 (шест) члена, од кои еден од членовите е именуван за претседател и еден од членовите е именуван за потпретседател.

Со датум 31.12.2024 година, членови на Надзорниот одбор на Друштвото се:

- г. **Кристоф Ратх** (Cristoph Rath), претседател на Надзорниот одбор;
- г. **Габор Лехел** (Gabor Lehel), потпретседател на Надзорниот одбор;
- г. **Андреја Јосифовски**, член на Надзорниот одбор;
- г. **Реинхард Гојер** (Reinhard Gojer), член на Надзорниот одбор;
- г. **Филип Бардас** (Philipp Bardas), член на Надзорниот одбор.
- г. **Зоран Димов** (Zoran Dimov), член на Надзорниот одбор;

Надлежностите и одговорностите на органот на надзор во Друштвото се детерминирани во позитивните прописи на Република Северна Македонија, како и во актите на Друштвото. Дополнително и определени акти на Друштвото ги деталзираат надлежностите и одговорностите на Надзорниот одбор.

Во текот на деловната 2024 година Надзорниот одбор на Друштвото одржа вкупно 12 XX (дванаесет) седници. На седниците што се одржаа, Надзорниот одбор ги презеде сите активности во врска со извршувањето на функцијата на надзор, одобрување на одлуки на

Управниот одбор во однос на деловната политика и финансиските планови, застапување на Друштвото кон членовите на Управниот одбор, одржување и унапредување на објективноста и на професионалното функционирање на системот за внатрешна ревизија, разгледување на определени наоди и решенија донесени од регулаторот, заштита на акционерскиот капитал.

Во 2024 година посебно се истакнува учеството на Надзорниот одбор во ефикасното продолжување на започнатиот процес на статусната промена – присоединувањето на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп како друштво што се присоединува кон МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп како друштво што презема преку дополнителните активности и донесување на соодветни одлуки. Преку анализа на соодветни извештаи, одобрување на посебни акти и дејства доставени од страна на Управниот одбор, Надзорниот одбор во целост ја оствари својата контролна функција. При одржувањето на седниците на органот соодветно се применуваа одредбите од позитивните прописи на Република Северна Македонија и актите на Друштвото. За сите состаноци што се одржаа во текот на деловната 2024 година се изготвени соодветни записници, од каде што може да се констатираат и одлуките на одборот. Одлуките што се донесени од одборот се соодветно спроведени во Друштвото, како и пред надлежните органи.

5.2 Управен одбор

Членовите на Управниот одбор управуваат со Друштвото, обезбедуваат Друштвото да работи во согласност со правилата за управување со ризик, во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, вршат контрола над ризиците од работењето, обезбедуваат Друштвото соодветно да ги води трговските книги и другата сметководствена документација, ги вреднуваат ставките во деловните биланси и изготвуваат периодични и годишни извештаи. Организациската поставеност, како и работењето на Управниот одбор во Друштвото, се во целост во согласност со позитивните прописи.

Во согласност со одредбите од Статутот, Управниот одбор на Друштвото е составен од 5 (пет) члена, од кои еден од членовите е именуван за претседател и еден од членовите е именуван за потпретседател. Со датум 31.12.2024 година, членови на Управниот одбор на Друштвото се:

- **г. Бошко Андов**, претседател на Управниот одбор;
- **г. Климе Попоски**, потпретседател на Управниот одбор;
- **г-ѓа Весна Ѓорчева**, член на Управниот одбор;
- **г-ѓа Татјана Димов**, член на Управниот одбор;
- **г-дин Озрен Марјановиќ**, член на Управниот одбор;

Претседателот на Управниот одбор на Друштвото истовремено го носи и називот Генерален директор на Друштвото и е лице со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет, согласно Статутот на Друштвото.

Заради одржување и унапредување на пазарната позиција и зачувување на конкурентноста на Друштвото на пазарот, во текот на деловната 2024 година Управниот одбор редовно ги следеше сите состојби во осигурителната дејност и детално ги разгледуваше извештаите од работењето на другите осигурителни друштва презентирани од регулаторот и од Националното биро за осигурување. Управниот одбор постојано ги следи ликвидноста и солвентноста на Друштвото, резервите утврдени со Законот за супервизија на осигурувањето, приемот во осигурување и решавањето на отштетените побарувања, кои претставуваат и најбитни елементи за успешно функционирање на Друштвото. Од посебен интерес за органот на управување претставуваат и директивите на Европската Унија што се однесуваат на регулација на пазарот на осигурување.

Во рамките на своите овластувања, во деловната 2024 година Управниот одбор презеде голем број активности, пред сè преку донесување одлуки, акти и издавање исправи со кои се утврдуваат и се уредуваат деловните политики и стратегии во работењето. При донесувањето на одлуките Управниот одбор соодветно ги следеше и ги применуваше одредбите од позитивните прописи. Управниот одбор ги презеде сите непоходни подготвителни дејства поврзани со функционирањето на внатрешната ревизија и на органот на надзор. Навременото информирање на Надзорниот одбор обезбеди оперативна функционалност и конкретна ефективност на надзорот. Во периодот што измина Управниот одбор обезбеди безрезервна поддршка на организациските единици и на вработените при учество во различни проекти и постапки, комуникација со државните органи (органите на државната управа) и со единиците на локалната самоуправа.

Управниот одбор во текот на 2024 година имаше целосен ангажман во реализацијата односно успешно завршување на статусната промена – присоединувањето на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон Друштвото и тоа преку организацијата на процесите на работа, донесување на одлуки и акти како и постојаната соработка и комуникација со институциите на системот со цел обезбедување навремено исполнување на сите фази на процесот и запазување на законски утврдените рокови за истите.

Во периодот од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година Управниот одбор на Друштвото одржа вкупно 55 седници. Сите членови на Управниот одбор дадоа адекватен и значителен придонес во функционирањето на одборот.

Сите одлуки на одборот се усвоени во транспарентна постапка и поткрепени со неопходната документација. За сите состаноци што ги одржа Управниот одбор се составени соодветни записници, кои се потпишани од сите членови на Управниот одбор, како што е предвидено според локалните закони. Активностите на Управниот одбор придонесоа во деловната 2024 година Друштвото да работи успешно.

6. Внатрешна и надворешна ревизија

6.1 Внатрешна ревизија

Интерната ревизија на Друштвото, во согласност со годишниот план за работа, во текот на 2024 година изврши 7 редовни и една вонредна ревизија, со што се опфатија сите клучни функции во работењето на Друштвото.

Од извршените ревизии произлегоа еден средноризичен наод и еден ниско ризичен наод. Утврдени беа и одреден број на нематеријални отстапувања за кои беа веднаш договорени корективни активности или истите беа корегирани најбрзо по завршувањето на ревизиите. Вонредната ревизија е сеуште во тек и резултатите од истата ќе се известат на крајот на првиот квартал 2025 година.

Ревизорските мислења за сите ревидирани функции на Друштвото беа „Одлично“, што значи дека функционирањето на имплементираните интерни контроли во работата на ревидираните функции на Друштвото беше оценето како ефективно во сите материјални аспекти.

Договорените и доспеани активности со менаџментот за елиминирање на утврдените наоди од претходните периоди беа завршени на предвидениот начин и во предвидените рокови.

6.2 Надворешна ревизија

Надворешен ревизор за 2024 година беше Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, со ЕМБС: 5078899, ЕДБ: 4030996107850 и седиште на ул. „ Филип Втори Македонски бр.3“ ТЦ Соравија 7 кат, 1000 Скопје. Ревизорот е избран со одлука на Акционерско Собрание бр. 02-5396/8 од 31.05.2024 година. Во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за супервизија на осигурувањето донесе решение УП1-14-2-173 од 26.06.2024 година, со кое издаде согласност Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да изврши ревизија на финансиските извештаи за деловната 2024 година.

7. Актуарска потврда

Конечното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето е:

- ☒ а) позитивно б) мислење со резерва в) негативно

Позитивното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето се дава врз основа на следното:

- Проценката на техничките резерви и пресметката на премиите се во согласност со регулативата, усвоените акти на Друштвото и начелата на актуарската професија.
- Друштвото ги применува усвоените услови и тарифи во својата работа.
- Капиталот на Друштвото го надминува потребното ниво на Маргина на солвентност и Гарантниот капитал, во согласност со законските прописи и актите на деловна политика на Друштвото.
- Друштвото остварува добар степен на ажурност во решавањето на штети, како и во исплатата на веќе ликвидирани штети.

Друштвото во тековната година има остварено негативен финансиски резултат од 6.9 мил.денари пред оданочување, генерално како последица на прилагодување на друштвото што се припојува кон политиките на управување со ризици и процедурите за работа на Друштвото, кои обезбедуваа континуирана добивка и раст на капиталот во претходните периоди.

Друштвото има конзистентна политика за управување со ризикот од резервирање т.е има воспоставено редовен актуарски циклус за проценка на техничките резерви, вклучувајќи анализа на моделите, податоците, методите и претпоставките кои се дел од нив, бруто и нето од реосигурување. На редовна основа се спроведува тестирање на проценките на резервите од претходните периоди и доколку има потреба се корегираат моделите.

Во текот на 2024 година, Друштвото нема промена во користените модели за проценка на техничките резерви во споредба со претходната година. Поради процесот на припојување направено е прилагодување на моделите на проценка и за припоеното друштво и нивото на технички резерви е повисоко споредбено со нивото на резервите за двете друштва заедно во претходната година, врз основа на развојот на портфолијата, анализи и ревизии спроведени за време на процесот на припојување.

Друштвото има внимателен пристап на резервирање подолг период, со посебен акцент во класите со долг опаш каде е определена позначителна маргина за неповолни отстапувања, имајќи ги во предвид природата на развојот на штетите во тоа портфолио.

Со крајот на 2024 направени се анализа на сензитивност и стрес тест на определени претпоставки, кои произлегуваат од реални сценарија, релевантни за портфолиото на

Друштвото. При тестирањето е утврдено дека само значителни промени на претпоставките и шокови предизвикани од големи штети во комбинација со природни непогоди во текот на една година би имале значително влијание на капиталот на Друштвото и остварувањето на неговата бизнис стратегија.

Имајќи ја во предвид висината на сопствениот капитал, како и политиката во однос на формирање на техничките резерви, Друштвото може редовно и долгорочно да ги исполнува сите свои обврски по договорите за осигурување и евентуалните загуби поради ризиците кои произлегуваат од работите на осигурување кои ги извршува.

Датум: 12.03.2025

Потпис: Гордана Миноска

8. Деловна политика и цели на Друштвото

8.1. Цели на Друштвото

Главни цели на МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп се остварување на нето-добивка преку извршување на дејноста осигурување, како и преку пласирање или инвестирање на средства, задоволување на сите обврски кон клиентите и другите корисници на осигурувањата, како и успешно раководење, едуцирање и усовршување на вработените и на другите вклучени што го застапуваат Друштвото.

Главните насоки на дејствувањето на Друштвото за исполнување на главните цели ќе бидат:

- максимална присутност на пазарот на осигурување, финансиите и капиталот;
- проширување на портфелот на осигурување и зголемување на квалитетот на портфелот;
- зголемување на квалитетот на услугите во осигурувањето;
- релативно смалување на трошоците на работење;
- оптимално пласирање на вишокот на ризик во соосигурување и реосигурување заради зачувување на стабилноста на портфолието;
- ефикасно прибирање, користење, пласирање, инвестирање и вложување на финансиските средства со оптимална нивна сигурност и адекватна евиденција;
- одржување на ликвидност и солвентност;
- унапредување на вкупната организација на Друштвото,
- како и на технологијата на работењето.

8.2 Стратегиски насоки на развој:

- континуиран, динамичен и стабилен развој со зголемување на економската сила на Друштвото базиран на постојано позитивен финансиски резултат во работењето;
- одржување на постојана солвентност и ликвидност над просекот на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија;
- постојано унапредување на ефикасноста и на рационалноста во користењето на средствата за осигурување, унапредување на организацијата на работа, без нарушување на секојдневното работење на друштвото;
- намалување и постепено елиминирање на субјективните, како и намалување на зависноста од објективните фактори што влијаат врз

- растот и развојот на осигурувањето во Друштвото;
- соодветно развивање на стручноста, работните навики и креативните способности на работниците во Друштвото, со што ќе се влијае врз унапредување на квалитетот на работењето.

8.3 Успешност во работењето

Врз основа на изнесените цели и правци на развој, особено ќе се води грижа за остварување на следните критериуми во успешноста на работењето:

- оптимален позитивен финансиски резултат во однос на вкупниот приход и особено во однос на премијата за осигурување;
- одржување на нивото на техничкиот резултат што овозможува позитивен финансиски резултат, односно нето-добивка стимулативна за акционерите;
- ефикасност во обработката на штети, односно бројот на решените штети во однос со бројот на пријавени;
- релативно смалување на трошоците на работење во однос на вкупниот приход;
- зголемување на премијата по вработен во Друштвото;
- зголемување на остварениот приход од инвестирање на расположивите средства за пласман и инвестирање.

8.4 Стабилна солвентност и ликвидност

Друштвото особено ќе води сметка за својата ликвидност, законски дозволеното покрите на техничките резерви и ажурно извршување на сите доспеани и идни обврски.

Во своето работење Друштвото ќе се придржува до сите економски, осигурителни и актуарски начела за успешно работење, како и на сите законски и други нормативни акти (инструменти на работа) што го регулираат осигурителното покрите.

9. Анализа на работата на Друштвото

9.1 Прием во осигурување

Секторот го организира и го спроведува своето работење преку преземање ризици и обезбедување на соодветно реосигурително покрите на начин и со мерки што обезбедуваат стабилност и профитабилност на одделните портфолија и остварување позитивен технички резултат во работењето во целина. И покрај процесот на спојување со Винер АД Скопје, и во 2024 година, Друштвото продолжи со стабилно, солветно и профитабилно работење.

Најголемиот процентуален пораст на бруто полисираната премија е евидентиран во класата здравствено осигурување, продукт што особено се актуелизираше во минатиот период на ниво на пазарот за неживотно осигурување, но чија актуализација се задржува во пораст и во тековната година.


Имотното осигурување го зазема најголемиот дел од осигурителниот портфел на Друштвото. Друштвото ја задржа лидерската позиција на пазарот за овие класи на осигурување, со истовремено задржување на позитивен технички резултат во работењето и насоченост кон квалитетна заштита на имотот на осигурениците.

Во осигурувањето на моторни возила, во тек на 2024 година се правеше усогласување на стратегијата за продажба на ова осигурување во рамки на Друштвото, се со цел постигнување контролиран и профитабилен раст.

Кај другите класи на осигурување продолжи трендот на задржување на клиентите со овозможување квалитетни и приспособени решенија кон потребите на осигурениците. Со цел развој и подобрување на постојните производи, како и приспособување кон потребите на пазарот, во текот на 2024 година направивме измени и дополнувања на одделни услови за повеќе видови осигурувања. Подготвувањето на приспособени понуди според специфичностите на клиентите е значаен дел од работата на Службата за преземање ризици. Дополнително, преземачите на ризик се задолжени и за следење на остварените технички резултати на ниво на одделни клиенти, ризици и на ниво на целокупните портфолија.

Секторот за прием во осигурување со начинот на организирање на работата, со ефикасноста и посветеноста на вработените и со адекватното одговарање на потребите на клиентите за различни видови осигурувања придонесува кон остварување позитивен технички резултат во работењето на компанијата. Инфлаторните притисоци, што се очекува да се задржат и во текот на наредната година може да имаат неповолно влијание на профитабилноста во осигурителниот сектор, бидејќи може да доведе до зголемување на обемот на штетите. Меѓутоа, и покрај овие околности се очекува главните параметри за успешност на Друштвото да се придвижат во позитивна насока.

9.2 Продажба



Продажба преку надворешни дистрибутивни канали

Продажбата преку надворешните дистрибутивни канали се одвива преку три сегменти за кои се соодветно одговорни три регионални менаџери :

- неагентска продажба
- агентска продажба – регион исток
- агентска продажба – регион запад

Неагентска продажба

2024 година беше година на големи предизвици со оглед на припојувањето на Винер осигурување кон Македонија осигурување АД Скопје. Како примарна задача си поставивме прво да го анализираме портфелот кои сто го имаше Винер со брокерските друшта а потоа и обнова на оние продукти каде беше тоа можно.

Неагентската продажба во 2024 година оствари бруто полисирана премија во висина од 521 милиони денари или што е за 21.6 % поголема во однос на 2023 година, а претставува 23% од целокупниот портфел на компанијата.

Организациски службата ја покрива работата со:

- Осигурителни брокерски друштва;
- Банки (застапништво на Комерцијална Банка АД Скопје)
- Туристички агенции;

Успешната соработка со брокерските друштва продолжи во 2024 година. Соработката со брокерските друштва се одвиваше преку тројца промотори за работа со брокери. Тие беа одговорни за давање на осигурителни понуди и изработка на полиси со најоптимално покритие за клиентите за сите осигурителни продукти од палетата на Македонија Осигурување.

Продажбата преку брокерските осигурителни друштва се интензивираше во скоро сите сегменти каде најголем предизвик беше зголемување на премијата при обнова на полисите во имотните класи на осигурување .

Од незадолжителните класи на осигурување најголем пораст има во незгодата, со раст од 50,8% , патничкото осигурување со раст 39%, здравственото осигурување со раст од 38% и домаќинското осигурување со раст од 30%.

Кај задолжителните осигурување најголем раст има во зелената карта со раст од 86,6% и автомобилска одговорност со раст од 33,6%. Овој раст е најголем во втората половина од годината како резултат на спојувањето на двете фирми.

Продажбата на хипотекарни домаќински и имотни како и кредитни каско полиси се одвиваше преку промоторот за продажба преку банки. Нашата компанија има склучено договори за продажба на овие видови на осигурување преку една банка и едно брокерско друштво и тоа:

- Комерцијална банка
- Прокредит банка (од 2017 година за продажба поседува ИН -Брокер) и

Во текот на 2024 година продажбата преку овој дистрибутивен канал во кој доминира продажбата преку застапништвото на А.Д. Комерцијална Банка е намалено за 34% и изнесуваше 43.9 милиони денари. Намалувањето најмногу се должи на еден поголем клиент по имотно осигурување кои доби нови сопственици.

Продажбата преку Прокредит банка (застапувана од брокерското друштво ИН-Брокер) забележа раст од 15.5% и изнесуваше 1.8 милион денари.

Работењето со туристичките агенции и во 2024 година се одвиваше преку промоторот за патничко осигурување кој беше одговорен и за продажбата на патничко осигурување и преку брокерските друштва.

Продажбата на патничко осигурување продолжи да расте и во 2024 година. Порастот изнесуваше 39% во однос на 2023 година и се фактурираше премија во износ од околу 1.8 милиони денари.

Продажба преку агенции за застапување западен регион

Годишниот извештај се однесува за реализираните активности и постигнати резултати во 2024 година. Во деловната 2024 година Западниот регион се фокусираше на исполнување на планираните резултати од работењето согласно планот за работа и доближување на својата стратегија на работење до потенцијалните осигуреници .

Основна стратешка цел на Западниот регион беше :

- остварување на поставените цели и задачи
- остварување на планот за 2024 година
- наплата на премија
- јакнење на продажната мрежа и зголемување на бројот на застапници
- континуиран процес на едукација и менторство на надворешни застапници под директен мониторинг на интерни координатори
- отварање на нови продажни места согласно потребите на пазарот и стратегијата на компанијата
- посветеност на осигурениците
- анализа на пазарот и следење на потребите на осигурениците .

Во 2024 година полисирана е бруто премија во износ од 229 милиони денари што е за 5% повеќе во однос на 2023 година.

Позитивниот тренд се должи на склучување на нови договори за осигурување и обнова на постоечките договори .

Во структурата на портфелот и понатаму водечка класа на осигурување е задолжителното осигурување со учество во вкупното остварување преку 35% .

Продажбата се врши преку продажната мрежа на ДЗО Тренд - МР кој располага со 87 лиценцирани застапници за продажба .

Во високо конкурентните услови на пазарот за осигурување тимот кој го покрива Западниот регион презема поголем број на мерки и активности за намалување конкурентноста и задржување на лидерското место на пазарот.

За таа цел се преземени низа мерки и активности:

- јакнење на продажната мрежа нејзино зголемување
- склучување на договори со нови клиенти
- отворање на нови продажни места

Покрај тоа што на пазарот е присутна се поголема конкуренција, треба да се истакне дека во 2024 година ги задржавме во нашиот портфел сите позначајни клиенти .

Се надеваме, со добро поставена стратегија во работењето во 2025 година успешно реализирање на поставените цели и задачи .

Продажба преку агенции за застапување источен регион

Предизвиците со кои се соочивме во 2024 година ги надминавме успешно а плановите генерално ги оставаривме во целост.

Полисиравме вкупна премија во износ од 447.4 мил. денари што е за 27.2 мил. денари повеќе од остварувањето во 2023 год, или 6.48% повеќе.

Порастот е најизразен во делот на имотни осигурувања 11 мил. денари додека имавме пораст и во делот на здравствено осигурување (8 мил. денари) како и во класата на моторни возила кај каско осигурувањето во износ од околу 3.5 мил. денари. Во класата незгода и патничко осигурување порастот е оклу 3.8 мил. денари.

Наплатата на премијата се одвиваше во рамките на очекувањата.

Тим менаџерите и застапниците целосно се вложија во остварување на целите а нивниот стручен пристап овозможија клиентите да се стекнат со квалитетно осигурително покрите.

Обуката, развојот и мотивацијата на секој од нашите соработници ни беше една од главните активности, така што сето тоа што се постигна во голем дел е резултат на таквиот пристап.

Во иднина ќе се посветиме ширење и обновување на продажната мрежа за да обезбедиме поквалитетна и зголемена продукција како и сигурно постигнување на поставените цели.

Внатрешна продажна мрежа

Во 2024 година, процесот на спојување со Македонија Осигурување претставуваше значаен предизвик за Внатрешната продажна мрежа на компанијата. Со успешно интегрирање на целокупната продажна инфраструктура на Винер Осигурување, создадовме поефикасен и посеопфатен продажен систем. Новопформираната мрежа вклучува **60 подружници во 25 градови** низ Република Северна Македонија, **со 112 вработени и 129 застапници**. Примарниот фокус остана насочен кон индивидуалните клиенти, како и малите и средни претпријатија и правни субјекти финансирани со буџетски средства.

Во текот на 2024 година, успешно ја реализиравме целосната интеграција со Македонија Осигурување, стабилизирајќи ги процесите и создавајќи цврста основа за идниот раст и развој на продажната мрежа. И покрај комплексноста на интеграцискиот процес, компанијата постигна значајни резултати во сите продажни канали.

Внатрешната продажна мрежа функционира преку три основни канали:

1. **Подружници** – распределени низ целата територија на Северна Македонија во четири регионални целини:
 - Скопски регион
 - Вардарско-Пелагониски регион
 - Западен регион
 - Источен регион
2. **Шпаркасе Банка и Шпаркасе Лизинг** – како наши стратешки групациски партнери.

3. Правни лица финансирани со буџетски средства.

Во 2024 година, забележавме раст на премиите во сите продажни канали, што претставува значаен успех во контекст на интеграциониот процес. Вкупната премија изнесуваше 665 милиони денари што претставува 28,8% од вкупната премија на друштвото, а која е распределена по регионите на следниот начин:

- Скопски регион – **37%**
- Западен регион – **23%**
- Вардарско-Пелагониски регион – **20%**
- Источен регион – **20%**

Шпаркасе Банка и Шпаркасе Лизинг, како наши стратешки партнери, остварија продажба во вредност од 40,5 милиони денари. Вработените во Шпаркасе покажаа значителен капацитет за раст и развој во доменот на банко осигурувањето, со годишен кумулативен раст од +34,5% во 2024 година. Овој позитивен тренд создава основа за проширување на соработката и на други осигурителни сегменти во 2025 година.

Остварените резултати во 2024 година ја потврдуваат успешноста на процесот на интеграција и посветеноста на компанијата кон стабилен раст. Со стабилизирани процеси, засилена продажна мрежа и стратешки партнерства, поставуваме темел за одржлив развој и подобрена услуга за клиентите во претстојниот период.

Во 2025 година, компанијата ќе се фокусира на одржлив раст преку континуиран раст од најмалку 5% на премија со диверзифицирано портфолио и подобрување на ефикасноста. Стратешките насоки ќе вклучуваат задржување на постоечките клиенти и привлекување нови, преку персонализирани решенија и подобрена услуга во целокупниот систем на осигурување.

Дополнително, внатрешната продажна мрежа ќе стави акцент на имотното осигурување, како еден од клучните сегменти со голем потенцијал за раст. Паралелно, ќе промовираме нови осигурителни производи кои ќе бидат прилагодени на специфичните потреби на клиентите. Со тоа ќе се овозможи подлабока пенетрација на пазарот и поширок опсег на понудените услуги.

Во насока на зголемување на ефикасноста, ќе продолжиме со оптимизација на деловните процеси преку дигитализација и автоматизација, со што ќе се намалат административните пречки и ќе се подобрат интерните комуникации. Континуираното следење и контрола на коефициентот на штети ќе ни овозможи подобро управување со ризиците, а со тоа и одржување на профитабилноста.

На регионално ниво, ќе се стремиме кон проширување на продажната мрежа преку отворање на нови продажни места во центри со висок потенцијал за раст. Реорганизацијата на постоечките подружници ќе овозможи подобро таргетирање на нови сегменти на пазарот, особено кај населението и малите и средни претпријатија. Нашиот фокус за континуирано зголемување на компетенциите и капацитетите на нашите вработени преку обуки за најновите трендови во осигурувањето ќе придонесат во реализација на зацртаните цели.

9.3 Вонсудски штети

9.3 Сектор за пријава и процена и Сектор за ликвидација

Тимот за штети ја има репутацијата дека е извонреден во рамките на својата дејност и е познат по својата техничка подготвеност во однос на класите на осигурување од незгода, имотни осигурувања и осигурување на моторни возила. Тимот за штети на Друштвото има невообичаено висок процент на релевантни, професионални квалификации, а се однесуваат за релевантни области во кои спаѓаат следниве квалификации:

- право,
- економија,
- осигурување,
- медицина,
- градежништво (инженерство),
- машинство

Како последица на реорганизацијата која настана во Секторот за вонсудски штети беше формирањето два посебни сектори и тоа Сектор за пријава и процена на штети и Сектор за ликвидација. Секторите почнаа да функционираат самостојно од 01.07.2024 со преземање на вработените од Винер осигурување, и за кратко време успешно се организираа за да продолжат со работа која во овој момент функционира без никакви проблеми.

Иако двата сектора се одвоени тие претставуваат една заеднички последователен процес на работа од пријава до ликвидација на штети и од тие причини показателите во бројки претставуваат показатели на заедничката работа на двата сектора.

Пријавени штети / Број на пријавени штети

Со самото превземање на Винер осигурување и спојувањето на штетите од двете компании бројот на пријавени штети во 2024 година е зголемен. Исто така и зголемувањето на бројот на продадени полиси по доброволно здравствено осигурување, зголемениот број на пријавените штети од истата класа придонесе вкупниот број на штети во 2024 година да се зголеми.

Ако направиме споредба со минатата година 2023 година бројот на пријавени штети зголемен во патничко за 203,72%, каско 253,11%, А/О 398,49, незгода 249,40% и имоти 168,67%, а останатите видови на осигурување по кој се пријавени штети има зголемување од 185,85%. Зголемувањето на вкупниот број на пријавени штети во однос на 2023 година изнесува 210,39%.

Ликвидирани штети / Број на ликвидирани штети

Истиот тренд се рефлектираше и кај бројот на ликвидирани штети, ако направиме споредба со минатата година бројот на ликвидирани штети е зголемен во сите класи и тоа Здравствено 176,24%, А/О 363,66%, Имот 138,76%, Незгода 202,67%, Каско 234,84%, Патничко 166,06%, останати видови 169,32%. Зголемувањето на вкупниот број на ликвидирани штети во однос на 2023 година изнесува 196,91%.

Резервирани штети / Број на резервирани штети

Истиот тренд се рефлектираше и кај бројот на резервирани штети, ако направиме споредба со минатата година бројот на резервирани штети е зголемен во сите класи и тоа Здравствено 414,47%, А/О 420,00%, Имот 388,10%, Незгода 426,92%, Каско 346,88%, Патничко 400,00%, останати видови 273,81%. Зголемувањето на вкупниот број на резервирани штети во однос на 2023 година изнесува 400,71%.

Во текот на 2024 година најголема штета која ја ликвидиравме и исплативме е со износ од 10,4 милиони денари и е настаната како последица на сообраќајна незгода каде причинителот е возило со македонски табели, а оштетениот е со косовски табели при што беше оштетено возило LAMBORGINI.

Во наредната 2025 година и понатаму ќе продолжиме со развивање на работната способност и капацитет на вработените во Секторот за пријава и проценка и Секторот за ликвидација, а се со цел на се поголемо приближување на нашата услуга кон потребите на клиентите. Исто така ќе продолжиме со веќе започнатиот процес на дигитализација на пријавувањето на штети се до конечно опфаќање на сите видови на осигурување преку нашата веб страна и мобилни телефони. Исто така ќе ги засилиме напорите во справување и откривање на осигурителна измама со автоматизацијата на процесот кај сите штети.

Спорови по штети и регреси

Сектор за спорови по штети и регреси е надлежен за водење на судски спорови каде Друштвото е тужено за надомест на штета по сите видови штети, по основ на тужби од работен однос, спорови кои произлегуваат од склучени договори како и спорови кои Друштвото ги поднесува за остварување на побарување од регресни должници и други спорови каде Друштвото е тужен или се јавува како тужител. Секторот за спорови по штети и регреси својата надлежност за водење на судски спорови ја остварува преку полномошниците за кои законскиот застапник им делегира дел од своите овластувања со полномошно. Во секторот работат 7 вработени и 7 надворешни соработници – адвокати. Тие го застапуваат Друштвото во судовите и другите правосудни институции и државните органи на цела територија на Р.Македонија.

Секторот ги надгледува и координира и судските спорови кои се водат надвор од Република Македонија, а кои непосредно ги водат коресподентите на компанијата. Секторот за спорови по штети и регреси ги контролира и одобрува сите договори каде Друштвото се јавува како договорна страна со трети лица. Контролата се состои во смисла дали договорите се во согласност со позитивните законски прописи со Република Македонија и во согласност со деловната политика на Друштвото.

Полномошниците во судските постапки ги застапуваат интересите на Друштвото водејќи сметка за економичноста на постапката и целисходноста на истата, односно да не го изложуваат друштвото на непотребни трошоци и да постапуваат во рокови утврдени со Закон. Полномошниците во своето работење се однесуваат професионално и совесно кога застапуваат пред надлежните судови и органи, имаат професионален и коректен однос спрема колегите од спротивните страни, како и спрема судовите и државните институции во РМ. Полномошниците од Секторот за спорови по штети и регреси ја претставуваат компанијата пред надлежните институции и истите избегнуваат судир на интереси, неетички однесувања и други работи кои можат да го загрозат угледот на Друштвото.

Основни начела на однесување на полномошниците се: професионалноста, принципите на правилно и чесно работење, принципот на тимска работа, унапредување на квалитетот на работата и континуирано усовршување преку обуки.

Во текот на 2024 година против Друштвото се поднесени 281 тужби од кои штети од кои за наша одговорност се 249 а 32 тужби се услужни (нн-12 и ЗКУГ-20) :

Вид осигурување	вкупно	Македонија	Винер
АО	214	66	148
Незгода	19	14	5
Имот	8	3	5
Одговорност	6	1	5

Каско	2	-	2
	249	84	165
нн	12	2	10
Зк уг	20	5	15

- 214 предмети по основ на автомобилска одговорност,
- 19 предмети по основ на осигурување од последици на несреќен случај – незгода
- 8 предмети по основ на имотни осигурувања.
- 6 предмети по основ одговорност
- 2 предмети по основ каско
- 12 предмети по основ на неосигурени возила - услужни
- 20 предмети по основ странско возило, зелена карта- услужни,

Со оглед дека во текот на 2024 година се спроведе постапка за присоединување на на АД за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје кон А.Д. за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА-Скопје, Виена Иншуренс Груп на денот на присоединувањето 27.06.2024 годината состојбата е следна :

На 27.06.2024 година против Македонија осигурување АД - Скопје Виена Иншуренс Груп имаше заведено вкупно 42 судски спора по основ на штети а против ВИНЕР имаше заведено вкупно 77 судски спора. По присоединувањето заведени се уште 162 судски спора од кои 51 спорови се по основ на штети на Македонија осигурување АД - Скопје Виена Иншуренс Груп, а 111 се спорови по основ на штети од ВИНЕР.

Следи табеларен приказ на штети(од сите години) кои се тужени и кои се активни (во тек) на 31.12.2024 година. За овие штети активни се 344 судски спорови со 455 штети тужени (со една тужба -судски спор опфатени се повеќе штети).

Вид осигурување	вкупно	Македонија	Винер
АО	395	128	267
Незгода	10	4	6
Имот	7	1	6
Одговорност	37	8	29
Каско	4	1	3
CMR	1	1	-
патничко	1	-	1
	455	143	312

Во текот на 2024 година Секторот поднесе 191 тужби против регресни должници ок кои регреси по штети на МО 51 предмет и регреси по штети на Винер 141 предмети.

9.5 Човечки ресурси

Во текот на 2024 год. во Секторот за човечки ресурси во најголем дел се спроведуваа активности условени или поврзани со постапката на присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје.

Беше изготвен нов Правилник за организација и систематизација на работните места, со кој се направија сериозни промени на организационата структура на Друштвото и како резултат на тоа, се променија надлежностите на дел од секторите и службите. Паралелно со

дефинирањето на новата организациона структура, се утврдуваа и потребните работни места и нивната систематизација во Каталогот на работни места. Покрај утврдувањето на деталниот опис на работните задачи и потребното ниво на квалификации по вид и степен на стручна спрема, за секое работно место беа дефинирани и кои сертификати и лиценци е потребно да ги поседува извршителот на конкретното работно место, должината и видот на работно искуство, нивото на компетенции, видовите знаења и вештини и опфатот на активностите на работното место.

Во периодот пред присоединувањето беа изработени нови променети договори за вработените од Винер кои беа опфатени со Спогодбата за статусни промени – присоединување, како и за сите вработени на МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје.

На почетокот на 2024 година Друштвото започна преговори со Синдикалната организација при Осигурување МАКЕДОНИЈА ад Скопје за обнова на колективниот договор на Друштвото. Новиот Колективен договор беше склучен во април 2024 година и со него се договорени и нови поволности за вработените.

Во првата половина на 2024 година во организација на Групацијата ВИГ, се спроведе истражување на задоволството на вработените во сите компании членки на Групацијата. Истражувањето се спроведе преку компанијата Great Place To Work®, светски позната компанија по својата стручност од областа на култура на работното место, а Секторот за човечки ресурси активно соработуваше со нивните претставници за подготовка на прашалниците на македонски јазик.

Со задоволство можеме да кажеме дека, според одговорите од вработените, МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје се стекна со меѓународниот сертификат Great Place To Work® (Одлично место за работа).

Изминатата година претставуваше голем предизвик за раководството на Друштвото, но резултатите од ова истражување и стекнатиот сертификат се поттик да продолжиме со добрите деловни практики за вработените, па и да ги подобриме.

И во текот на 2024 година се спроведуваа активности за развој на знаењата, способностите и вештините на вработените. Посебна важност се даде на обуките за работниците дојдени од Винер за користење на компјутерските апликации на Друштвото, со цел брзо да се вклучат во процесите на работење на Друштвото.

По сертификацијата на Друштвото за стандардите ISO 27001, 27701 и 22301 во текот на целата година се одржуваа обуки за запознавање со барањата и обврските што произлегуваат од овие стандарди. Со обуките беа опфатени сите работници во Друштвото. Беа организирани три типа на обуки: за членовите на Управниот одбор, за раководните лица и за вработените, согласно обврските предвидени во ISO-стандардите за секоја од овие групи на работници.

Во текот на 2024 г. беа организирани и одржани повеќе од 40 интерни и екстерни обуки на теми од областа на осигурување, ревизија, актуарство, компјутерски вештини и сајбер безбедност, информатичка технологија, континуирано професионално усовршување и безбедност и здравје при работа.


ВИГ Холдинг повторно го организира Детскиот камп на ВИГ и децата на вработените во нашето Друштво се натпреваруваа за најдобра фотографија на тема „Солидарно делување“. Тие што се квалификуваа добија можност да присуствуваат две седмици на градскиот камп за млади во Виена - Австрија, каде покрај учество во игри, спортски активности и забава, беа дел и од активности од областа на општествена одговорност.

Освен Детскиот камп за млади до 14 години, Групацијата ВИГ овозможи учество и на деца на вработените од 14-17 годишна возраст на EYFON Младинските денови, организирани во соработка со Европскиот младински форум од Нојмаркт (EYFON). Младите што се


квалификуваа за учество имаа можност, покрај забавните активности и екскурзии, да присуствуваат и на фасцинантни работилници, дискусии и предавања за млади.



Бројот на вработени во Друштвото значително се зголеми по присоединувањето на Винер (од 137 на 296 работници), што услови и промена на структурата на вработените по различни параметри.

Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2024 година е 294, од кои 144 се вклучени во функцијата продажба и 150 во другите функции на Друштвото.



Структурата на вработените во Друштвото, од аспект на степенот на образование, возраст и пол, е следната:





9.6 Информатичка технологија

Основна функција на Секторот за информатичка технологија во друштвото е поддршка на бизнисот за ефикасно и успешно работење преку:

- овозможување и учество во реализација на планот и на стратегијата на Друштвото,
- спроведување на корпоративните и компаниски процеси и процедури и
- обезбедување доверливост, достапност и интегритет на податоците.

Секторот за информатичка технологија е димензиониран според потребите на деловните процеси во Друштвото и има цел навремено и комплетно да се процесираат сите информации и документи релевантни за работењето на Друштвото.

Во текот на 2024 година се направени надзорни проверки на следните ИСО сертификати - ISO 27001:2022 - меѓународен систем за управување со безбедност на информациите, ISO 22301:2019 - меѓународен систем за управување со континуитет во работењето, ISO

22701:2019 - меѓународен систем за управување со информации за приватност. Надзорни проверки за трите сертификати се направени во 07/2024 и 11/2024.

ИТ секторот се состои од тим од 17 специјалисти со највисока техничка наобразба, со одлично познавање на осигурителниот бизнис, кои се во тек со најновите современи технологии. Со припојувањето на Винер кон Македонија Осигурување – ВИГ, ИТ тимот се зголеми за тројца вработени.

Секторот за информатичка технологија функцијата ја остварува работејќи во повеќе правци:

- достапност на ИТ-сервисите од 99.78% за 2024 година;
- развој и одржување на апликативен софтвер;
- развој и одржување на базата на податоци, системски софтвер, хардвер, меил и мрежи;
- примена на ИТ-политика за безбедност според стандардите на ВИГ групацијата;
- управување на ИТ преку следење на ИТ-проекти и ресурси и функционирањето на УОСИТ (Управен одбор на Секторот за информатичка технологија);
- усогласеност на ИТ-работењето со локалната законска регулатива;
- остварување на ИТ-планот на трошоци со 101,51%, во овие трошоци беа вклучени и трошоците од Винер кои што не беа планирани во буџетот за 2024;
- ИТ- планот за капитални набавки е остварен со 95,98%.

Поважни проекти на кои ИТ работеше во текот на 2024 се:

- Имплементација на МБА за Винер
- Форма за измени по полиса и пресметки од тарифа 1503 здравствено
- ВЕБ ЦМР
- Е-документи за годишен одмор
- Автоматско генерирање на извештаи за АСО од ГДС
- Додавање на архивки број на документите преку МБА
- Е-документи за седници на УО за ВИНЕР
- ВЕБ Апликација за продавници и услужни дејности
- Автоматска ликвидација на систематски прегледи
- Имплементација на МБА за Виена лајф Албанија
- Блек листа и профитабилност за СИВИГ Албанија
- Имплементација на АПИ за внес на Патнички полиси за Косово
- АМЛ модул за Косово

Реализирани се и повеќе инфраструктурни и проекти од аспект на ИТ безбедноста:

- Инсталација на виртуелна околина како дел од CDC проектот за Tenable Nessus, ServiceNow, Hashicorp Vault i Splunk SIEM.
- Интегрирање на вработените од поранешен Winner во апликативниот систем и инфраструктурата на Македонија Осигурување.

Образложение кон постигнатите резултати

Една од позначајните активности на компанијата во 2024 претставува процесот на присоединување на друштвото за ВИНЕР АД Скопје. Договорот за присоединување со ВИНЕР АД – Скопје („Компанијата што се присоедини,“) беше потпишан на 20 Декември 2023 година, а на 27 јуни 2024 година со упис на статусната промена – присоединување и официјално заврши процесот на присоединување на Винер – Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон Македонија осигурување - Виена Иншуренс Груп АД Скопје. Со ова интегрираната Македонија осигурување АД – Скопје, ја зазема 1-та позиција на осигурителниот пазар.

Македонија осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп и 2024 година ја заврши со негативен финансиски резултат, односно загуба пред оданочување во износ од 6.9 милиони денари и по оданочување во износ од 12.2 милиони денари. Претходно наведениот резултат се однесува на Македонија осигурување - интегрално претставена со припоеното друштво ВИНЕР АД – Скопје.

Со успешна финализација на процесот на присоединување, Македонија осигурување АД – Скопје, ја прошири својата клиентска база и го зголеми пазарниот удел на 17,6%. Интегрираната Македонија осигурување АД – Скопје, сега ќе опслужува повеќе од 120.000 клиенти во земјата, преку 75 експозитури ширум државата. Имотот и обврските на компанијата што се присоединува се пренесуваат во компанијата што се превзема по пат на универзален пренос на целиот имот и сите обврски според условите дефинирани во оваа Спогодба и позитивното законодавство.

Клучни показатели на финансиско работење на Друштвото

МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје Виена Иншуренс Груп во периодот од јануари - декември 2024 година оствари негативен финансиски резултат во износ од 6.9 мил пред оданочување. Во истиот период 2023 година оствари позитивен финансиски резултат во износ од 47,4 мил. пред оданочување.

Врз основа на Решението за издавање дозвола за статутсна измена – присоединување на Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје кон Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп од 22.04.2024 на Агенција за Супервизија на Осигурување, Решението за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност од 06.06.2024 на Комисијата за хартии од вредност и Решението за издавање на согласност за измена на Статут од 18.06.2024 на Агенцијата за супервизија на осигурување на 27.06.2024 беше уписот на статусната промена – присоединување и официјално заврши процесот на присоединување на Винер – Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон Македонија осигурување - Виена Иншуренс Груп АД Скопје. Со ова интегрираната Македонија осигурување АД – Скопје, ја завзеде 1-та позиција на пазарот.

Во коментарот и извештаите во прилог се содржани податоците за двете друштва односно за МАКЕДОНИЈА Осигурување ад Виена Иншуренс Груп како и присоединето друштво ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје, членка на ВИГ.

Во тековната 2024 во однос на истиот период 2023 година има зголемување кај вкупните приходи и кај вкупните расходи. Како што е наведено погоре, презентираниот податоци ги содржат податоците интегрално за двете друштва. Вкупните приходи во 2024 година се зголемени за 5,3% додека вкупните расходи бележат зголемување од 8,5%. Во структурата на вкупните приходи најголемо учество се должи на бруто полисираната премија која изнесува околу 77% од вкупните приходи. Бруто-полисираната премија во 2024 година бележи пад во однос на минатата година од 0,5 %, односно 11,2 милиони денари, од кои намалување од 75 милиони денари кај осигурувањето од автомобилска одговорност и тоа продажба преку брокерските друштва. Кај останатите класи е стабилен портфелот во текот на 2024 година.

Најголемо движење во вкупните расходи бележат трошоците од настанати штети. Кај бруто исплатените штети има зголемување од 30 милиони денари и тоа најмногу во осигурувањата од автомобилска одговорност и здравствено. Додека кај бруто резервите за штети има зголемување од 156 милиони денари и тоа повторно кај моторни возила односно кај осигурувањата од автомобилска одговорност и незгода но, и кај имотните штети. Најголемиот ефект кај бруто резервираните штети е поради ревидирање на судските штети од

присоединето друштво. Ефектот од зголемувањето е предизвикан и од имплементација на политиките и процедурите на Македонија осигурување кои се применуваат на присоединето друштво.

Вкупниот ефект кај настанатите нето штети бележи зголемување од 24,7% или во апсолутен износ 144,4 милиони денари и тоа најмногу во осигурувањата од автомобилска одговорност. Како што е наведено погоре поради ревидирање на судските штети од присоединето друштво. Дополнително, порастот во резервите се ублажува заради реосигурителните програми во одредени класи на одигурување.

Сметководствени политики

Друштвото во текот на деловната 2024 година нема промена на сметководствените политики споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи. Но, се изврши усогласување со сметководствените политики на Друштвото кон кое се припојува.

Дивиденда

Во текот на 2024 година МАКЕДОНИЈА Осигурување ад Скопје ВИГ исплати дивиденда за 2023 во износ од 25.6 милиони согласно дивидендниот календар.

Кредитни задолжувања

Друштвото нема проблем со ликвидноста и нема никакви кредитни задолженија.

Исполнување на планот и очекувања за претстојниот период

За 2024 планот за бруто полисираната премија е остварен но, кај штетите остварените штети го надминаа планот, од страна на присоединетото друштво, како што е наведено погоре.


Со завршување на процесот на припојување во 2024 година за 2025 година според планот очекуваме бруто-полисираната премија да изнесува 2,2 мил денари како и добивка во износ од 125 мил денари.

МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп
УПРАВЕН ОДБОР

Претседател на Управен одбор
Бошко Андов



Член на Управен одбор
Татјана Димов





Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишните сметки на Друштвото се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2024 година, билансот на успех заклучно со 31 Март 2024 година (пред присоединувањето) и билансот на успех за преостанатиот период на годината и објаснувачките белешки.

Формата и содржината на годишните сметки е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* (“Правилникот”) објавен во Службен весник на Република Северна Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишните сметки во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех, и објаснувачките белешки во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи.

Годишните сметки на Друштвото беа надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истите.

Договорот за присоединување со Винер – Виена Иншуренс Груп АД Скопје („Преземено Друштво“) беше потпишан на 20 декември 2023 година. По добивањето на потребната согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, постапката за присоединување на Винер – Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон Македонија Осигурување- Скопје Виена Иншуренс Груп („Друштво преземач“) беше официјално завршена на 27 јуни 2024 година, по извршена регистрација во Централниот регистар, со ефективен датум 1 јануари 2024 година.

ЕМБС: 04067037

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување и реосигурување.

МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	3.017.297,00			
3	-- Останати нематеријални средства	3.017.297,00			
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	259.132.690,00			
5	-- Недвижности (006+007)	227.908.731,00			
6	-- Земјиште	12.961.701,00			
7	-- Градежни објекти	214.947.030,00			
8	-- Постројки и опрема	25.171.481,00			
9	-- Транспортни средства	3.444.897,00			
12	-- Останати материјални средства	2.607.581,00			
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	1.531.301.308,00			
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	310.252.116,00			
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	9.143.560,00			
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	9.143.560,00			
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	1.211.905.632,00			
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	665.356.715,00			
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	79.812.998,00			
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	79.812.998,00			
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	585.543.717,00			

28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	585.287.717,00			
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	256.000,00			
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	546.548.917,00			
36	-- Депозити	546.548.917,00			
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	202.573.293,00			
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	47.932.640,00			
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	154.640.653,00			
51	-- Е. ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	422.978.619,00			
52	-- I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	357.889.045,00			
53	-- Побарувања од осигуреници	340.245.019,00			
55	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	17.644.026,00			
56	-- II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	50.053.159,00			
57	-- III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	15.036.415,00			
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	11.291.077,00			
59	-- Побарувања по основ на вложувања	1.053.572,00			
60	-- Тековни даночни средства	466.477,00			
61	-- Останати побарувања	2.225.289,00			
62	-- Ж. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	104.186.852,00			
63	-- З. ЗАЛИХИ	1.260.328,00			
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	164.265.680,00			
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	2.688.716.067,00			
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	14.516.295,00			
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	1.562.525.278,00			
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	888.308.064,00			
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	165.224.757,00			
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	331.715.146,00			
75	-- Законски резерви	323.028.166,00			
78	-- Останати резерви	8.686.980,00			
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	140.170.844,00			
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	37.106.467,00			
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	796.859.538,00			
87	-- Бруто резерви за преносни премии	440.118.126,00			
89	-- Бруто резерви за штети	338.844.704,00			

90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	17.896.708,00			
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	5.661.459,00			
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	5.661.459,00			
97	-- Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	18.401.072,00			
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	113.082.188,00			
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	66.025.700,00			
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	47.056.488,00			
106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања	7.534.394,00			
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	16.893.743,00			
109	-- Тековни даночни обврски	2.471.454,00			
110	-- Останати обврски	20.156.897,00			
112	-- С. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	192.186.532,00			
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	2.688.716.067,00			
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	14.516.295,00			

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	1.015.087.120,00			258.661.537,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	753.653.068,00			186.498.349,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	1.136.239.269,00			454.793.622,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување	21.030.348,00			0,00
206	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	6.171.376,00			0,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	343.562.649,00			102.082.524,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	56.278.060,00			171.815.068,00
209	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	-1.330.030,00			-1.538.617,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	3.725.566,00			7.140.936,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	85.976.389,00			19.304.712,00

219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	55.999.786,00			10.945.640,00
220	-- Приходи од камати	34.677.877,00			9.797.242,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	1.052.531,00			380.154,00
222	-- Приходи од дивиденди	500.000,00			0,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	19.769.378,00			768.244,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба	11.696.585,00			0,00
227	-- Останати финансиски средства и вложувања	8.072.793,00			768.244,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	29.976.603,00			8.359.072,00
229	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	29.976.603,00			8.251.106,00
232	-- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	29.976.603,00			8.251.106,00
233	-- Останати приходи од вложувања				107.966,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО- ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	151.373.794,00			48.092.067,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	24.083.869,00			4.766.409,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	971.110.690,00			254.441.590,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240- 241+242-243-244)	332.622.138,00			95.708.852,00
238	-- Бруто исплатени штети	497.416.777,00			102.225.067,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	558.079,00			-439.159,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	164.581.449,00			15.360.204,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	-1.982.155,00			14.951.020,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети- дел за реосигурување	-2.327.044,00			6.546.190,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	35.218.825,00			7.489.674,00
259	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	14.812.350,00			1.648.526,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	20.406.475,00			5.841.148,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	513.250.342,00			126.410.689,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	293.948.649,00			70.366.510,00
263	-- Провизија	241.070.744,00			95.501.352,00
264	-- Останати трошоци	12.105.401,00			3.177.101,00

265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-13.489.894,00			-41.847.367,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	54.262.398,00			13.535.424,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	219.301.693,00			56.044.179,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	23.972.163,00			5.717.422,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	114.566.036,00			28.961.520,00
270	-- Плати и надоместоци	68.932.221,00			17.809.232,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	13.853.193,00			1.707.833,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	21.003.931,00			7.454.434,00
273	-- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	381.890,00			135.535,00
274	-- Останати трошоци за вработените	10.394.801,00			1.854.486,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	6.295.286,00			1.796.795,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	74.468.208,00			19.568.442,00
277	-- Трошоци за услуги	40.730.035,00			10.566.801,00
278	-- Материјални трошоци	24.015.287,00			7.172.231,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	9.722.886,00			1.829.410,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	18.613.245,00			4.791.856,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	18.613.245,00			4.791.856,00
289	-- Расходи за курсни разлики	1.198.730,00			564.442,00
294	-- Реализирани загуби од продажба на останати вложувања	21.325,00			0,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	17.393.190,00			4.227.414,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	17.263.368,00			4.227.414,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	129.822,00			0,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	42.795.588,00			8.793.929,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	42.795.588,00			8.793.929,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	28.610.552,00			11.246.590,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	27.178.001,00			10.593.368,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	1.432.551,00			653.222,00

306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	43.976.430,00			4.219.947,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	43.976.430,00			4.219.947,00
312	-- Данок на добивка	6.869.963,00			1.167.262,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	37.106.467,00			3.052.685,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	138,00			135,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			3,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	37.106.467,00			3.052.685,00
320	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	35.065.611,00			2.884.787,00
321	-- Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	2.040.856,00			167.898,00
329	-- Добивка за годината	37.106.467,00			3.052.685,00
331	-- Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)	6.002.641,00			6.002.719,00
335	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	6.387.515,00			6.387.593,00
342	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	384.874,00			384.874,00
345	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	638.752,00			638.759,00
346	-- Нето останата сеопфатна добивка (331-345)	5.363.889,00			5.363.960,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	42.470.356,00			8.416.645,00
349	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	40.134.486,00			7.953.729,00
350	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	2.335.870,00			462.915,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	33.980.077,00			33.980.077,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	30.962.780,00			31.605.391,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	3.017.297,00			2.374.686,00

625	-- Набавна вредност на градежни објекти	517.756.821,00			518.028.806,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	302.809.790,00			306.046.336,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	214.947.030,00			211.982.470,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	80.837.834,00			83.769.792,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	61.666.471,00			62.394.461,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	19.171.363,00			21.375.331,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	28.396.015,00			28.344.345,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	22.395.896,00			23.037.038,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	6.000.119,00			5.307.307,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	11.298.361,00			11.298.361,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	7.853.464,00			8.264.627,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	3.444.897,00			3.033.734,00
645	-- Оригинални уметнички и литературни дела	1.800.206,00			1.800.206,00
646	-- Драгоцени метали и камења	807.375,00			807.375,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	51.269.717,00			51.422.843,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	495.279.200,00			495.279.200,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	1.045.275,00			898.310,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	104.186.852,00			148.755.004,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	6.296.455,00			5.916.941,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	90.187.483,00			24.872.744,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	6.295.286,00			1.796.795,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	1.773.907,00			462.963,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.300.825,00			555.308,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	1.982.742,00			451.464,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	5.282.456,00			1.376.762,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	14.231.478,00			4.166.480,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(<	12.177.236,00			2.920.079,00

	или = АОП 277 од БУ)				
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	13.676.210,00			3.250.274,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	1.514.407,00			461.770,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	20.363.023,00			6.192.539,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)	444.736,00			38.350,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	232.665,00			249.830,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	499.713,00			0,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	688.464,00			164.610,00
700	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	272.279,00			65.132,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	486.760,00			0,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	230.800,00			75.224,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	2.891.066,00			536.137,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	1.266.441,00			225.787,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	2.640.045,00			750.000,00
709	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	1.500.700,00			75.202,00
710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	992.608,00			227.841,00
711	-- Исплатени дивиденди	63.136.656,00			0,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	138,00			135,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	258.661.537,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање)
од страна на Централниот Регистар.

Изработил

Билјана Чисофоска Митева
Овластен сметководител
Број на уверение: 100429



ЕМБС: 04067037

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување и реосигурување

МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)				10.170.407,00
2	-- Гудвил				0,00
3	-- Останати нематеријални средства				10.170.407,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)				260.675.073,00
5	-- Недвижности (006+007)				218.429.632,00
6	-- Земјиште				12.961.701,00
7	-- Градежни објекти				205.467.931,00
8	-- Постројки и опрема				30.634.340,00
9	-- Транспортни средства				8.719.357,00
10	-- Аванси за набавка на материјални средства				0,00
11	-- Материјални средства во подготовка				0,00
12	-- Останати материјални средства				2.891.744,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)				2.495.327.133,00
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА				290.799.384,00
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)				28.970.600,00
16	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници				0,00
17	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00
18	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00
19	-- Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00

20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				28.970.600,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)				2.175.557.149,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)				1.349.051.791,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)				255.502.187,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година				48.818.826,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година				206.683.361,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)				1.093.549.604,00
27	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година				0,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година				1.093.293.604,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти				256.000,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)				0,00
31	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година				0,00
32	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година				0,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти				0,00
34	-- Деривативни финансиски инструменти				0,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)				826.505.358,00
36	-- Депозити				826.104.078,00
37	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека				0,00
38	-- Останати дадени заеми				0,00
39	-- Останати пласмани				401.280,00
40	-- IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ				0,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)				0,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)				633.267.153,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии				78.556.450,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва				0,00
45	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик				0,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети				554.710.703,00

47	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти				0,00
48	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)				0,00
49	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви				0,00
50	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА				0,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)				842.121.766,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)				765.592.735,00
53	-- Побарувања од осигуреници				746.439.937,00
54	-- Побарувања од застапници и од посредници				0,00
55	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување				19.152.798,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ				30.876.132,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)				45.652.899,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување				34.590.329,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања				1.773.688,00
60	-- Тековни даночни средства				0,00
61	-- Останати побарувања				9.288.882,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ				199.182.115,00
63	-- З. ЗАЛИХИ				1.054.129,00
64	-- S.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА				0,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)				374.228.177,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)				4.816.025.953,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА				231.228.177,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)				1.948.017.176,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА				1.135.345.002,00
70	-- II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ				0,00
71	-- III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)				0,00
72	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)				0,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА				174.418.816,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)				477.859.567,00
75	-- Законски резерви				469.172.587,00
76	-- Резерви за сопствени акции				0,00
77	-- Статутарни резерви				0,00
78	-- Останати резерви				8.686.980,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА				172.570.476,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)				0,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД				0,00

82	-- Х. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД				12.176.685,00
83	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО				0,00
84	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО				0,00
85	-- Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ				0,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)				2.155.239.041,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии				996.823.162,00
88	-- Бруто математичка резерва				0,00
89	-- Бруто резерви за штети				1.109.282.234,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти				49.133.645,00
91	-- Бруто еквилизациона резерва				0,00
92	-- Бруто останати осигурително технички резерви				0,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК				0,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)				10.032.094,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените				9.493.473,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности				538.621,00
97	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ				19.044.976,00
98	-- Е.ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ				0,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)				149.824.793,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)				0,00
101	-- Обврски спрема осигуреници				0,00
102	-- Обврски спрема застапници и посредници				0,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување				0,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ				63.655.667,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)				86.169.126,00
106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања				7.892.852,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување				40.809.533,00
108	-- Обврски кон вработените				0,00
109	-- Тековни даночни обврски				143.025,00
110	-- Останати обврски				37.323.716,00
111	-- З. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА				0,00
112	-- С. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)				533.867.873,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)				4.816.025.953,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА				231.509.004,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)				1.646.878.561,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)				1.290.723.596,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување				1.830.015.337,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување				21.170.622,00
205	-- Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија				0,00
206	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување				10.809.287,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија				799.673.538,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија				-195.717.667,00
209	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување				-1.589.122,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување				55.891.917,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)				91.754.272,00
212	-- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)				0,00
213	-- Приходи од камати од друштва во група				0,00
214	-- Приходи од курсни разлики од друштва во група				0,00
215	-- Приходи од дивиденди од друштва во група				0,00
216	-- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група				0,00
217	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група				0,00
218	-- Останати приходи од вложувања во друштва во група				0,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)				66.728.115,00
220	-- Приходи од камати				64.538.737,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики				591.037,00
222	-- Приходи од дивиденди				115.008,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања				0,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)				1.483.333,00

225	- - Финансиски вложувања расположливи за продажба				0,00
226	- - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)				0,00
227	- - Останати финансиски средства и вложувања				1.483.333,00
228	- - Останати приходи од вложувања (229+233)				25.026.157,00
229	- - Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)				25.026.157,00
230	- - Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				0,00
231	- - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				0,00
232	- - Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				25.026.157,00
233	- - Останати приходи од вложувања				0,00
234	- - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ				243.386.621,00
235	- - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ				21.014.072,00
236	- - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)				1.658.005.180,00
237	- - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)				663.158.457,00
238	- - Бруто исплатени штети				879.383.710,00
239	- - Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања				2.850.602,00
240	- - Бруто исплатени штети-дел за соосигурување				0,00
241	- - Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија				339.539.282,00
242	- - Промени во бруто резервите за штети				237.668.201,00
243	- - Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување				0,00
244	- - Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување				111.503.570,00
245	- - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)				0,00
246	- - Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)				0,00
247	- - Промени во бруто математичка резерва				0,00
248	- - Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување				0,00
249	- - Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување (250-251)				0,00
250	- - Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување				0,00

251	- - Промени во бруто еквализациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување				0,00
252	- - Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)				0,00
253	- - Промени во останати бруто технички резерви				0,00
254	- - Промени во останати бруто технички резерви- дел за соосигурување и реосигурување				0,00
255	- - III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)				0,00
256	- - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот				0,00
257	- - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување				0,00
258	- - IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)				39.474.496,00
259	- - Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)				22.661.021,00
260	- - Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)				16.813.475,00
261	- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)				833.303.702,00
262	- - Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)				532.188.430,00
263	- - Провизија				400.723.511,00
264	- - Останати трошоци				15.370.743,00
265	- - Промена во одложените трошоци за стекнување				6.031.338,00
266	- - Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа				110.062.838,00
267	- - Административни трошоци (268+269+275+276)				301.115.272,00
268	- - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста				27.892.994,00
269	- - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)				153.566.411,00
270	- - Плати и надоместоци				92.316.041,00
271	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата				15.921.451,00
272	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување				31.427.792,00
273	- - Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени				571.415,00

274	-- Останати трошоци за вработените				13.329.712,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки				8.653.713,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)				111.002.154,00
277	-- Трошоци за услуги				75.256.090,00
278	-- Материјални трошоци				21.934.478,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето				13.811.586,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)				14.127.873,00
281	-- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)				0,00
282	-- Расходи за камати од друштва во група				0,00
283	-- Расходи за курсни разлики од друштва во група				0,00
284	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група				0,00
285	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група				0,00
286	-- Останати финансиски расходи од друштва во група				0,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)				14.127.873,00
288	-- Расходи за камати				0,00
289	-- Расходи за курсни разлики				1.492.232,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања				0,00
291	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)				0,00
292	-- Финансиски вложувања расположиви за продажба				0,00
293	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)				0,00
294	-- Реализирани загуби од продажба на останати вложувања				0,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)				12.635.641,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				12.527.675,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања				107.966,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)				85.335.956,00
299	-- Трошоци за превентива				0,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување				85.335.956,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)				22.604.696,00

302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување				-12.508.575,00
303	-- Останати финансиски и други расходи				35.113.271,00
304	-- Удел во добивката на придружените друштва				0,00
305	-- Удел во загубата на придружените друштва				0,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)				0,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)				11.126.619,00
308	-- Нето добивка од прекинати работења				0,00
309	-- Нето загуба од прекинати работења				0,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)				0,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)				11.126.619,00
312	-- Данок на добивка				4.102.751,00
313	-- Одложени даночни приходи				0,00
314	-- Одложени даночни расходи				0,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)				0,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)				15.229.370,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)				159,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)				9,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ				15.229.370,00
320	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				0,00
321	-- Добивка која припаѓа на неконтролираното учество				0,00
322	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво				14.538.788,00
323	-- Загуба која се однесува на неконтролираното учество				690.582,00
324	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА				0,00
325	-- Вкупна основна заработувачка по акција				0,00
326	-- Вкупна разводната заработувачка по акција				0,00
327	-- Основна заработувачка по акција од прекинато работење				0,00
328	-- Разводната заработувачка по акција од прекинато работење				0,00
329	-- Добивка за годината				0,00
330	-- Загуба за годината				15.229.370,00
331	-- Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)				9.068.149,00
332	-- Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) -				0,00

	(333+335+337+339+341+343)				
333	- - Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење				0,00
334	- - Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење				0,00
335	- - Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба				6.438.981,00
336	- - Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба				0,00
337	- - Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови				0,00
338	- - Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови				0,00
339	- - Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(+)				0,00
340	- - Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(-)				0,00
341	- - Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените				2.629.168,00
342	- - Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените				0,00
343	- - Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)				0,00
344	- - Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)				0,00
345	- - Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка				643.898,00
346	- - Нето останата сеопфатна добивка (331-345)				8.424.251,00
347	- - Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)				0,00
348	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)				0,00
351	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)				6.805.119,00
352	- - Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				6.513.009,00
353	- - Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество				292.110,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
---------------	------	------------------	-------------------------	---	------------------------

601	- - Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
602	- - Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект				0,00
603	- - Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект				0,00
604	- - Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект				0,00
605	- - Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект				0,00
606	- - Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
607	- - Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
608	- - Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (< или = АОП 003 од БС)				0,00
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца				67.019.529,00
610	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца				0,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца				56.849.121,00
612	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)				10.170.407,00
613	- - Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба				0,00
614	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба				0,00
615	- - Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба				0,00
616	- - Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)				0,00
617	- - Набавна вредност на набавени бази на податоци				0,00
618	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци				0,00
619	- - Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци				0,00
620	- - Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)				0,00
621	- - Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
622	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
623	- - Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
624	- - Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба(< или =				0,00

	АОП 003 од БС)				
625	-- Набавна вредност на градежни објекти				521.264.049,00
626	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти				0,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти				315.796.118,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)				205.467.931,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема				98.692.303,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема				76.268.503,00
631	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема				0,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)				22.423.800,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема				0,00
634	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема				0,00
635	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема				0,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< = АОП 008 од БС)				0,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема				63.185.114,00
638	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема				0,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема				54.974.574,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)				8.210.540,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства				41.494.046,00
642	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства				0,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства				32.774.689,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)				8.719.357,00
645	-- Оригинални уметнички и литературни дела				1.800.206,00
646	-- Драгоцени метали и камења				1.091.538,00
647	-- Антиквитети и други уметнички дела				0,00
648	-- Други скапоцености				0,00
649	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 018 од БС)				0,00
650	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на				0,00

	достасување над една година) (< или = АОП 018 од БС)				
651	- - Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година)(< или = АОП 019 од БС)				0,00
652	- - Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година)(< или = АОП 019 од БС)				0,00
653	- - Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни)(< или = АОП 020 од БС)				0,00
654	- - Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (долгорочни, со рок на достасување над една година)(< или = АОП 020 од БС)				0,00
655	- - Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)				0,00
656	- - Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)				115.824.878,00
657	- - Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)				710.279.200,00
658	- - Дадени заеми обезбедени со хипотека (до една година)(< или = АОП 037 од БС)				0,00
659	- - Дадени заеми обезбедени со хипотека (над една година)(< или = АОП 037 од БС)				0,00
660	- - Останати дадени заеми (до една година) (< или = АОП 038 од БС)				0,00
661	- - Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)				0,00
662	- - Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар(< или = АОП 039 од БС)				0,00
663	- - Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)				401.280,00
664	- - Должнички инструменти (АОП 660+661) (< или = АОП 041 од БС)				0,00
665	- - Должнички инструменти со рок на достасување до една година				0,00
666	- - Должнички инструменти со рок на достасување над една година				0,00
667	- - Сопственички инструменти(< или = АОП 041 од БС)				0,00
668	- - Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)				0,00
669	- - Останати финансиски инструменти(< или = АОП 041 од БС)				0,00
670	- - Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)				3.574.691,00
671	- - Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)				199.028.713,00
672	- - Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)				153.402,00
673	- - Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)(< или = АОП 106 од БС)				0,00

674	-- краткорочни				0,00
675	-- долгорочни				0,00
676	-- Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)(< или = АОП 106 од БС)				0,00
677	-- краткорочни				0,00
678	-- долгорочни				0,00
679	-- Обврски по основ на финансиски лизинг(АОП 680+681)				0,00
680	-- краткорочни				0,00
681	-- долгорочни				0,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)				18.360.676,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)				175.088.598,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)				8.653.713,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277од БУ)				15.193.956,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)				6.830.791,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277од БУ)				1.997.722,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)				8.352.085,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)				18.043.147,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)				14.521.748,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)				20.717.872,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)				0,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)				3.323.327,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)				15.525.436,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)				222.619,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)				0,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)				334.608,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)				605.743,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)				1.569.625,00
700	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)				353.120,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)				663.657,00

702	- - Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)				140.400,00
703	- - Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)				3.358.972,00
704	- - Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)				0,00
705	- - Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)				1.345.578,00
706	- - Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд(< или = АОП 279 од БУ)				0,00
707	- - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)				6.246.254,00
708	- - Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти(< или = АОП 279 од БУ)				0,00
709	- - Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)				1.249.251,00
710	- - Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)				1.079.150,00
711	- - Исплатени дивиденди				25.657.025,00
712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот				159,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4493	- 65.120 - Неживотно осигурување				1.646.878.561,00

Потпишано од:

Biljana Nikolovska Miteva

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.